

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 88 Год. LXVI

Петок, 2 јули 2010

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1591. Закон за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.....	2	исполнува карантинот, како и времетраењето на карантинот, за објектите за изолација и времетраење на истата за различни животински видови и категории, времетраењето за набљудување и за испитувањата кои треба да бидат направени*.....	40
1592. Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција.....	2	1600. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на станбени згради и станови и на Регистарот на управители на станбени згради.....	51
1593. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала.....	3	1601. Одлука за одобрување на цена за вршење на дејностите пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за регулиран период 2010-2012 година.....	56
1594. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита..	5	1602. Одлука за одобрување на цена за вршење на дејноста снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас за регулираниот период 2010-2012 година.....	56
1595. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота.....	12	Огласен дел	1-24
1596. Закон за Академијата за судии и јавни обвинители.....	15		
1597. Закон за изменување на Законот за извршување.....	39		
1598. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за образование и наука.....	39		
1599. Правилник за техничко-технолошките услови и постапката за одобрување на карантинот, техничко-технолошките услови кои треба да ги			

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1591.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јули 2010 година.

Бр. 07-3057/1
2 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Член 1

Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ број 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008 и 50/10), членот 70 се менува и гласи:

“Паричниот надоместок се усогласува со порастот на трошоците на живот за претходната година објавени од Државниот завод за статистика во јануари за тековната година за корисниците на паричен надоместок над 12 месеци.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PUNËSIM DHE SIGURIM NË RAST TË PAPUNËSISË

Neni 1

Në Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008 dhe 50/2010), neni 70 ndryshohet si vijon:

"Kompensimi me para harmonizohet me rritjen e shpenzimeve të jetesës për vitin paraprak, të publikuara nga Enti Shtetëror i Statistikës, në janar për vitin rrjedhës, për shfrytëzuesit e kompensimit me para mbi 12 muaj."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1592.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јули 2010 година.

Бр. 07-3056/1
2 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за санитарната и здравствената инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 71/2006 и 139/2008), во членот 4 став 1 точка 2 зборовите: „здравствена исправност“ се заменуваат со зборот „безбедност“, а зборовите: „средства за одржување на лична хигиена, за нега и разубавување на лицето и телото и амбалажата на тие средства“ се заменуваат со зборовите: „козметички производи, супстанции за производство и амбалажата за тие производи“.

Точката 4 се брише.

Точките 5 и 6 стануваат точки 4 и 5.

Во точката 7 која станува точка 6 зборовите: „на лицата кои вршат“ се заменуваат со зборовите: „во кои се врши“.

Точките 8 и 9 стануваат точки 7 и 8.

Во точката 10 која станува точка 9 по зборот „употреба“ се става запирка и се додаваат зборовите: „козметичките производи“.

Во точката 11 која станува точка 10 зборовите: „елементарни непогоди“ се заменуваат со зборовите: „кризни состојби“.

Точките 12 и 13 стануваат точки 11 и 12.

Член 2

Во членот 5 став 1 точка 4 зборовите: „согласно со потпишаните договори“ се заменуваат со зборовите: „на здравствените работници“.

Во точката 7 по зборот „прегледи“ се додаваат зборовите: „на вработените“.

По точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:

„9) спроведувањето на прописите од областа на здравството.“

Точката 9 станува точка 10.

Член 3

Во членот 6 став 1 зборовите: „заводите на здравствена заштита“ се заменуваат со зборовите: „Институтот за јавно здравје на Република Македонија, центри-те за јавно здравје“.

Во ставот 2 зборовите: „санитарните и здравствени-те“ се заменуваат со зборовите: „државните санитарни и здравствени“.

Член 4

Во членот 8 став 2 по зборовите: „медицински факултет“ се додаваат зборовите: „или стоматолошки факултет“.

Член 5

Во членот 17 став 1 точка 2 по зборот „согласност“ се става записка и се додава зборот „пријава“.

Во точката 10 зборот „технолошкиот“ се заменува со зборот „производствениот“, а зборовите: „здравствено неисправни“ се заменуваат со зборовите: „небезбедни козметички производи и“.

Член 6

Во членот 27 став 2 по зборот „инспекторите“ се додаваат зборовите: „поставуваат лента на видно место со следниов текст „затворено од Државниот санитарен и здравствен инспекторат“, заверена со печат на Инспекторатот, потпис на инспекторот кој ја поставил и дата на поставување и“.

Член 7

Во членот 31 став 1 по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

„2) не постапи по извршно решение на инспекторот (член 25 став 2);“.

Точката 2 станува точка 3.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

ПЕР НДРШМИН ДНЕ ПЛОТЭСИМИН Е ЛИГИТ ПЕР ИНСПЕКЦИОН САНИТАР ДНЕ ШЕНДЕТЭСОР

Нени 1

Нѐ Лигин пѐр инспексион санитар днѐ шѐндетѐсор („Га-зета Зыртаре е Републикѐс сѐ Македонисѐ“, нумѐр 71/2006 днѐ 139/2008), нѐ ненин 4 параграфи 1 пика 2 фјалѐт: „рег-улли шѐндетѐсоре“, зѐвѐндѐсоре нѐ фјалѐн: „siguri“, нѐдѐрса фјалѐт: „мјете пѐр мѐрѐмбѐјтје тѐ хигиѐнѐс персона-ле, пѐр курим днѐ збукурим тѐ фытырѐс днѐ трупит днѐ амба-лазхит тѐ кѐтыре мјетеве“, зѐвѐндѐсоре нѐ фјалѐт: „про-дукте козметике, substanca пѐр продхим днѐ амбалазх пѐр ато продукте“.

Пика 4 шлыхет.

Пикат 5 днѐ 6 бѐхѐн пика 4 днѐ 5.

Нѐ пикѐн 7 е цила бѐхѐт пикѐ 6, фјалѐт: „personat qѐ kr-ејне“ зѐвѐндѐсоре нѐ фјалѐт: „нѐ тѐ цилат крѐхѐт“.

Пикат 8 днѐ 9 бѐхѐн пика 7 днѐ 8.

Нѐ пикѐн 10 е цила бѐхѐт пикѐ 9 пас фјалѐс: „shfrytѐzim“ вихет прѐсје днѐ сшоуѐн фјалѐт: „produkte козметике“.

Нѐ пикѐн 11 е цила бѐхѐт пикѐ 10 фјалѐт: „fatkeqѐsi ele-ментаре“ зѐвѐндѐсоре нѐ фјалѐт: „gjѐndје кризе“.

Пикат 12 днѐ 13 бѐхѐн пика 11 днѐ 12.

Нени 2

Нѐ ненин 5 параграфи 1 пика 4 фјалѐт: „нѐ пѐрпутьје ме марѐвѐшјет е нѐншкруара“ зѐвѐндѐсоре нѐ фјалѐт: „тѐ пуѐнѐторѐве шѐндетѐсоре“.

Нѐ пикѐн 7, пас фјалѐс „kontrolle“ сшоуѐн фјалѐт: „тѐ тѐ пунесуарѐ“.

Пас пикѐс 8 сшоуѐт пикѐ е ре 9 си вијон:

„9) збатими и ррегуллѐве нга сфера е шѐндетѐсисѐ;“.

Пика 9 бѐхѐт пикѐ 10.

Нени 3

Нѐ ненин 6 параграфи 1 фјалѐт: „entet е мбројтјѐс шѐнде-тѐсоре“ зѐвѐндѐсоре нѐ фјалѐт: „Institutit пѐр Шѐндѐт Pub-lik и Републикѐс сѐ Македонисѐ, qѐндрат пѐр шѐндѐт pub-lik“.

Нѐ параграфин 2 фјалѐт: „sanitarѐ днѐ шѐндетѐсорѐ“ зѐ-вѐндѐсоре нѐ фјалѐт: „shtetѐrorѐ sanitarѐ днѐ shѐndetѐso-re“.

Нени 4

Нѐ ненин 8 параграфи 2 пас фјалѐѐѐѐ: „fakultet тѐ мјѐкѐси-се“ сшоуѐн фјалѐт: „ose fakultet stomatologjik“.

Нени 5

Нѐ ненин 17 параграфи 1 пика 2 пас фјалѐс: „pѐlqim“ ви-хет прѐсје днѐ сшоуѐт фјалѐ: „fletѐparaqitје“.

Нѐ пикѐн 10 фјалѐ: „teknologjik“ зѐвѐндѐсоре нѐ фја-лен „е продхимит“, нѐдѐрса фјалѐт: „тѐ паррегуллта нѐ аспект shѐndetѐsor“ зѐвѐндѐсоре нѐ фјалѐт: „produkte козметике тѐ пасигурта днѐ“.

Нени 6

Нѐ ненин 27 параграфи 2 пас фјалѐс: „inspektorѐт“ сшо-хѐн фјалѐт: „vendosin ширит нѐ вѐнд тѐ дукшѐм ме текстин нѐ вијим“ и мбылур нга Инспекторати Штѐтѐror Санитар днѐ Shѐndetѐsor“, тѐ верификуар ме вулѐ тѐ Инспекторатит, нѐнш-крим тѐ инспекторит и цили е ка вѐндосур днѐ датѐ тѐ вѐндос-јѐс днѐ“.

Нени 7

Нѐ ненин 31 параграфи 1, пас пикѐс 1 сшоуѐт пикѐ е ре 2 си вијон:

„2) нук вѐпрон sipas актвѐндимин екзѐкутив тѐ инспе-кторит (нени 25 параграфи 2);“.

Пика 2 бѐхѐт пикѐ 3.

Нени 8

Кѐ лигѐ хын нѐ фуѐи нѐ дѐтѐн е тетѐ нга дѐта е боѐмит нѐ „Gazeten Зыртаре тѐ Републикѐс сѐ Македонисѐ“.

1593.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, прѐсѐдатѐлот на Република Македонија и прѐсѐдатѐлот на Собраниѐто на Репуб-лика Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, што Собраниѐто на Република Македонија го донѐсе на седницата одржана на 2 јули 2010 година.

Бр. 07-3058/1
2 јули 2010 година
Скопје

Прѐсѐдатѐл
на Република Македонија,
Горѐ Иванѐв, с.р.

Прѐсѐдатѐл
на Собраниѐто на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА****Член 1**

Во Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија” број 106/2007), во членот 7 став 1 алинеја 2 по зборовите: „Комисија за” се додаваат зборовите: „хербални лекови”.

Член 2

Во членот 30 став 1 зборот „осум” се заменува со зборот „пет”.

Член 3

Во членот 43 став 1 по зборовите: „регистрација на” се додаваат зборовите: „хербални лекови и на”.

Во ставот 2 по зборовите: „регистрација за” се додаваат зборовите: „хербални лекови и за”.

Член 4

Во членот 44 по зборовите: „регистрација на” се додаваат зборовите: „хербален лек и на”.

Во алинејата 3 зборовите: „традиционалниот хербален лек” се бришат.

Член 5

По членот 44 се додава нов член 44-а, кој гласи:

„Член 44-а

Одобрението за регистрација на хербални лекови и на традиционални хербални лекови се издава на неопределено време.”

Член 6

По членот 45 се додава нов член 45-а, кој гласи:

„Член 45-а

Одобрението за регистрација на хомеопатски лекови се издава на неопределено време.”

Член 7

Во членот 82 став 1 алинејата 2 се менува и гласи:

„- да има вработено соодветен број на лица со високо образование од областа на фармацијата (постојано присутно во аптеката) и со средно образование од областа на фармацијата,”.

Член 8

Во членот 108 ставовите 6, 7, 8 и 9 се бришат.

Ставовите 10 и 11 стануваат ставови 6 и 7.

По ставот 12 кој станува став 8 се додава нов став 9, кој гласи:

„Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите, на предлог на министерот за здравство ја донесува Владата на Република Македонија.”

Член 9

Во членот 131 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Содржината на образецот на барањето и потребната документација која треба да се достави за запишување на медицинските помагала во Регистарот на медицински помагала во Република Македонија ја пропишува министерот за здравство.”

Член 10

Во членот 162 ставот 2 се брише.

Член 11

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 12

До денот на влегувањето во сила на подзаконскиот акт од членот 8 на овој закон, формирањето на цените на лековите ќе се врши на начин утврден пред влегувањето во сила на овој подзаконски акт.

Член 13

Најдоцна до 2017 година правното лице кое врши промет на мало со лекови е должно да обезбеди најмалку по едно лице со високо образование од областа на фармацијата кое ќе биде постојано присутно во смена во аптеката.

Член 14

Одобренијата издадени согласно со членот 30 став 1 од Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија” број 106/2007) ќе важат до рокот за којшто се издадени.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR BARNAT DHE VEGLAT NDIHMËSE
MJEKËSORE****Neni 1**

Në Ligjin për barnat dhe veglat ndihmëse mjekësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 106/2007), në nenin 7 paragrafi 1 alineja 2, pas fjalëve: “Komisioni për”, shtohen fjalët: “barna barishtore”.

Neni 2

Në nenin 30 paragrafi 1 fjala “tetë” zëvendësohet me fjalën “pesë”.

Neni 3

Në nenin 43 paragrafi 1 pas fjalëve: “regjistrim të” shtohen fjalët: “barnave barishtore dhe të”.

Në paragrafin 2 pas fjalëve: “regjistrim për” shtohen fjalët: “barna barishtore dhe për”.

Neni 4

Në nenin 44 pas fjalëve: “regjistrim të”, shtohen fjalët: “barit barishtar dhe të”.

Në alinenë 3 fjalët: “bari barishtar tradicional”, shlyhen.

Neni 5

Pas nenit 44 shtohet nen i ri 44-a si vijon:

"Neni 44-a

Leja për regjistrimin e barnave barishtore dhe të barnave barishtore tradicionale, lëshohet në kohë të pacaktuar.”

Neni 6

Pas nenit 45 shtohet nen i ri 45-a si vijon:

"Neni 45-a

Leja për regjistrimin e barnave homeopatie, lëshohet në kohë të pacaktuar."

Neni 7

Në nenin 82 paragrafi 1, alineja 2 ndryshohet si vijon:

"- të ketë të punësuar numër përkatës personash me arsimim të lartë nga sfera e farmacisë (prani e përhershme në barnatore) dhe me arsimim të mesëm nga sfera e farmacisë."

Neni 8

Në nenin 108 paragrafët 6, 7, 8 dhe 9 shlyhen.

Paragrafët 10 dhe 11 bëhen paragrafë 6 dhe 7.

Pas paragrafit 12 i cili bëhet paragraf 8, shtohet paragraf i ri 9, si vijon:

"Metodologjinë për mënyrën e formimit të çmimeve të barnave, me propozim të ministrit të Shëndetësisë, e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë".

Neni 9

Në nenin 131 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Përmbajtjen e formularit të kërkesës dhe dokumentacionin e nevojshëm që duhet të dorëzohet për regjistrim të veglave ndihmëse mjekësore në Regjistrin e veglave ndihmëse mjekësore në Republikën e Maqedonisë, e përcakton ministri i Shëndetësisë".

Neni 10

Në nenin 162 paragrafi 2 shlyhet.

Neni 11

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 12

Deri në ditën e hyrjes në fuqi të aktit nënligjor nga neni 8 i këtij ligji, formimi i çmimeve të barnave do të bëhet në mënyrën e përcaktuar para hyrjes në fuqi të këtij akti nënligjor.

Neni 13

Më së voni deri në vitin 2017, personi juridik i cili kryen qarkullim të barnave me pakicë është i detyruar që të sigurojë së paku nga një person me arsimim të lartë nga sfera e farmacisë i cili do të jetë vazhdimisht i pranishëm në ndërrim në barnatore.

Neni 14

Lejet e lëshuara në pajtim me nenin 30 paragrafi 1 të Ligjit për barnat dhe veglat ndihmëse mjekësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 106/2007), do të vlejné deri në afatin për të cilin janë lëshuar.

Neni 15

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1594.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јули 2010 година.

Бр. 07-3059/1
2 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), во членот 93 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Составен дел на решението за дозволата од ставот 1 на овој член е листата на здравствени услуги што според условите што се исполнети ќе се укажуваат во здравствената установа.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 2

Во членот 109 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Покрај работите од ставовите 1 и 2 на овој член, согласно со карактерот на дејноста и во функција на спроведување на образовната и научно-истражувачката дејност, универзитетскиот клинички центар од областа на стоматологијата, може да врши и услуги од примарна стоматолошка здравствена заштита врз основа на одобрение од министерот за здравство.“

Член 3

По членот 113-а се додава нов член 113-б, кој гласи:

„Член 113-б

Работата во здравствените установи, врз начелата на достапност, рационалност, ефикасност и континуираност на здравствената заштита, се организира во внатрешни организациони единици кои претставуваат организационо-техничка целина во процесот на работата во зависност од видот на здравствената установа.

Видовите и делокругот на работа на внатрешните организациони единици и минималниот број на извршители по внатрешни организациони единици согласно со начелата од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за здравство.“

Член 4

Во членот 115 по ставот 1 се додаваат четири нови става 2, 3, 4 и 5, кои гласат:

„Начинот на организацијата на работата и спроведувањето на континуираната здравствена заштита, преку дежурства, според потребите на граѓаните, видот и обемот на здравствената заштита ги пропишува министерот за здравство.

Ако е оневозможено континуираното вршење на здравствената заштита во јавна здравствена установа поради недостаток на кадар, по претходно утврдена потреба и согласност на вработениот и претходна согласност на министерот за здравство, јавните здравствени установи што спроведуваат болничка здравствена заштита можат меѓусебно да склучат спогодба за вршење на здравствени услуги, со цел да се обезбеди континуирано користење на здравствената заштита.

Јавните здравствени установи и приватните здравствени установи што спроведуваат примарна здравствена заштита склучуваат спогодба за вршење на здравствена услуга од примарната здравствена заштита со цел за обезбедување на континуирана здравствена заштита по претходна согласност на министерот за здравство.

Со спогодбата од ставот 3 на овој член се уредуваат: правата и обврските на јавните здравствени установи, а особено обврската на јавната здравствена установа во која здравствениот работник ги извршува работите да и пренесе на установата во која здравствениот работник е во работен однос соодветен паричен износ за времето додека ги извршувал работите во истата, но најмалку колку што е износот на бруто платата што би ја остварил вработениот за тоа време во здравствената установа во која е во работен однос, условите и времето на вршење на здравствените услуги, како и другите права и обврски на јавните здравствени установи во врска со обезбедувањето на континуираната здравствена заштита.“

Член 5

Во членот 115-а став 1 по зборовите: „вработени во здравствена установа“ се додаваат зборовите: „и здравствените работници од високообразовна институција - медицински факултет кој остварува здравствена дејност“, а зборовите: „болничка здравствена установа“ се додаваат зборовите: „болничка здравствена заштита“.

Во ставот 3 по зборовите: „здравствена установа“ се додаваат зборовите: „или високообразовна институција - медицински факултет кој остварува здравствена дејност“, а точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен за надоместување на трошоците настанати со вршењето на дополнителната дејност“.

Член 6

По членот 115-а се додаваат два нови члена 115-б и 115-в, кои гласат:

„Член 115-б

Видовите, цените на здравствените услуги кои се укажуваат како дополнителна дејност и нормите кои здравствениот работник кој ја врши дополнителната дејност треба да ги исполни во текот на редовното работно време се утврдуваат со акт на јавната здравствена установа и високообразовната институција - медицински факултет кој остварува здравствена дејност во која се врши дополнителната дејност, на кој согласност дава министерот за здравство.

Јавната здравствена установа и високообразовната институција - медицински факултет кој остварува здравствена дејност има обврска да утврди норми од ставот 1 на овој член по вид и обем на здравствени услуги како едномесечно извршување во текот на редов-

но работно време определено со закон на ниво на еден здравствен работник кој исполнува услови за вршење дополнителна дејност.

Здравствениот работник како услов за вршење на дополнителна дејност во тековниот месец има обврска да ги исполни нормите утврдени во ставот 2 на овој член.

Во случај на контрола, пред надлежниот орган писмен доказ за исполнети норми дава јавната здравствена установа и високообразовната институција - медицински факултет кој остварува здравствена дејност која на здравствениот работник му издала согласност за вршење на дополнителна дејност.

Здравствениот работник врши дополнителна дејност во рамките на најмногу 30% од обемот и видот на секоја услуга поединечно утврдени со актот на јавната здравствена установа и високообразовната институција - медицински факултет кој остварува здравствена дејност од ставот 1 на овој член.

Цената од ставот 1 на овој член се состои од референтната цена на здравствената услуга, зголемена за вредноста на трудот на здравствениот работник кој ја извршува дополнителната дејност и вредноста на трудот на членовите на тимот.

Јавната здравствена установа и високообразовната институција - медицински факултет кој остварува здравствена дејност има обврска да ја утврди вредноста на трудот на здравствениот работник кој ја извршува дополнителната дејност и вредноста на трудот на членовите на тимот.

Пациентот, како осигурано лице, на јавната здравствена установа и високообразовната институција - медицински факултет кој остварува здравствена дејност плаќа 20% од референтната цена на здравствената услуга зголемена за износот на утврдената вредност на трудот на здравствениот работник и вредноста на трудот на членовите на тимот. Останатите 80% од референтната цена на здравствената услуга се дел од буџетот на јавната здравствена установа.

Пациентот, како неосигурано лице, на јавната здравствена установа и високообразовната институција - медицински факултет кој остварува здравствена дејност ја плаќа референтната цена на здравствената услуга во целост зголемена за износот на вредноста на трудот на здравствениот работник кој ја извршува дополнителната дејност и вредноста на трудот на членовите на тимот.

Јавната здравствена установа и високообразовната институција - медицински факултет кој остварува здравствена дејност во која се извршила дополнителната дејност има обврска износот утврден како вредност на трудот на здравствениот работник кој ја извршил дополнителната работа намален за 20% и износот утврден како вредност на трудот на членовите на тимот согласно со ставот 7 на овој член, да ги исплати на нивните трансакциски сметки најдоцна до 15 во тековниот месец за претходниот месец.

Член 115-в

Здравствениот работник кој ја извршил здравствената услуга како дополнителна дејност е должен да изготви писмен извештај за секој пациент и да води евиденција за направените трошоци на посебен образец.

Здравствениот работник од ставот 1 на овој член е должен да достави примерок од писмениот извештај и трошковниот образец до јавната здравствена установа или високообразовната институција - медицински факултет кој остварува здравствена дејност во која ја извршил дополнителната дејност.

Установата од ставот 2 на овој член е должна да ги чува писмениот извештај и трошковниот образец три години од денот на доставувањето.“

Член 7

Во членот 135 ставот 2 се менува и гласи:

„Управниот одбор на јавните здравствени установи од специјалистичко консултативната и болничката здравствена заштита го сочинуваат пет члена од кои двајца претставници од редот на стручните и компетентни лица во јавната здравствена установа кои ги избира стручниот орган и тројца претставници на основачот.“

Во ставот 3 зборот „девет“ се заменува со зборот „седум“, зборот „тројца“ се заменува со зборот „двајца“, а зборот „четворица“ се заменува со зборот „тројца“.

Член 8

По членот 136 се додава нов член 136-а, кој гласи:

„Член 136-а

Работоводниот орган на јавната здравствена установа (во натамошниот текст: директор) е одговорен за работењето на јавната здравствена установа и за обврските што се преземаат во правниот промет.

Лицето од ставот 1 на овој член кое се именува за директор треба да има завршено високо образование од областа на медицинските или стоматолошките науки, високо образование - дипломиран логопед, високо образование - специјалист по медицинска биохемија, економските науки или јавно здравствениот менаџмент, најмалку со пет години работно искуство и положен испит за директор согласно со овој закон и да го исполни и условот да понуди најквалитетна програма за работа на јавната здравствена установа.“

Член 9

Во членот 137 ставот 1 се менува и гласи:

„По исклучок од членот 136-а на овој закон директор на јавна здравствена установа здравствен дом со над 1.000 вработени, универзитетски клинички центар, универзитетска клиника, клиничка болница и институт се состои од две лица кои се подеднакво одговорни за работењето на јавната здравствена установа и за обврските што се преземаат во правниот промет.“

Член 10

Во членот 137-б став 1 по зборот „директорот“ се додаваат зборовите: „на јавна здравствена установа од членот 137 на овој закон“.

Член 11

Во членот 137-е став 1 по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:

“- не е донесена програмата од членот 150 став 2 на овој закон, односно и/или не обезбеди нејзино спроведување односно не обезбеди финансиски средства во висина потребна за спроведување на специјализациите, односно субспецијализациите од средствата на здравствената установа,“.

Алинеите 6 и 7 стануваат алинеи 7 и 8.

Во ставот 2 по зборот „совет“ се додаваат зборовите: „на јавна здравствена установа од членот 137 на овој закон“.

Член 12

Во членот 146 став 3 по зборовите: „стажот на специјализациите“ се става заграда и се додаваат зборовите: „како и начинот на спроведувањето на стажот, начинот на полагање на испитот и образецот на специјализантската книшка и на книгата за евиденција за спроведените постапки и интервенции во текот на стажот на специјализации“.

Член 13

По членот 149 се додаваат седум нови члена 149-а, 149-б, 149-в, 149-г, 149-д, 149-е и 149-ф, кои гласат:

„Член 149-а

Спроведувањето на планот и програмата за специјализациите и субспецијализациите од страна на здравствените работници, односно здравствените соработници (во натамошниот текст: специјализанти) се организира и следи од овластен здравствен работник, односно здравствен соработник (во натамошниот текст: ментор), кој ги исполнува критериумите по однос на образованието и искуството во соодветната област на специјализацијата, односно субспецијализацијата.

Менторот во текот на спроведувањето на планот и програмата за специјализациите и субспецијализациите обезбедува и дополнителни активности и е одговорен во соработка со овластениот здравствен работник односно здравствен соработник од членот 149-в на овој закон на специјализантот да му овозможи да ги исполни вештините од планот и програмата за специјализациите, односно субспецијализациите и да успее да ги совлада знаењата и вештините во текот на специјализацијата, односно субспецијализацијата.

Менторот го води специјализантот во спроведувањето на специјализацијата, односно субспецијализацијата и може да води најмногу тројца специјализанти, односно шест специјализанти од специјализацијата по семејна медицина.

Ако менторот не му овозможи на специјализантот да ги исполни вештините од планот и програмата за специјализациите, односно субспецијализациите не може да води нов специјализант.

Здравствените работници и здравствените соработници од ставот 1 на овој член ги овластува министерот за здравство, на предлог на Медицинскиот, Стоматолошкиот, односно Фармацевтскиот факултет.

Поблиските критериуми од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за здравство.

Член 149-б

Менторот од членот 149-а на овој закон го потврдува успешно совладаниот дел од специјализациите и субспецијализациите (турнус) со што специјализантот се стекнува со можноста да ја продолжи специјализацијата, односно субспецијализацијата согласно со планот и програмата.

Ако специјализантот не го совлада успешно делот од специјализацијата односно субспецијализацијата (турнусот) времетраењето на специјализацијата се продолжува за времето потребно за совладување на соодветниот дел од специјализацијата, односно субспецијализацијата (во натамошниот текст: повторен турнус).

Специјализантот е должен да го повтори целиот или дел од турнусот, ако менторот процени дека успешно не ги совладал знаењата и вештините од планот и програмата.

Спроведувањето на повторениот турнус или дел од турнусот паѓа на товар на специјализантот.

Член 149-в

Специјализантите совладувањето и исполнувањето на одделните вештини од планот и програмата за специјализациите, односно субспецијализациите го вршат во здравствените установи од членот 148 став 1 на овој закон овластени од министерот за здравство под надзор на овластен здравствен работник, односно здравствен соработник (во натамошниот текст: едукатор).

Специјализантите можат да укажуваат, односно можат да вршат определени работи во укажувањето на здравствената заштита од областа од која специјализира, односно субспецијализира само под надзор на едукаторот.

Едукаторот, во координација на менторот, може да води најмногу тројца специјализанти во деловите на стажот на специјализација, односно субспецијализација за кои е определен и го потврдува совладувањето и исполнувањето на одделните вештини од планот и програмата за специјализациите, односно субспецијализациите.

Член 149-г

По совладувањето на планот и програмата за специјализацијата, односно субспецијализацијата специјализантот во присуство на менторот, полага специјалистички, односно субспецијалистички испит, кој се состои од писмен, устен и практичен дел, пред испитна комисија формирана од Медицинскиот, Стоматолошкиот, односно Фармацевтскиот факултет.

Член 149-д

Ако во период од пет години најмалку двајца специјализанти кај еден ментор, односно едукатор со успех не ги совладале одделните вештини од планот и програмата за специјализациите, односно субспецијализациите на менторот, односно едукаторот му се одзема овластувањето за вршење на работите на ментор, односно едукатор.

Член 149-ѓ

Високообразовните установи се должни 40% од средствата добиени од надоместокот од членот 148 на овој закон за еден специјализант да ги наменат за надоместување на работата на менторите, односно едукаторите, на начин утврден со актот на високообразовната установа.

Член 149-е

Јавната здравствена установа што ја одобрила специјализацијата склучува договор со специјализантот со кој се уредуваат меѓусебните права и обврските по однос на реализацијата на специјализацијата, времето што специјализантот треба да го одработи во установата по завршувањето на специјализацијата, висината на средствата што треба да ги надомести ако предвреме ја напушти установата и соодветна гаранција во случај на неисполнување на обврската кон здравствената установа.

Член 14

Во членот 150 по ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат:

“Јавните здравствени установи за спроведување на програмата од ставот 2 на овој член се должни да обезбедат финансиски средства во висина потребна за спроведување на специјализациите, односно субспецијализациите.

Програмата од ставот 1 на овој член се донесува на предлог на Советот за специјализации формиран од министерот за здравство.

Советот за специјализации го сочинуваат девет члена, од кои по еден претставник од Медицинскиот, Стоматолошкиот и Фармацевтскиот факултет и по еден претставник од Лекарската, Стоматолошката и Фармацевтската комора, Министерството за здравство, Министерството за образование и наука и Фондот за здравствено осигурување на Македонија.”

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 5 и 6.

Член 15

Во членот 151 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Во актот од ставот 1 на овој член јавната здравствена установа ги утврдува бодовите за селекција на кандидатите кои ги исполнуваат условите од членот 149 на овој закон за редоследот на упатување на специјализација, односно субспецијализација според следниве критериуми и сооднос: најмногу 30% од бодовите за должината на работното искуство и најмногу 70 % од бодовите за должината на работното искуство во областа од која се доделува специјализацијата, односно субспецијализацијата.”

Ставот 2 станува став 3.

Во ставот 3 кој станува став 4 по зборовите: “здравствените работници” се додаваат зборовите: “односно здравствените соработници кои се упатени од здравствените установи од ставот 1 на овој член или кои се пријавиле за запишување на специјализацијата согласно со членот 152 од овој закон, како и кои се”.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

“Високообразовните установи врз основа на евиденцијата од ставот 4 на овој член се должни да ги запишат здравствените работници, односно здравствените соработници на специјализација, односно субспецијализација според редоследот на пријавување, критериумите што ќе ги утврди високообразовната установа и ако ги исполнуваат условите од членот 149 на овој закон, а во рамките на со оглас утврдениот број на слободни места за спроведување на специјализациите, односно субспецијализациите.”

Член 16

Членот 152 се менува и гласи:

“Здравствените работници, односно здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи и невработените можат да се пријават за запишување на специјализација во согласност со планот за специјализации донесен од високообразовната установа, ако ги исполнуваат условите од членот 149 на овој закон и критериумите што ќе ги утврди високообразовната установа.”

Член 17

Во членот 183 став 1 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

“5) не го чува писмениот извештај и трошковниот образец три години од денот на доставувањето (член 115-в став 3);“.

Точките 5 и 6 стануваат точки 6 и 7.

Член 18

Во членот 190 став 1 по точката 2 се додаваат две нови точки 3 и 4, кои гласат:

“3) не постапи согласно со членот 115-б став 4 од овој закон;

4) не постапи согласно со членот 115-в став 1 и/или 2 од овој закон;“.

Точката 3 станува точка 5.

Член 19

Во членот 200-к ставот 3 се менува со два нови става 3 и 4, кои гласат:

“Покрај деловите од објектите и опремата од ставот 1 на овој член, под исти услови може да се трансформираат, односно приватизираат и просторот и опремата на јавните здравствени установи - здравствените станици и здравствените домови во кои се врши специјалистичко-консултативна здравствена заштита.

Владата на Република Македонија, по предлог на Министерството за здравство, ќе донесе одлука за видовите на дејностите од специјалистичко- консултантната здравствена заштита кои се вршат во деловите во јавните здравствени установи - здравствените станици и здравствените домови што ќе се трансформираат, односно приватизираат согласно со ставот 3 на овој член.“

Во ставот 4 кој станува став 5 точка 5 бројот “18” се заменува со бројот “14”.

Член 20

Мандатот на постојните директори именувани на јавен конкурс во јавните здравствени установи од членот 136-а став 1 на овој закон престанува по истекот на 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 21

Мандатот на постојните членови на управни одбори на јавните здравствени установи престанува по истекот на 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 22

Јавните здравствени установи ќе ја усогласат својата работа со одредбите на овој закон во рок од девет месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 23

Подзаконските акти предвидени во овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE SHENDETESORE

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje shendetesore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise", numer 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008 dhe 67/2009), në nenin 93 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Pjesë perberese e aktvendimit për lejen nga paragrafi 1 i këtij neni, është lista e shërbimeve shendetesore që sipas kushteve të cilat janë plotësuar do të ofrohen në institucionin shendetesor."

Paragrafi 2 behet paragraf 3.

Neni 2

Në nenin 109 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Krahas puneve nga paragrafet 1 dhe 2 të këtij neni, në pajtim me karakterin e veprimtarisë dhe në funksion të realizimit të veprimtarisë arsimore dhe shkencore-hulumtuese, qendra klinike universitare nga sfera e stomatologjisë mund të kryejë edhe shërbime të mbrojtjes primare shendetesore stomatologjike, në baze të lejes nga ministri i Shendetesise."

Neni 3

Pas nenit 113-a shtohet nen i ri 113-b, si vijon:

"Neni 113-b

Puna në institucionet shendetesore, në baze të parimit të qasjes, racionalizmit, efikasitetit dhe vazhdimësisë së mbrojtjes shendetesore, organizohet në njesite e brendshme organizative, të cilat paraqesin një teresi teknike-organizative në procesin e punës, varesisht nga lloji i institucionit shendetesor.

Llojet dhe fusheveprimin e punës së njesive të brendshme organizative dhe numrin minimal të kryerësve neper njesite e brendshme organizative në pajtim me parimet nga paragrafi 1 i këtij neni, i percakton ministri i Shendetesise."

Neni 4

Në nenin 115 pas paragrafit 1 shtohen kater paragrafe të rinj 2, 3, 4 dhe 5 si vijojne:

"Menyren e organizimit të punës dhe realizimin e mbrojtjes shendetesore të vazhdueshme, nepermjet kujdestarive, sipas nevojave të qytetareve, llojin dhe vellimin e mbrojtjes shendetesore, i percakton ministri i Shendetesise.

Nese është pamundesuar kryerja e vazhdueshme e mbrojtjes shendetesore në institucionin shendetesor publik për shkak të mungeses së kuadrit, me nevojen e konstatuar paraprakisht dhe pelqimin e të punesuarit dhe pelqimin paraprak nga ana e ministrit të Shendetesise, institucionet shendetesore publike që realizojne mbrojtje shendetesore spitalore, mundet që ndermjet veti të lidhin marreveshje për kryerjen e shërbimeve shendetesore, me qellim që të sigurohet shfrytëzimi i vazhdueshëm i mbrojtjes shendetesore.

Institucionet shendetesore publike dhe institucionet shendetesore private që realizojne mbrojtje shendetesore primare lidhin marreveshje për kryerjen e shërbimeve shendetesore nga mbrojtja shendetesore primare me qellim të sigurimit të mbrojtjes shendetesore të vazhdueshme pas pelqimit paraprak nga ministri i Shendetesise.

Me marreveshjen nga paragrafi 3 i këtij neni rregullohen: të drejtat dhe obligimet e institucioneve shendetesore publike, e sidomos obligimi i institucionit shendetesor publik në të cilin punetori shendetesor i kryen punet, që t'ia barte institucionit në të cilin punetori shendetesor është në marredhenie pune shumen perkatese në para për kohen deri sa i ka kryer punet në të njejtin, por së paku sa është shumata e rrogës bruto që do ta realizonte i punesuari për atë kohe në institucionin shendetesor në të cilin është në marredhenie pune, kushtet dhe kohen e kryerjes së shërbimeve shendetesore, si dhe të drejtat dhe obligimet tjera të institucioneve shendetesore në lidhje me sigurimin e mbrojtjes shendetesore të vazhdueshme."

Neni 5

Në nenin 115-a paragrafi 1, pas fjaleve: "të punesuar në institucionin shendetesor" shtohen fjalet: "dhe punetoret shendetesor nga institucioni i arsimit të larte-fakulteti i mjekesise i cili realizon veprimtari shendetesore", ndersa fjalet: "institucion shendetesor spitalor" zevendesohen me fjalet: "mbrojtje shendetesore spitalore".

Në paragrafin 3 pas fjaleve: "institucioni shendetesor" shtohen fjalet: "ose institucioni i arsimit të larte-fakulteti i mjekesise i cili realizon veprimtari shendetesore", ndersa pika në fund të fjalise zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "pervec për kompensim të shpenzimeve të shkaktuara me kryerjen e veprimtarise plotesuese".

Neni 6

Pas nenit 115-a shtohen dy nene të reja 115-b dhe 115-v, si vijojne:

"Neni 115-b

Llojet, cmimet e shërbimeve shendetesore të cilat ofrohen si veprimtari plotesuese dhe normat të cilat punetori shendetesor i cili e kryen veprimtarine plotesuese duhet t'i plotesoje gjate orarit të rregullt të punës, percaktohen me

akt të institucionit shëndetësor publik dhe institucionit të arsimit të lartë-fakulteti i mjekësisë i cili realizon veprimtari shëndetësore në të cilin kryhet veprimtaria plotësuese, për të cilin pelqim jep ministri i Shëndetësisë.

Institucioni shëndetësor publik dhe institucioni i arsimit të lartë-fakulteti i mjekësisë i cili realizon veprimtari shëndetësore ka për obligim që të percaktoje norma nga paragrafi 1 i këtij neni për llojin dhe vëllimin e shërbimeve shëndetësore si kryerje njëmuore gjatë orarit të rregullt të punës, të percaktuar me ligj në nivel të një punetori shëndetësor i cili i plotëson kushtet për kryerjen e veprimtarisë plotësuese.

Punetori shëndetësor si kusht për kryerjen e veprimtarisë plotësuese në muajin rrjedhes, ka për obligim që t'i plotësoje normat e percaktuara në paragrafin 2 të këtij neni.

Në rast kontrolli, para organit kompetent deshi me shkrim për normat e plotësuar jep institucioni shëndetësor publik dhe institucioni i arsimit të lartë-fakulteti i mjekësisë i cili realizon veprimtari shëndetësore, i cili punetorit shëndetësor i ka dhënë pelqim për kryerjen e veprimtarisë plotësuese.

Punetori shëndetësor kryen veprimtari plotësuese në suaza të më së shumti 30% nga vëllimi dhe lloji i çdo shërbimi në vecanti, të percaktuara me aktin e institucionit shëndetësor publik dhe institucionit të arsimit të lartë-fakulteti i mjekësisë i cili realizon veprimtari shëndetësore nga paragrafi 1 i këtij neni.

Cmimi nga paragrafi 1 i këtij neni, përbehet nga cmimi referent i shërbimeve shëndetësore, i rritur për vlerën e punës së punetorit shëndetësor i cili kryen veprimtari plotësuese dhe vlerën e punës së anetareve të ekipit.

Institucioni shëndetësor publik dhe institucioni i arsimit të lartë-fakulteti i mjekësisë i cili realizon veprimtari shëndetësore, ka për obligim që ta percaktoje vlerën e punës së punetorit shëndetësor i cili e kryen veprimtarinë plotësuese dhe vlerën e punës së anetareve të ekipit.

Pacienti si person i siguruar, institucionit shëndetësor publik dhe institucionit të arsimit të lartë-fakulteti i mjekësisë i cili realizon veprimtari shëndetësore, i paguan 20% të cmimit referent për shërbimin shëndetësor, të rritur për shumën e vlerës së percaktuar për punën e punetorit shëndetësor dhe vlerën e punës së anetareve të ekipit. Pjesa e mbetur prej 80% nga cmimi referent i shërbimit shëndetësor është pjesë e buxhetit të institucionit shëndetësor publik.

Pacienti si person i pasiguruar, institucionit shëndetësor publik dhe institucionit të arsimit të lartë-fakulteti i mjekësisë i cili realizon veprimtari shëndetësore, ia paguan cmimin referent të shërbimit shëndetësor në teresi, të rritur për shumën e vlerës së punës së punetorit shëndetësor, i cili e kryen veprimtarinë plotësuese dhe vlerën e punës së anetareve të ekipit.

Institucioni shëndetësor publik dhe institucioni i arsimit të lartë-fakulteti i mjekësisë i cili realizon veprimtari shëndetësore në të cilin është kryer veprimtaria plotësuese, ka për obligim që shumën e percaktuar si vlerë e punës së punetorit shëndetësor i cili e ka kryer punën plotësuese të zvogëluar për 20% dhe shumën e percaktuar si vlerë të punës së anetareve të ekipit në pajtim me paragrafin 7 të këtij neni, t'i paguaje në llogaritë e tyre të transaksionit më së voni deri në të 15-in në muajin rrjedhes për muajin paraprak.

Neni 115-v

Punetori shëndetësor i cili e ka kryer shërbimin shëndetësor si veprimtari plotësuese është i obliguar që të pergatisë raport me shkrim për çdo pacient dhe të mbajë evidence për shpenzimet e bera në formular të posacem.

Punetori shëndetësor nga paragrafi 1 i këtij neni është i obliguar që të dorëzojë një ekzemplar nga raporti me shkrim dhe formular për shpenzimet të institucionit shëndetësor publik ose institucionit i arsimit të lartë-fakulteti i mjekësisë i cili realizon veprimtari shëndetësore në të cilin e ka kryer veprimtarinë plotësuese.

Institucioni nga paragrafi 2 i këtij neni, është i obliguar që t'i ruajë raportin me shkrim dhe formularin e shpenzimeve tri vite nga dita e dorëzimit."

Neni 7

Në nenin 135, paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Keshillin Drejtues të institucioneve shëndetësore publike nga mbrojtja shëndetësore spitalore dhe specialiste-konsultative, e përbejnë pesë anetare prej të cilëve dy përfaqësues nga radhet e personave profesionale dhe kompetente të institucionit shëndetësor publik, të cilët i zgjedh organet profesionale dhe tre përfaqësues të themeluesit."

Në paragrafin 3 fjala "nente" zëvendësohet me fjalën "shtatë", fjala "tre" zëvendësohet me fjalën "dy", ndërsa fjala "kater" zëvendësohet me fjalën "tre".

Neni 8

Pas nenit 136 shtohet nen i ri 136-a, si vijon:

"Neni 136-a

Organi udhëheqës i institucionit shëndetësor publik (në tekstin e mëtejme: drejtori) është përgjegjës për punën e institucionit shëndetësor publik dhe për obligimet që merren në qarkullimin juridik.

Personi nga paragrafi 1 i këtij neni i cili emërohet për drejtor, duhet të ketë të kryer arsimim të lartë nga sfera e shkencave të mjekësisë ose stomatologjike, arsimim të lartë-logoped i diplomuar, arsimim të lartë-specialist i biokimisë mjekësore, shkencave ekonomike ose menaxhmentit shëndetësor publik, të pakten pesë vite përvojë pune në institucion shëndetësor dhe provim të dhënë për drejtor në pajtim me këtë ligj dhe ta plotësojë edhe kushtin që të ofrojë program më cilësor për punën e institucionit shëndetësor publik."

Neni 9

Në nenin 137 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Me përjashtim nga neni 136-a të këtij ligji, drejtori i institucionit shëndetësor publik, i shtepisë së shëndetit me mbi 1000 të punësuar, qendres klinike universitare, klinikes universitare, spitalit klinik dhe institutit përbehet prej dy personave, të cilët në mënyrë të barabartë janë përgjegjës për punën e institucionit shëndetësor publik dhe për obligimet të cilat merren në qarkullimin juridik".

Neni 10

Në nenin 137-b paragrafi 1 pas fjalës "drejtori" shtohen fjalet: "i institucionit shëndetësor publik nga neni 137 i këtij ligji".

Neni 11

Në nenin 137-e paragrafi 1, pas alineës 5 shtohet alineë e re 6, si vijon:

"- nëse nuk është miratuar programi nga neni 150 paragrafi 2 i këtij ligji, përketësisht dhe/ose nuk siguron realizim të tij, përketësisht nuk siguron mjete financiare në lartësi të nevojshme për realizimin e specializimeve, përketësisht subspecializimeve nga mjetet e institucionit shëndetësor."

Alinete 6 dhe 7 behen alineë 7 dhe 8.

Në paragrafin 2 pas fjalës "keshill" shtohen fjalet: "i institucionit shëndetësor publik nga neni 137 i këtij ligji".

Neni 12

Në nenin 146 paragrafi 3 pas fjaleve: "stazhi i specializimeve" vihet presje dhe shtohen fjalet: "si dhe menyra e realizimit të stazhit, menyra e dhenies së provimit dhe formulari i librezes së specializantit dhe librit për evidence për procedurat e zbatuara dhe intervenimet gjate stazhit të specializimeve".

Neni 13

Pas nenit 149 shtohen shtate nene të reja 149-a, 149-b, 149-v, 149-g, 149-d, 149-gj dhe 149-e, si vijojne:

"Neni 149-a

Realizimi i planit dhe programit për specializime dhe subspecializime nga ana e punetoreve shendetesore, perkatesisht bashkepunetoreve shendetesore (në tekstin e metejshe: specializante), organizohet dhe ndiqet nga punetori shendetesor, perkatesisht bashkepunetori shendetesor i autorizuar (në tekstin e metejshe: mentori), i cili i ploteson kriteret në lidhje me arsimin dhe pervojen në sferen perkatese të specializimit, perkatesisht subspecializimit.

Mentori gjate realizimit të planit dhe programit për specializimet dhe subspecializimet, siguron edhe aktivite plotesuese dhe eshte pergjegjes në bashkepunim me punetorin e autorizuar shendetesor, perkatesisht bashkepunetorin shendetesor nga neni 149-v të ketij ligji, që specializantit t'i mundesoje që t'i plotesoje shkathtesite nga plani dhe programi për specializime, perkatesisht subspecializime dhe me sukses t'i pervetesoje njohurite dhe shkathtesite gjate specializimit, perkatesisht subspecializimit.

Mentori e udheheqe specializantin në realizimin e specializimit, perkatesisht subspecializimit dhe mund të udheheqe më së shumti tre specializante, perkatesisht gjashte specializante nga specializimi për mjekesi familjare.

Nese mentori nuk i mundeson specializantit që t'i plotesoje shkathtesite nga plani dhe programi për specializime, perkatesisht subspecializime nuk mund të udheheqe specializant të ri.

Punetoret shendetesore dhe bashkepunetoret shendetesore nga paragrafi 1 i ketij neni, i autorizon ministri i Shendetesise, me propozim të Fakultetit të Mjekesise, Stomatologjise, perkatesisht të Farmacise.

Kriteret më të peraferta nga paragrafi 1 i ketij neni, i percakton ministri i Shendetesise.

Neni 149-b

Mentori nga neni 149-a i ketij ligji e verteton pjesen e pervetësuar me sukses nga specializimet dhe subspecializimet (turnin), me çka specializanti e fiton mundesine që ta vazhdoje specializimin, perkatesisht subspecializimin në pajtim me planin dhe programin.

Nese specializanti nuk e pervetëson me sukses pjesen e specializimit, perkatesisht subspecializimit (turnin), kohezgjatja e specializimeve vazhdohet për kohen e nevojshme për pervetësim të pjeses perkatese nga specializimi, perkatesisht subspecializimi (në tekstin e metejshe: turni i perseritur).

Specializanti eshte i obliguar që ta perserise teresisht ose një pjesë të turnit, nese mentori vlereson se nuk i ka pervetësuar me sukses njohurite dhe shkathtesite nga plani dhe programi.

Realizimi i turnit të perseritur ose i një pjesë të turnit eshte në llogari të specializantit.

Neni 149-v

Specializantet pervetësimin dhe plotësimin e shkathtesive të vecanta nga plani dhe programi për specializime, perkatesisht subspecializime, e kryejne në institucionet shendetesore nga neni 148 paragrafi 1 të ketij ligji, të autorizuar nga ministri i Shendetesise, nën mbikeqyrjen e punetorit të autorizuar mjekesor, perkatesisht bashkepunetorit shendetesor (në tekstin e metejshe: edukator).

Specializantet mund të ofrojne, perkatesisht mund të kryejne pune të caktuara në ofrimin e sigurimit shendetesor nga sfera në të cilin specializojnë, perkatesisht subspecializojnë, vetem nën mbikeqyrjen e edukatorit.

Edukatori në koordinim me mentorin, mund të udheheqe më së shumti tre specializante në pjeset e stazhit të specializimit, perkatesisht subspecializimit për të cilin eshte percaktuar dhe e verteton pervetësimin dhe plotësimin e shkathtesive të vecanta nga plani dhe programi për specializime, perkatesisht subspecializime.

Neni 149-g

Pas pervetësimit të planit dhe programit për specializim, perkatesisht subspecializim, specializanti në prani të mentorit e jep provimin e specialistit, perkatesisht subspecialistit i cili perbehet nga pjesa me shkrim, pjesa me goje dhe pjesa praktike, para komisionit për dhenien e provimit të formuar nga Fakulteti i Mjekesise, Stomatologjise, perkatesisht i Farmacise.

Neni 149-d

Nese në periudhe prej pese vitesh së paku dy specializante të një mentor, perkatesisht edukator me sukses nuk i pervetësojne shkathtesite e vecanta nga plani dhe programi për specializime, perkatesisht subspecializime, mentorit, perkatesisht edukatorit i hiqet autorizimi për kryerjen e punëve të mentorit, perkatesisht edukatorit.

Neni 149-gj

Institucionet e larta arsimore jane të obliguara që 40% të mjeteve të fituara nga kompensimet nga neni 148 i ketij ligji për një specializant, t'i dedikojne për kompensimin e punës së mentoreve, perkatesisht edukatoreve, në menyren e percaktuar me aktin e institucionit të larte arsimor.

Neni 149-e

Institucioni shendetesor publik që e ka miratuar specializimin lidh marreveshje me specializantin me të cilin rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndersjella në lidhje me realizimin e specializimit, kohen për të cilin specializanti duhet të punoje në institucion pas kryerjes së specializimit, lartesine e mjeteve që duhet t'i kompensoje, nese para kohe e leshon institucionin dhe garanci perkatese në rast të mospermbushjes së obligimit ndaj institucionit shendetesor."

Neni 14

Në nenin 150 pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafe të rinj 2, 3 dhe 4, si vijojne:

"Institucionet shendetesore publike për realizimin e programit nga paragrafi 2 i ketij neni jane të obliguara që të sigurojne mjete financiare në lartesine e nevojshme për realizimin e specializimeve, perkatesisht subspecializimeve.

Programi nga paragrafi 1 i ketij neni, miratohet me propozimin e Keshillit për Specializime, të formuar nga ministri i Shendetesise.

Keshillin për Specializime e perbejne nente anetare, prej të cileve nga një perfaqesues nga Fakulteti i Mjekesise, Stomatologjise, dhe Farmacise, dhe nga një perfaqesues nga Oda e Mjekeve, Stomatologeve dhe e Farmacisteve, Ministria e Shendetesise, Ministria e Arsimit dhe Shkences dhe Fondi për Sigurim Shendetesor i Maqedonise."

Paragrafet 2 dhe 3 behen paragrafe 5 dhe 6.

Neni 15

Në nenin 151, pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Në aktin nga paragrafi 1 i ketij neni, institucioni shendetesor publik i percakton piket për perzgjedhje të kandidatëve të cilet i permbushin kushtet nga neni 149 i ketij ligji për rendin e dergimit për specializim, perkatesisht subspecializim sipas kriterëve dhe raportit në vijim: më së shumti

30% të pikeve për kohezgjatjen e përvjes së punes dhe më së shumti 70% të pikeve për kohezgjatjen e përvjes së punes në sferen në të cilën ndahet specializimi, perkatesisht subspecializimi."

Paragrafi 2 behet paragraf 3.

Në paragrafin 3 i cili behet paragraf 4 pas fjaleve: "punetoret shendetesore" shtohen fjalet: "perkatesisht bashkepunetoret shendetesore të cilet jane derguar nga institucionet shendetesore nga paragrafi 1 i ketij neni, ose të cilet jane paraqitur për regjistrimin e specializimit në pajtim me nenin 152 të ketij ligji, si dhe cilet jane".

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5 si vijon:

"Institucionet e larta arsimore në baze të evidences nga paragrafi 4 i ketij neni, jane të obliguara që t'i regjistrojne punetoret shendetesore, perkatesisht bashkepunetoret shendetesore për specializim, perkatesisht subspecializim sipas të rendit të paraqitjes, kriteret që do t'i percaktoje institucioni i larte arsimor dhe nese i perm bushin kushtet nga neni 149 i ketij ligji, e në kuader të numrit të percaktuar me shpallje të vendeve të lira për realizimin e specializimeve, perkatesisht subspecializimeve."

Neni 16

Neni 152 ndryshohet si vijon:

"Punetoret shendetesore, perkatesisht bashkepunetoret shendetesore të punesuar në institucionet shendetesore private dhe të papunesuarit mund të paraqiten për regjistrim të specializimit në pajtim me planin për specializime të miratuar nga institucioni i larte arsimor, nese i perm bushin kushtet nga neni 149 i ketij ligji dhe kriteret të cilat i percakton institucioni i arsimit të larte."

Neni 17

Në nenin 183 paragrafi 1, pas pikes 4 shtohet pike e re 5 si vijon:

"5) nuk e ruan raportin me shkrim dhe formularin e shpenzimeve tre vite nga dita e dorezimit (neni 115-v paragrafi 3);".

Pikat 5 dhe 6 behen pika 6 dhe 7.

Neni 18

Në nenin 190 paragrafi 1 pas pikes 2 shtohen dy pika të reja 3 dhe 4, si vijojne:

"3) nuk vepron në pajtim me nenin 115-b paragrafi 4 të ketij ligji,

4) nuk vepron në pajtim me nenin 115-v paragrafi 1 dhe/ose paragrafin 2 të ketij ligji;"

Pika 3 behet pika 4.

Neni 19

Në nenin 200-k paragrafi 3 ndryshohet me dy paragrafe të rinj 3 dhe 4, si vijojne:

"Krahas pjeseve të objekteve dhe pajisjes nga paragrafi 1 i ketij neni, në kushte të njejta mund të transformohen, perkatesisht privatizohen edhe lokali dhe pajisja e institucioneve shendetesore publike - stacioneve shendetesore dhe shtepive të shendetit në të cilat kryhet mbrojtja shendetesore specialiste-konsultuese.

Qeveria e Republikes së Maqedonise, me propozim të Ministrise së Shendetesise, do të miratoje vendim për llojet e veprimtarive nga mbrojtja shendetesore specialiste-konsultuese në institucionet shendetesore publike - stacionet shendetesore dhe shtepite e shendetit, të cilat do të transformohen, perkatesisht privatizohen në pajtim me paragrafin 3 të ketij neni."

Në paragrafin 4 i cili behet paragraf 5, në piken 5 numri "18" zevendesohet me numrin "14".

Neni 20

Mandati i drejtohave ekzistues të emruar në konkurs publik në institucionet shendetesore publike nga neni 136-a paragrafi 1 i ketij ligji, pushon pas kalimit të 30 diteve nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 21

Mandati i anetareve ekzistues të keshillave drejtues në institucionet shendetesore publike, pushon pas kalimit të 30 diteve nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 22

Institucionet shendetesore publike do ta harmonizojne punen e tyre me dispozitat e ketij ligji në afat prej nente muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 23

Aktet nenligjore të parapara në kete ligj do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 24

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".

1595.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јули 2010 година.

Бр. 07-3060/1
2 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА

Член 1

Во Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ број 111/2008 и 64/2009), во членот 14 алинеите 9 и 11 се бришат.

Алинеите 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 стануваат алинеи 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27.

Член 2

Во членот 19 алинејата 9 се брише.

Алинеите 10, 11 и 12 стануваат алинеи 9, 10 и 11.

Член 3

Членот 29 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:

1) не обезбеди редовно и квалитетно одржување на јавната чистота и чистење на снегот на јавни површини во зимски услови (член 7) и

2) постапува спротивно на одредбите од членот 14 алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 на овој закон.

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за прекршокот од ставот 1 на овој член ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.“

Член 4

Членот 29-а се менува и гласи:

„Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на службеното лице во правното лице кое ќе издаде потврда без извршена општокорисна работа од страна на лицето упатено на извршување на општокорисната работа (член 40 став 5).“

Член 5

Во членот 30 броевите: „300 до 600“ се заменуваат со бројот „500“.

Член 6

Членот 31 се брише.

Член 7

Во членот 33 се додава нова алинеја 1, која гласи:

„- постапува спротивно на одредбите од членот 14 на овој закон.“

Алинеите 1 и 2 стануваат алинеи 2 и 3.

По алинеја 3 се додаваат две нови алинеи 4 и 5, кои гласат:

- постапува спротивно на одредбите од членот 19 на овој закон и
- постапува спротивно на одредбите од членовите 20 став 2 и 21 на овој закон.“

Член 8

Во членот 34 ставот 4 се брише.

Член 9

Членот 36 се брише.

Член 10

Членот 38 се менува и гласи:

„Кога општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на општините во градот Скопје, комуналниот инспектор на градот Скопје и униформираниот полициски службеник ќе утврдат дека е сторен прекршок од членовите 29, 29-а, 32, 34 и 35 на овој закон ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд, а кога ќе утврдат дека е сторен прекршок од членовите 30 и 37 на овој закон ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.“

За прекршоците од ставот 1 на овој член, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, односно пред Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски, општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на општините во градот Скопје, комуналниот инспектор на градот Скопје и униформираниот полициски службеник ќе спроведат постапка за порамнување.

Кога општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на општините во градот Скопје, комуналниот инспектор на градот Скопје и униформираниот полициски службеник ќе констатираат прекршок од ставот 1 на овој член составуваат записник во кој се забележуваат битните елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на самото место. Записникот го потпишува овластеното службено лице и сторителот. Ако сторителот го признае прекршокот службеното лице ќе му издаде платен налог заради наплата на глобата за прекршокот.

Со потписот на платниот налог се смета дека сторителот на прекршокот се согласува да ја плати изречената глоба.

Сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој член е должен да ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на платниот налог на сметка на Буџетот на Република Македонија означена во платниот налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот утврден во овој став ќе плати само половина од изречената глоба.

Доколку сторителот на прекршокот одбие да се потпише на платниот налог општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на општините во градот Скопје, комуналниот инспектор на градот Скопје и униформираниот полициски службеник ќе евидентираат дека лицето одбило да се потпише и истите ќе се потпишат со полно име и презиме на платниот налог.

Ако сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој член не ја плати глобата во рокот утврден во платниот налог инспекторите, односно униформираниот полициски службеник ќе поднесат барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, односно пред Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.

Општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на општините во градот Скопје, комуналниот инспектор на градот Скопје и униформираниот полициски службеник се должни да водат евиденција за прекршочните постапки за порамнување.“

Член 11

Во членот 39 став 1 зборовите: “членовите 31 став 5, 33, 34 став 4 и 36“ се заменуваат со зборовите: „член 33“.

Член 12

По членот 39 се додава нов член 39-а, кој гласи:

“Член 39-а

Доставувањето на известувањата и одлуките на Комисијата за одлучување по прекршоци се врши согласно со одредбите од Законот од општата управна постапка.

Ако живеалиштето на лицето на кое известувањето или одлуката треба да му се достави е непознато за органот чие писмено се доставува, Комисијата за одлучување по прекршоците ќе го истакне известувањето, односно одлуката на огласна табла во Министерството за транспорт и врски и со истекот на осум дена од денот на истакнувањето на огласната табла во Министерството за транспорт и врски ќе се смета дека доставувањето е уредно.“

Член 13

Во членот 40 став 1 зборовите: “членовите 31 став 5, 33, 34 став 4 и 36“ се заменуваат со зборовите: “член 33“.

Во ставот 6 зборовите: „надлежен суд“ се заменуваат со зборовите: “пред Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски“.

Член 14

По членот 40 се додаваат два нови члена 40-а и 40-б, кои гласат:

“Член 40-а

Прекршочната постапка за прекршоците предвидени со членот 33 од овој закон не може да се поведе ниту да се води ако поминат три години од денот кога е сторен прекршокот.

Член 40-6

Изречената прекршочна санкција за прекршоците од членот 33 на овој закон не може да се изврши ако од денот на правосилноста на одлуката со која е изречена глобата за прекршокот поминале две години.“

Член 15

Членовите 41 и 42 се бришат.

Член 16

Прекршочните постапки започнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон продолжуваат да се водат според одредбите од овој закон.

Член 17

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецисен текст на Законот за јавна чистота.

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PASTËRTI PUBLIKE

Neni 1

Në Ligjin për pastërti publike („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 111/2008 dhe 64/2009), në nenin 14, alinetë 9 dhe 11 shlyhen.

Alinete 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dhe 29, bëhen aline 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dhe 27.

Neni 2

Në nenin 19, alineja 9 shlyhet.

Alinete 10, 11 dhe 12 bëhen aline 9, 10 dhe 11.

Neni 3

Neni 29 ndryshohet si vijon:

„Gjobe në shumë prej 2 000 deri në 4 000 euro në kundërvlere me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) nuk siguron mirëmbajtje të rregullt dhe kualitative të pastertise publike dhe pastrim të borës në sipërfaqe publike në kushte dimërore (neni 7) dhe

2) vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 14 alinete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20 të këtij ligji.

Gjobe në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlere me denarë, për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni, do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik.“

Neni 4

Neni 29-a ndryshohet si vijon:

„Gjobe në shumë prej 600 eurosh në kundërvlerë me denare, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit zyrtar në personin juridik i cili do të lëshojë vërtetim pa punën e kryer në dobi të përgjithshme nga ana e personit të dërguar për kryerjen e punës në dobi të përgjithshme (neni 40 paragrafi 5).“

Neni 5

Në nenin 30 numrat: „300 deri në 600“ zëvendësohen me numrin „500“.

Neni 6

Neni 31 shlyhet.

Neni 7

Në nenin 33 shtohet aline e re 1 si vijon:

„- vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 14 të këtij ligji.“

Alinete 1 dhe 2 bëhen aline 2 dhe 3.

Pas alinesë 3 shtohen dy aline të reja 4 dhe 5 si vijojnë:

„- vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 19 të këtij ligji dhe

- vepron në kundërshtim me dispozitat e neneve 20 paragrafi 2 dhe 21 të këtij ligji.“

Neni 8

Në nenin 34, paragrafi 4 shlyhet.

Neni 9

Neni 36 shlyhet.

Neni 10

Neni 38 ndryshohet si vijon: „Kur inspektori komunal i komunaleve, inspektori i komunaleve i komunave në qytetin e Shkupit, inspektori i komunaleve në qytetin e Shkupit dhe nëpunësi policor me uniformë, do të konstatojnë se është kryer kundërvajtje nga nenet 29, 29-a, 32, 34 dhe 35 të këtij ligji, do të parashtrojë kërkesë për ngritje të procedurës për kundërvajtje në gjykatën kompetente, ndërsa kur do të konstatojnë se është kryer kundërvajtje nga nenet 30 dhe 37 të këtij ligji, do të parashtrojë kërkesë për ngritje të procedurës për kundërvajtje para Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve.

Për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni, para parashtrimit të kërkesës për ngritje të procedurës për kundërvajtje para gjykatës kompetente, përkatësisht para Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, inspektori komunal i komunaleve, inspektori i komunaleve i komunave në qytetin e Shkupit, inspektori i komunaleve në qytetin e Shkupit dhe nepunësi policor me uniformë, do të zbatojnë procedurë për barazim.

Kur inspektori komunal i komunaleve, inspektori i komunaleve të komunave në qytetin e Shkupit, inspektori i komunaleve në qytetin e Shkupit dhe nëpunësi policor me uniforme, do të konstatojnë kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni, përpilojnë procesverbal në të cilin shënohen elementet e rëndësishme të kundërvajtjes, koha, vendi dhe menyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit të kundërvajtjes dhe personat e gjendur në vendin e ngjarjes. Procesverbalin e nënshkruan personi i autorizuar zyrtar dhe kryerësi. Nëse kryerësi e pranon kundërvajtjen, personi zyrtar do t'i japë urdhërpagesë për arkëtimin e gjobës për kundërvajtjen.

Me nënshkrimin e urdhërpagesës, konsiderohet se kryerësi i kundërvajtjes pajtohet që ta paguajë gjobën e shqiptuar.

Kryerësi i kundërvajtjes nga paragrafi 1 i këtij neni është i obliguar që ta paguajë gjobën në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të urdhërpagesës në llogari të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, të shënuar në urdhërpagesë. Kryerësi i cili do ta paguajë gjobën në afatin e përcaktuar në këtë paragraf do të paguajë vetëm gjysmën e gjobës së shqiptuar.

Nese kryerësi i kundërvajtjes refuzon të nënshkruhet në urdhërpagesë, inspektori komunal i komunaleve, inspektori i komunaleve i komunave në qytetin e Shkupit, inspektori i komunaleve në qytetin e Shkupit dhe nëpunësi policor me uniforme, do të evidentojnë se personi ka refuzuar të nënshkruhet dhe të njëjtët do të nënshkruhen me emër dhe mbiemër të plotë në urdhërpagesë.

Nese kryerësi i kundërvajtjes nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk e paguan gjobën në afatin e përcaktuar në urdhërpagesë, inspektorët, përkatësisht nëpunësi policor me uni-

forme do të parashatrojnë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje para gjykatës kompetente, përkatësisht para Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve.

Inspektori komunal i komunaleve, inspektori i komunaleve i komunave në qytetin e Shkupit, inspektori i komunaleve në qytetin e Shkupit dhe nëpunësi policor me uniforme, janë të obliguar që të mbajnë evidencë për procedurat për kundërvajtje për barazim.”

Neni 11

Në nenin 39 paragrafi 1, fjalët: “nenet 31 paragrafi 5, 33, 34 paragrafi 4 dhe 36” zëvendësohen me fjalët: “neni 33”.

Neni 12

Pas nenit 39 shtohet nen i ri 39-a si vijon:

“Neni 39-a

Dorezimi i njoftimeve dhe vendimeve të Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje, bëhet në pajtim me dispozitat e Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative.

Nese vendbanimi i personit të cilit njoftimi ose vendimi duhet t’i dorëzohet, është i panjohur për organin të cilit i dorëzohet me shkrim, Komisioni për Vendimmarrje për Kundërvajtje do ta publikojë njoftimin, përkatësisht vendimin në tabelën e shpalljes në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve dhe me kalimin e tetë ditëve nga dita e publikimit në tabelën e shpalljes në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, do të konsiderohet se dorëzimi është i rregullt.”

Neni 13

Në nenin 40 në paragrafin 1 fjalët: “nenet 31 paragrafi 5, 33, 34 paragrafi 4 dhe 36” zëvendësohen me fjalët: “neni 33”.

Në paragrafin 6 fjalët: “gjykatës kompetente” zëvendësohen me fjalët: „para Komisionit për Vendimmarrje për Kundërvajtje në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve”.

Neni 14

Pas nenit 40 shtohen dy nene të reja 40-a dhe 40-b si vijojne:

“Neni 40-a

Procedura për kundërvajtje për kundërvajtjet e parapara me nenin 33 të këtij ligji nuk mund të ngritet e as të udhëhiqet, nëse kalojnë tre vite nga dita kur është kryer kundërvajtja.

Neni 40-b

Sanksioni i shqiptuar për kundërvajtje për kundërvajtjet nga neni 33 të këtij ligji nuk mund të zbatohet, nëse nga dita e plotfuqishmërisë së vendimit me të cilin është shqiptuar gjoha për kundërvajtje, kanë kaluar dy vite.”

Neni 15

Nenet 41 dhe 42 shlyhen.

Neni 16

Procedurat për kundërvajtje të filluara para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, vazhdojnë që të udhëhiqen sipas dispozitave të këtij ligji.

Neni 17

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të spastuar të Ligjit për pastërti publike.

Neni 18

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1596.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Се прогласува Законот за Академијата за судии и јавни обвинители, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јули 2010 година.

Бр. 07-3061/1
2 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на Законот

Член 1

Со овој закон се основа и се уредува работењето на Академијата за судии и јавни обвинители (во натамошниот текст: Академијата) како јавна установа за прием и стручно усовршување на кандидатите за судии и јавни обвинители, континуирана обука и унапредување на стручноста на судиите и јавните обвинители, континуирана обука на стручните служби во судството и јавното обвинителство, обука на субјектите кои учествуваат во спроведување на законите од областа на правосудството, вршење на аналитичка дејност од областа на правосудната теорија и практика, органите на управувањето и финансирањето на Академијата.

Цел на основање на Академијата

Член 2

Цел на основање на Академијата е да обезбеди професионално, независно, непристрасно и ефикасно извршување на судиската и јавно-обвинителската функција, како и стручно и ефикасно извршување на работите на стручните служби во судството и јавното обвинителство.

Дејност на Академијата

Член 3

(1) Академијата врши прием и стручно усовршување на идните судии и јавни обвинители, континуирано стручно усовршување и унапредување на знаењата на веќе избраните судии и јавни обвинители при вршењето на нивната функција, како и усовршување и обука за професионално, етичко и стручно извршување на работните задачи на субјектите од членот 1 на овој закон, во согласност со закон и меѓународните стандарди и принципи.

(2) Академијата својата дејност ја спроведува преку:

- прием на слушатели на почетна обука по пат на организирање и полагање на приемен испит,
 - организирање и спроведување на почетна обука на идните кандидати за судии и јавни обвинители во основните судови и основните јавни обвинителства и спроведување на завршен испит,
 - организирање и спроведување на континуирана обука за унапредување на стручноста на судиите и јавните обвинители,
 - организирање и спроведување на континуирана обука на стручните служби во судството и јавното обвинителство, како и обука на субјектите наведени во членот 1 од овој закон,
 - спроведување на аналитичка дејност од областа на правосудната теорија и практика и
 - врши и други работи утврдени со закон и Статутот на Академијата (во натамошниот текст: Статутот).
- (3) Заради спроведување на дејноста, Академијата:
- организира и спроведува домашни и меѓународни конференции, тркалезни маси, семинари, студиски програми за стручни посети и други форми на обука и стручно усовршување,
 - воспоставува и одржува соработка на полето на обуката со сродни домашни и странски институции, организации, здруженија и фондации, посебно со професионалните здруженија на судиите и јавните обвинители и коморите, а заради развој на концептот на интердисциплинарна и социјална димензија на обуките,
 - соработува со европските мрежи на институциите за обука, Лисабонската мрежа при Советот на Европа и Европската мрежа за тренинг на Европската унија, остварува меѓународна размена на судии, јавни обвинители, како и субјектите наведени во членот 1 од овој закон,
 - организира и води библиотека,
 - издава публикации и врши друга издавачка дејност за свои потреби,
 - остварува соработка со правните факултети заради развој на програми за професионално ориентирање и подготвување на студентите од правните факултети за прием во Академијата и
 - организира и учествува во истражувачки проекти и други дејности од значење за унапредување и усовршување на обуките во правосудството.

Член 4

- (1) Академијата има својство на правно лице.
- (2) Седиштето на Академијата е во Скопје.

Акти на Академијата

Член 5

- (1) Основен акт на Академијата е Статутот.
- (2) Со Статутот се уредуваат:
 - внатрешната организација и начинот на вршењето на дејноста на Академијата,
 - управувањето и раководењето со Академијата,
 - правата и обврските на субјектите од членот 1 на овој закон,
 - составот, начинот на формирањето, како и начинот на одлучување и делокругот на работа на органите и телата на Академијата,
 - правата, обврските и одговорностите на Академијата во правниот промет,
 - приемот на слушатели во почетна обука,
 - содржината на програмите за приемен испит, почетна обука, програмите за континуирана обука, програмата за практикување на судиската и јавно обвинителската функција и други специјализирани програми,
 - критериумите за избор на предавачи и ментори,

- начинот на финансирање и употреба на средствата за работа на Академијата и
- други прашања.

(3) Статутот го донесува Управниот одбор на Академијата со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови.

(4) Статутот и другите општи акти на Академијата се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“ на веб локацијата на Академијата и на друг начин со кој се овозможува нивна достапност до јавноста.

Печат на Академијата

Член 6

- (1) Академијата има печат.
- (2) Печатот го содржи името Република Македонија, грбот на Република Македонија, називот и седиштето на Академијата.
- (3) Формата и содржината на печатот, изгледот на знаците и другите обележја и начинот на користењето се уредува со Статутот на Академијата.

Член 7

Во Академијата не е дозволено политичко и партиско организирање и дејствување.

Соодветна и правична застапеност во органите на Академијата

Член 8

При конституирањето на органите и телата на Академијата, назначувањето на предавачите и менторите, конституирањето на Комисијата за приемен испит и Комисијата за завршен испит, се применува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република Македонија.

Правична застапеност

Член 9

При селекцијата на кандидатите за прием во почетната обука во Академијата, без да се нарушат критериумите предвидени со овој закон, се обезбедува соодветна и правична застапеност на граѓаните кои им припаѓаат на сите заедници во Република Македонија.

II. ОРГАНИ НА АКАДЕМИЈАТА

Член 10

Органи на Академијата се Управниот одбор, директорот, заменикот на директорот и Програмскиот совет.

Управен одбор

Член 11

- (1) Управниот одбор е орган на управување на Академијата и го сочинуваат 13 члена.
- (2) Членови на Управниот одбор по функција се претседателот на Судскиот совет на Република Македонија, претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, претседателот на Врховниот суд на Република Македонија и јавниот обвинител на Република Македонија.
- (3) Врховниот суд на Република Македонија на општа седница назначува два члена, од кои еден член од редот на судиите на Врховниот суд на Република Македонија и негов заменик, а вториот член и негов заменик од редот на судиите на основните судови, апелационите судови или на Управниот суд.

(4) Судскиот совет на Република Македонија назначува еден член од редот на членовите на Судскиот совет и негов заменик.

(5) Здружението на судии на Република Македонија назначува еден член од редот на судиите и негов заменик.

(6) Јавното обвинителство на Република Македонија назначува два члена од кои еден член од редот на јавните обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија и негов заменик, а вториот член и негов заменик од редот на јавните обвинители во основните или вишите јавни обвинителства.

(7) Советот на јавните обвинители на Република Македонија назначува еден член од редот на членовите на Советот на јавни обвинители и негов заменик.

(8) Здружението на јавните обвинители на Република Македонија назначува еден член од редот на јавните обвинители и негов заменик.

(9) Министерот за правда назначува еден член и негов заменик од редот на раководните државни службеници во Министерството за правда.

(10) Во работата на Управниот одбор учествува директорот на Академијата (во натамошниот текст: директорот), без право на глас.

Член 12

Управниот одбор ги врши следниве работи:

- донесува Статут и други општи акти на Академијата и го следи нивното извршување,
- избира претседател на Управниот одбор и негов заменик,
- го именува, утврдува престанок на мандатот и го разрешува директорот и заменикот на директорот,
- одлучува за времено отстранување од работа на директорот при поведена постапка за разрешување,
- констатира и утврдува престанок и разрешување на член и заменик-член на Управниот одбор,
- назначува и утврдува престанок и разрешување на член и заменик-член на Програмскиот совет,
- ја избира и конституира Комисијата за приемен испит и Комисијата за завршен испит, го избира претседателот на Комисијата за приемен испит и претседателот на Комисијата за завршен испит, утврдува престанок на функцијата на членовите на Комисијата за приемен испит и Комисијата за завршен испит и нивните заменици и ги усвојува нивните извештаи за текот на постапката за полагање на испитите,
- ја утврдува листата на предавачи по предлог на директорот,
- ги разрешува предавачите на Академијата од редот на судиите и јавните обвинители по предлог на директорот,
- ја утврдува листата на ментори по предлог на Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавните обвинители на Република Македонија и го утврдува престанокот на својството на ментор по предлог на Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавните обвинители на Република Македонија,
- по предлог на Програмскиот совет, утврдува програми за приемен испит, за почетна обука и за завршниот испит, програми за континуирана обука, програма за практикување на судиската и јавнообвинителската функција, општи и специјализирани програми за обука,
- утврдува програма за соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република Македонија во сите програми на Академијата,
- донесува годишен финансиски план што го доставува до надлежните органи,
- го утврдува начинот на користењето на средствата за работа на Академијата,
- донесува стратешки план на Академијата,

- ја усвојува завршната сметка и Програмата за работа на Академијата поднесена од директорот,
- најдоцна до 1 март во тековната година, усвојува годишен извештај за работата на Академијата во претходната година и го доставува до институциите застапени во Управниот одбор,
- дава насоки за соработката со сродни институции, организации и здруженија од земјата и од странство, за меѓународни проекти, грантови и донации,
- донесува Деловник за својата работа,
- донесува акти за внатрешната организација и систематизација на работните места и други општи акти, по предлог на директорот,
- донесува одлуки, решенија и заклучоци и
- врши други работи утврдени со овој закон и со Статутот.

Мандат на членовите на Управниот одбор

Член 13

Мандатот на членовите и нивните заменици на Управниот одбор, освен на членовите по функција, трае четири години со право на уште еден избор.

Престанок на мандатот и разрешување на член на Управниот одбор

Член 14

(1) На член и на заменик-член на Управниот одбор му престанува мандатот:

- по негово барање,
 - поради смрт,
 - ако му престане функцијата или работниот однос во органот каде што ја извршува функцијата или има засновано работен однос и
 - ако е спречен да ја врши функцијата член или заменик-член на Управниот одбор подолго од шест месеци поради болест или други оправдани причини.
- (2) Член и заменик-член на Управниот одбор се разрешува поради:
- нестручно и несовесно вршење на функцијата во Управниот одбор,
 - ако со правосилна одлука му е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност и
 - ако со правосилна судска одлука е осуден на казна затвор во траење над шест месеци.

(3) Во случаите од ставот (1) или (2) на овој член, органот кој го назначил членот, односно заменик-членот кој е разрешен или чиј мандат престанал, номинира нов член, односно заменик-член најдоцна во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката за разрешување, односно престанок на мандатот.

(4) Мандатот на новоназначениот член, односно заменик-член на Управниот одбор трае до истекот на мандатот за кој членовите на Управниот одбор се назначени.

(5) До назначување на нов член на Управниот одбор, функцијата член ја врши заменик-членот, а до изборот на нов претседател на Управниот одбор функцијата претседател ја врши заменик-претседателот на Управниот одбор.

Претседател на Управниот одбор

Член 15

(1) Претседателот на Управниот одбор и неговиот заменик се избира од редот на судиите и јавните обвинители, членови на Управниот одбор.

(2) Претседателот на Управниот одбор не може да биде избран од редовите на членовите на Управниот одбор по функција.

(3) Мандатот на претседателот и заменик-претседателот на Управниот одбор трае две години, со можност за уште еден избор.

Начин на работа на Управниот одбор

Член 16

(1) Работите од својот делокруг Управниот одбор ги врши на јавна седница.

(2) Седниците на Управниот одбор ги свикува и со нив раководи претседателот на Управниот одбор.

(3) Седница на Управниот одбор може да се свика и по барање на директорот или на член на Управниот одбор.

(4) Управниот одбор одржува седница ако се присутни повеќе од половината од вкупниот број членови на Управниот одбор.

(5) Се смета дека членот на Управниот одбор е присутен доколку постои двонасочна телефонска или друга врска (видеоконференциска), која гарантира идентификација и дозволува учество во дискусијата и донесувањето на одлуката. Гласот на овој член се потврдува во записник од страна на присутните членови на Управниот одбор.

(6) За секоја седница се води записник кој го потпишуваат претседавачот на седницата и записничарот. Седницата може да се сними и аудиовизуелно.

Начин на одлучување на Управниот одбор

Член 17

(1) Управниот одбор донесува одлуки со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Управниот одбор.

(2) Доколку не се обезбеди потребното мнозинство од ставот (1) на овој член, седницата се одлага и претседателот веднаш закажува нова седница која ќе се одржи најдоцна во рок од осум дена.

Надоместок на трошоци на членовите на Управниот одбор

Член 18

Претседателот и членовите на Управниот одбор имаат право на надоместок на патни и дневни трошоци, согласно со прописите со кои се уредуваат тие прашања, освен членовите по функција.

Директор и заменик на директор

Член 19

(1) Директорот е раководен и извршен орган на Академијата. Директорот има заменик.

(2) Директорот и заменикот на директорот ги именува Управниот одбор врз основа на јавен оглас кој се објавува во "Службен весник на Република Македонија" и во најмалку два дневни весници од кои еден од весниците кои се издаваат е на македонски јазик и еден од весниците кои го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(3) Управниот одбор е должен одлуката за распишување на јавен оглас за избор на директор и заменик на директор да ја донесе најмалку 60 дена пред истекот на мандатот на директорот, односно заменикот на директорот.

(4) Рокот за пријавување на јавниот оглас е 15 дена од денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".

(5) За директор, односно заменик на директор се именува лице кое има најмалку шест години работен стаж како судија или јавен обвинител, со високи професионални и стручни особини и резултати во работењето и со активно познавање на еден од официјалните јазици на Европската унија.

(6) Начинот за именување и разрешување на директорот и заменикот на директорот се уредува со Статутот и општите акти на Академијата.

(7) Заменикот на директорот го заменува директорот во случај кога тој е отсутен, или кога поради болест и други причини не е во можност да ја врши својата функција. Заменикот на директорот врши работи од надлежност на директорот што тој ќе му ги довери.

Права и должности на директорот

Член 20

Директорот ги има следниве права и должности:

- раководи со работењето на Академијата,
- ја застапува и ја претставува Академијата пред домашните и меѓународните институции,
- ги извршува одлуките на Управниот одбор,
- ја координира и организира работата на Академијата,
- се грижи за обезбедување на услови за секојдневно функционирање на Академијата,
- до Управниот одбор поднесува предлог-програма за работа на Академијата,
- до Управниот одбор поднесува годишен извештај за работата на Академијата,
- учествува во изготвувањето на сите програми за обука од надлежност на Академијата,
- учествува во работата на Управниот одбор и претседава со седниците на Програмскиот совет,
- предава листа на предавачи,
- воспоставува и одржува соработка со сродни домашни и странски институции за унапредување на обуката,
- раководи со службата за стручно, административно-технички и помошни работи на Академијата,
- управува со финансиските средства и со имотот на Академијата,
- предлага изменување и дополнување на Статутот и другите општи акти на Академијата,
- одговара за законитоста во работењето на Академијата и
- врши и други работи согласно со овој закон, Статутот и општите акти на Академијата.

Член 21

(1) Платата на директорот се определува на нивото на платата на судија во Врховниот суд на Република Македонија, односно јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија, утврдени со закон.

(2) Платата на заменикот на директорот се определува на нивото на платата на судија во апелационен суд, односно јавен обвинител во вишо јавно обвинителство, утврдени со закон.

Мандат на директорот и заменикот на директорот

Член 22

Директорот и заменикот на директорот се именуваат за време од четири години, со право на повторен избор.

Престанок на мандатот и разрешување на директорот и заменикот на директорот

Член 23

(1) На директорот и на заменикот на директорот им престанува мандатот пред истекот на времето за кое се именуваат:

- поради смрт,
- на негово барање,
- ако е утврдена трајна неспособност за работа и
- ако ги исполнува условите за пензионирање.

(2) Директорот и заменикот на директорот се разрешуваат пред истекот на мандатот за кој се именуваат:

- поради нестручно и несовесно вршење на функцијата,
- ако со правосилна одлука му е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност и
- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна затвор во траење над шест месеци.

(3) Против одлуката на Управниот одбор за разрешување на директорот, односно заменикот на директорот, директорот, односно заменикот на директорот има право на управен спор пред надлежен суд.

(4) До именувањето на нов директор Управниот одбор ќе определи вршител на должноста директор од редот на членовите на Управниот одбор.

Програмски совет

Член 24

(1) Програмскиот совет е стручен орган на Академијата.

(2) Програмскиот совет е составен од седум члена и нивни заменици кои ги назначува Управниот одбор од редовите на судиите, јавните обвинители, раководните државни службеници од Министерството за правда, како и други истакнати правници од научната и истражувачката правна мисла во областа на правосудството.

Член 25

(1) За член и негов заменик на Програмскиот совет може да биде назначен:

- активен судија или јавен обвинител со најмалку четири години работно искуство како судија или јавен обвинител,
- активни професори по правни науки или истакнати правници со академско звање доктор на науки со најмалку четири години работно искуство во одредена правна област и
- раководен државен службеник од Министерството за правда со најмалку четири години работно искуство на работи од областа на правосудството.

(2) Членовите и нивните заменици на Програмскиот совет треба да поседуваат високи стручни квалитети и углед во вршењето на функцијата и професијата, кои имаат потврдени резултати во работењето, на трудови, на написи и да имаат искуство во наставната или менторската работа поврзана со областа на правосудството.

(3) Мандатот на членовите и нивните заменици на Програмскиот совет трае две години, со право на уште еден избор.

(4) Членови и нивни заменици на Програмскиот совет не можат да бидат членовите и нивните заменици на Управниот одбор на Академијата, Комисијата за приемен испит и Комисијата за завршен испит.

(5) Членови и нивни заменици на Програмскиот совет можат да бидат предавачите во Академијата.

Член 26

(1) Членовите на Програмскиот совет и нивните заменици ги назначува Управниот одбор врз основа на номинациите од страна на институциите застапени во Управниот одбор на Академијата. Номинациите на кандидатите се доставуваат до Академијата со биографија.

(2) Номинацијата на членовите и нивните заменици на Програмскиот совет се врши на следниов начин:

- Врховниот суд на Република Македонија на општа седница номинира двајца членови и нивни заменици и тоа едниот член и негов заменик од редот на судиите на Врховниот суд на Република Македонија, а вториот член и негов заменик од редот на судиите на пониските судови или Управниот суд,

- Јавното обвинителство на Република Македонија номинира двајца членови и нивни заменици од редот на Јавното обвинителство на Република Македонија и тоа еден член и негов заменик од редот на Јавното обвинителство на Република Македонија, а вториот член и неговиот заменик од редот на пониските јавни обвинителства на Република Македонија,

- Судскиот совет на Република Македонија номинира еден член и негов заменик од редот на своите членови,

- Советот на јавните обвинители на Република Македонија номинира еден член и негов заменик од редот на своите членови и

- министерот за правда номинира еден член и негов заменик од редот на раководните државни службеници во Министерството за правда.

Член 27

(1) Програмскиот совет на Академијата:

- утврдува предлог-програма за приемен испит,
- утврдува предлог-програма за почетна обука,
- утврдува предлог-програма за завршен испит,
- утврдува предлог-програма за континуирана обука, предлог- програма за практикување на судиската и јавнообвинителската функција и други специјализирани програми,
- го следи реализирањето на програмите и нивната ефикасност и успешност,
- ги обновува и ги развива програмите за обука, во зависност од годишната анализа на потребите за обука, извршената евалуација, предлозите и сугестиите на учесниците на обуките, предавачите и менторите, како и домашното и меѓународното законодавство и практика,
- дава насоки за унапредување на наставните методи и техники самостојно и во соработка со предавачите и менторите,
- дава мислење за листата на предавачи,
- дава совети, предлози и сугестии на органите на Академијата за подобрување на квалитетот на наставата и

- врши други работи во согласност со овој закон, Статутот и општите акти на Академијата.

(2) При утврдувањето на предлог-програмите од ставот (1) на овој член, Програмскиот совет се раководи, покрај од позитивните прописи во Република Македонија и од меѓународното право, правото на Европската унија, праксата на Европскиот суд за човекови права и другите меѓународни судови.

Престанок на мандатот и разрешување на член на Програмскиот совет

Член 28

(1) На член и на заменик-член на Програмскиот совет му престанува мандатот:

- по негово барање,
- поради смрт,

- ако му престане функцијата или работниот однос во органот каде што ја извршувал функцијата или има засновано работен однос и

- ако е спречен да ја врши функцијата член или заменик-член на Програмскиот совет подолго од шест месеци поради болест или други оправдани причини.

(2) Член и заменик-член на Програмскиот совет се разрешува поради:

- нестручно и несовесно вршење на функцијата во Програмскиот совет,

- ако со правосилна одлука му е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност и

- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна затвор во траење над шест месеци.

(3) Во случаите од ставот (1) или (2) на овој член органот кој го номинира членот, односно заменик-членот, кој е разрешен или чиј мандат престанал, номинира нов член, односно заменик-член, најдоцна во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката за разрешување, односно престанок на мандатот.

(4) Мандатот на новоназначениот член, односно заменик-член на Програмскиот совет трае до истекот на мандатот за кој членовите на Програмскиот совет се назначени.

(5) До назначување на нов член на Програмскиот совет работата на членот ја врши заменик-членот.

Надоместок на трошоци на членовите на Програмскиот совет

Член 29

Членовите на Програмскиот совет имаат право на надоместок на патни и дневни трошоци, согласно со прописите со кои се уредуваат тие прашања.

Начин на работа на Програмскиот совет

Член 30

(1) Седниците на Програмскиот совет ги свикува и со нив раководи директорот на Академијата.

(2) На седниците на Програмскиот совет може да присуствуваат предавачите и менторите, како и други лица кои со своите стручни, професионални знаења и искуства можат да дадат придонес за подобрување на наставата во Академијата.

III. ПРЕДАВАЧИ

Поим за предавачи

Член 31

(1) Предавачите се стручни лица за спроведување на програмите за обука во Академијата.

(2) За предавачи на Академијата се ангажираат лица кои со своите активности при непосредното спроведување на програмите за обука, даваат придонес за одржување на високо ниво на знаењата и вештините на судиите, јавните обвинители, како и субјектите од членот 1 на овој закон, согласно со домашното законодавство и европските и меѓународните стандарди.

(3) Предавачите можат да бидат предавачи на Академијата и предавачи по потреба.

(4) Начинот на изготвувањето, бројот, мандатот и составот на предлог-листата на предавачите, надоместоците, како и поблиските критериуми за евалуација на учесниците на почетната и континуираната обука, се уредува со Статутот и општите акти на Академијата, согласно со начелата на јавност, стручност и еднаков пристап.

(5) Правата и обврските на предавачите се уредуваат со договор склучен меѓу нив и Академијата, согласно со Статутот и општите акти на Академијата.

Предавачи на Академијата

Член 32

(1) Предавачи на Академијата се домашни и странски судии и јавни обвинители, адвокати и универзитетски професори, кои се ангажираат во програмите за почетна и програмите за континуирана обука на Академијата, нотари, медијатори, извршители и раководни државни службеници.

(2) Предавачи на Академијата од ставот (1) на овој член од редот на домашните судии и јавни обвинители, адвокати, нотари, медијатори, извршители и раководни државни службеници може да бидат лица кои имаат завршена обука за тренинг на предавачи (тренери) организиран од Академијата.

Член 33

(1) Предавачите на Академијата се определуваат од редот на судиите и јавните обвинители, адвокати или универзитетски професори со шест години работно искуство.

(2) Предавачи во областа на континуираната обука можат да бидат и членовите на Управниот одбор, Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавните обвинители на Република Македонија и директорот на Академијата, без надоместок.

(3) Лицата од ставот (2) на овој член можат да држат предавања и на слушателите на почетна обука, но без надоместок и право да ги оценуваат слушателите, согласно со општите акти со кои се уредува спроведувањето на почетната обука.

(4) Како предавачи во почетна обука не можат да бидат избрани членовите на Управниот одбор и нивните заменици, членовите на Комисијата за приемен испит и нивните заменици, како и членовите на Комисијата за завршен испит и нивните заменици.

Предавачи по потреба

Член 34

(1) Предавачи по потреба се стручни лица кои се ангажираат за одделна обука или циклус на обуки, по определени правни области и теми, како и за обуки за општи комплементарни и неправни области и теми од редот на истакнати стручни лица во односната област за која се ангажираат, медицина, компјутерски технологии, странски јазици, социологија, комуникациски науки, економија, психологија и од други науки, поврзани со темите од програмите за обука.

(2) Листата на предавачите по потреба ангажирани во текот на годината, директорот е должен да ја достави на запознавање на Управниот одбор, заедно со нивните биографии и евалуацијата за спроведената обука од нивна страна.

(3) За обработка на определени нови теми и програми по образложен предлог на директорот, листата може да се проширува со нови предавачи во број определен од страна на Управниот одбор.

IV. МЕНТОРИ

Член 35

(1) Ментори, согласно со овој закон, можат да бидат само активни судии и јавни обвинители, со најмалку шест години работно искуство, континуирано оценувани со позитивна оценка од страна на органот што ја следи и оценува нивната работа, со способност и подготвеност за пренесување на искуствата и знаењата, а кои ја спроведуваат втората фаза од почетната обука - практичната настава.

(2) Менторите по предлог на Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавните обвинители на Република Македонија ги утврдува Управниот одбор.

(3) За ментори не може да бидат избрани членовите и замениците на Управниот одбор, Програмскиот совет, Комисијата за приемен испит, Комисијата за завршен испит, претседателите и членовите на Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавните обвинители на Република Македонија, претседателите на судовите и јавните обвинители на јавните обвинителства во Република Македонија.

(4) Поблиските услови за изборот, времетраењето на менторството, правата и обврските и надоместоците на менторите се уредуваат со Статутот и општите акти на Академијата.

(5) Ментори може да бидат лица кои покрај условите од ставот (1) на овој член имаат завршена обука за тренинг на ментори (тренери) организиран од Академијата.

V. СЛУЖБА ЗА СТРУЧНО ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА АКАДЕМИЈАТА

Член 36

(1) Вработените во Академијата имаат статус на државни службеници и во однос на нивните права, обврски и одговорности се применува Законот за државните службеници.

(2) Вработените кои вршат помошни или технички работи немаат статус на државни службеници и во однос на нивните права, обврски и одговорности се применува Законот за работните односи.

VI. ФИНАНСИРАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА АКАДЕМИЈАТА

Извори на финансирање

Член 37

(1) Средствата за работа на Академијата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија преку буџетот на "Судската власт".

(2) Други извори на финансирање се:

- донации и подароци и
- самостојни приходи и приходи преку издавање на публикации, реализација на обуки за други целни групи кои се надвор од областа на правосудството и во правосудството, реализација на проекти, грантови, кои не се во спротивност со дејноста на Академијата, а во согласност со Управниот одбор.

Член 38

Буџетските средства од членот 37 став (1) на овој закон се обезбедуваат во висина за да го покријат организирањето и спроведувањето на приемиот и завршниот испит, почетната обука и задолжителната континуирана обука, согласно со овој закон.

Простории и опрема

Член 39

(1) Владата на Република Македонија ги обезбедува просториите и опремата за вршење на дејноста на Академијата.

(2) Академијата може да обезбеди средства за опрема и простории и со донации и грантови во согласност со Управниот одбор.

VII. ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Поим и цел

Член 40

Обуката на судиите и јавните обвинители претставува организирано стекнување и усовршување на практичните и теоретските знаења и вештини потребни за независно, самостојно, стручно и ефикасно вршење на нивната функција.

Видови на обука

Член 41

Академијата организира почетна и континуирана обука.

1. Почетна обука

Член 42

Почетната обука се организира заради стекнување практични и теоретски знаења и вештини, со цел за создавање на високообучени, стручни и ефикасни кандидати за судии и јавни обвинители во основните судови и основните јавни обвинителства, како предуслов за почитување на принципот на владеењето на правото и заштитата на човековите права и слободи и создавање на квалитетна правда во интерес на граѓаните на Република Македонија.

Слушатели на почетната обука

Член 43

(1) Слушатели на почетната обука се лица кои по положениот приемен испит се примени во почетната обука.

(2) Вкупниот број на слушатели на почетната обука се определува врз основа на одлуките на Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавните обвинители на Република Македонија, земајќи го предвид вкупниот број на слободни места за судии и јавни обвинители во основните судови и основните јавни обвинителства, како и проекцијата за потребите од местата кои ќе се пополнуваат по завршување на почетната обука.

(3) Одлуките од ставот (2) на овој член на Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавните обвинители на Република Македонија се доставуваат до Академијата најдоцна до 31 март во годината во која Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавните обвинители на Република Македонија со одлуките од ставот (2) на овој член го определиле вкупниот број на слушатели на почетната обука.

Услови за прием во почетна обука

Член 44

- (1) Услови за прием во почетната обука се:
- дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование на правни студии со просек од најмалку 8,0 или дипломиран правник со стекнати 300 кредити според Европскиот кредит - трансфер систем (ECTS), со просек од најмалку 8,0 во секој од двата циклуса на универзитетските студии,
 - положен правосуден испит,
 - работен стаж од најмалку две години на правни работи по положен правосуден испит,
 - да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење професија, дејност или должност,
 - да е државјанин на Република Македонија,
 - активно да го владее македонскиот јазик,

- активно да познава еден од официјалните јазици на Европската унија од кои задолжително англискиот јазик што се докажува со еден од следниве меѓународно признати сертификати:

1) ТОЕФЕЛ (TOEFL) - најмалку 74 бода за електронско полагање преку компјутер, не постар од две години од денот на издавањето,

2) ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода, не постар од две години од денот на издавањето,

3) ТОЛЕС (TOLES) - базично познавање (Foundation level),

4) ИЛЕК (ILEC) - положен со успех најмалку Б 2 (B2) и

5) Кембриџ сертификат за прелиминарен англиски (Cambridge Certificate of Preliminary English) - B1 (B1),

- практична работа со компјутери и

- да е работоспособен и да има општа здравствена способност.

(2) Видот, начинот и поблиските услови за вршење на здравствените прегледи и нивото на практичната работа со компјутери од ставот (1) алинеи 8 и 9 на овој член ги уредува Судскиот совет на Република Македонија во согласност со Советот на јавните обвинители на Република Македонија.

Јавен оглас за прием во почетна обука

Член 45

(1) Управниот одбор донесува одлука за објавување на јавен оглас за прием на лица за полагање на приемниот испит во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуките од членот 43 став (2) на овој закон во Академијата.

(2) Јавниот оглас се објавува во "Службен весник на Република Македонија" и во најмалку два дневни весници од кој еден од весниците кои се издаваат е на македонски јазик и еден од весниците кои се издаваат на јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(3) Рокот за пријавување на лицата на јавниот оглас е 15 дена, сметано од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Начела на приемот во почетната обука

Член 46

(1) Приемот во почетната обука е достапен за секој кој ги исполнува условите за прием утврдени со овој закон, Статутот и општите акти на Академијата и кој успешно ќе го положи приемниот испит во една испитна сесија.

(2) Постапката за организација и полагање на приемниот испит се заснова на начелото на јавност на правилата, методите и начинот на спроведувањето, оценувањето и објавувањето на резултатите, како и работењето на Комисијата за прием во почетна обука, засновани на објективни и јавно објавени критериуми кои обезбедуваат независност, објективност, како и слободен пристап до програмата за приемен испит.

2. Приемен испит за почетна обука

Цел на приемниот испит

Член 47

Цел на приемниот испит е утврдување на степенот на стручно знаење, потребно за посетување на програмата за почетна обука.

Подготвителна настава

Член 48

(1) Академијата организира подготвителна настава за сите пријавени лица за прием во Академијата најмалку еднаш или повеќе пати во текот на годината.

(2) Подготвителната настава се организира најмалку 45 дена пред денот на одржувањето на приемниот испит.

Приемен испит

Член 49

Приемниот испит за почетната обука се организира најдоцна до 30 септември во годината во која Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавните обвинители на Република Македонија, земајќи го предвид вкупниот број на слободни места за судии и јавни обвинители во основните судови и основните јавни обвинителства, како и проекцијата за потребите од местата кои ќе се пополнуваат по завршување на почетната обука, донеле одлуки и го определиле вкупниот број на слушатели на почетната обука и се состои од полагање на:

- квалификациски тест,
- психолошки тест,
- тест за интегритет и
- испит.

Основни цели и принципи на приемниот испит

Член 50

(1) Полагањето на квалификациски тест се врши во писмена форма и анонимно, а има за цел по пат на проверка на знаењата на пријавените кандидати на домашното материјално и процесно право, меѓународното право, правото на Европската унија и најзначајните пресуди на Европскиот суд за човекови права да ги селектира кандидатите по квалитет, определен како минимум знаење за посетување на програмата за почетна обука.

(2) Психолошкиот тест има за цел по пат на проверка на социјалните способности да ги афирмира кандидатите за вршење на функцијата судија и јавен обвинител.

(3) Тестот за интегритет се заснова врз постојните етички и професионални кодекси за вршење на функцијата судија или јавен обвинител и има за цел проверка на етичките и моралните вредности на кандидатот за вршење на функцијата судија или јавен обвинител и се состои од:

- тест кој се спроведува во писмена форма и анонимно, врз основа на стандардно утврдена листа на прашања и

- прибирање на податоци и информации за етичките и моралните вредности на кандидатот за вршење на функцијата судија или јавен обвинител, добиени на правно релевантен начин од 15 лица избрани по случаен избор од Комисијата за приемен испит од листа на 50 предложени лица од кандидатот со најмалку завршено четиригодишно средно образование, кои го познаваат кандидатот најмалку три години и кои не можат да бидат роднини со кандидатот по крв во права и странична линија до четврт степен, посвоителот и посвоеникот и роднини по сватовство до втор степен.

(4) Испитот има за цел проверка на севкупните правни знаења и способности на кандидатите за прием и посетување на програмата за почетна обука, а се состои од:

- практичен дел во писмена форма кој е анонимен со испитна задача на конкретен судски или обвинителски предмет - случај, преку кој се проверува теоретското знаење и способноста за примена на законите во практиката, логичното и аналитичкото мислење, правното изразување и писмената комуникација, кои ги стекнал кандидатот и

- усниот дел подразбира проверка на знаењата на кандидатот и можноста за изразување, елоквенција и разбирање на значењето на функцијата судија или јавен обвинител преку давање на одговори на правни прашања и прашања од општа култура.

(5) Академијата е должна при спроведување на приемниот испит, а особено при спроведување на психолошкиот тест и тестот за интегритет да се грижи за заштитата на личните податоци, угледот и достоинството на кандидатите, согласно со закон.

Постапка за полагање на приемни испит

Член 51

(1) Постапката за полагање на приемниот испит се организира во Академијата, согласно со Програмата за приемни испит која се објавува најмногу три месеци пред полагањето на приемниот испит и се обновува по потреба, согласно со измените во законодавството.

(2) Начинот и поблиските услови за полагање на приемниот испит од членот 49 на овој закон, како и правата и обврските на лицата кои го полагаат приемниот испит се уредуваат со Статутот и општите акти на Академијата.

(3) Незадоволниот кандидат од постигнатите резултати на квалификациониот тест и испитот има право на приговор до Комисијата од членот 52 на овој закон во рок од три дена од денот на објавувањето на резултатите од квалификациониот тест и испитот на официјалната веб страница и Огласната табла на Академијата. Комисијата од членот 52 на овој закон е должна по приговорот да одлучи во рок од два дена сметано од денот на приемот на приговорот. Против одлуката на Комисијата од членот 52 на овој закон кандидатот има право на жалба до Управниот одбор во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката.

(4) Управниот одбор одлуката по жалба ја донесува во рок од три дена сметано од истекот на рокот за поднесување на жалби против одлуките на Комисијата од членот 52 на овој закон.

(5) Против резултатите од психолошкиот тест и тестот за интегритет не е дозволен посебен приговор.

Комисија за приемни испит

Член 52

(1) Приемниот испит се полага пред Комисијата за приемни испит (во натамошниот текст: Комисијата).

(2) Комисијата е составена од претседател и осум члена и нивни заменици со мандат од две испитни сесии.

(3) Управниот одбор ја избира и конституира Комисијата од ставот (1) на овој член во состав: четири члена и нивни заменици по предлог на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите, два члена и нивни заменици по предлог на Советот на јавните обвинители на Република Македонија од редот на јавните обвинители, еден член и негов заменик од Здружението на судии на Република Македонија, еден член и негов заменик од Здружението на јавните обвинители на Република Македонија и еден член и негов заменик по предлог на министерот за правда од редот на раководните државни службеници во Министерството за правда.

(4) За претседател, членови и нивни заменици на Комисијата може да бидат избрани судии и јавни обвинители, како и раководни државни службеници во Министерството за правда кои во дотогашната професионална кариера се истакнуваат со својата стручност, етичност, докажани резултати во работењето и кои уживаат висок углед во правосудството.

(5) Претседателот на Комисијата, Управниот одбор го избира од редот на судиите и јавните обвинители.

(6) Членовите и замениците на Управниот одбор, Програмскиот совет, Комисијата за завршен испит, директорот на Академијата, како и предавачите и менторите кои во тој период се ангажирани во почетната обука, не можат да бидат членови на Комисијата од ставот (1) на овој член.

(7) Член на Комисијата од ставот (1) на овој член не може да биде претседателот, ниту членовите на Судскиот совет на Република Македонија или Советот на јавните обвинители на Република Македонија, министерот, односно заменик-министерот за правда.

(8) За спроведувањето на психолошкиот тест Академијата ангажира стручни лица од независна и целосно акредитирана професионална институција.

(9) Психолошкиот тест ќе се спроведе врз основа на меѓународно признати психолошки тестови за вршење на функцијата судија или јавен обвинител.

Надоместок за работа

Член 53

Членовите на Комисијата од членот 52 на овој закон имаат право на надоместок во висина определена со актите на Академијата и прописите за извршување на Буџетот на Република Македонија.

Полагање на приемниот испит

Член 54

(1) Приемниот испит се полага пред Комисијата од членот 52 на овој закон во полн состав.

(2) За текот и постапката на полагањето на приемниот испит претседателот на Комисијата од членот 52 на овој закон пред Управниот одбор поднесува извештај.

(3) Управниот одбор го усвојува извештајот за спроведувањето на приемниот испит, на начин и во постапка уредена со Статутот на Академијата.

Оценување

Член 55

(1) Квалификацискиот тест се оценува со оценка од „1“ до „10“.

(2) Се смета дека пријавеното лице кое добило оценка „4“ или пониска оценка на квалификацискиот тест, не го положило квалификацискиот тест и нема право да го полага психолошкиот тест, тестот за интегритет и испитот.

(3) Психолошкиот тест се оценува со оценка „задоволува“ и „не задоволува“.

(4) Се смета дека пријавеното лице кое добило оценка „не задоволува“ на психолошкиот тест, не го положило психолошкиот тест и нема право да го полага тестот за интегритет и испитот.

(5) Тестот за интегритет се оценува со оценка „задоволува“, „делумно задоволува“ и „не задоволува“.

(6) Се смета дека пријавеното лице кое добило оценка „не задоволува“ на тестот за интегритет нема право да го полага испитот.

(7) Комисијата за приемен испит ја верификува оценката за тестот за интегритет со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Комисијата.

(8) Испитот се оценува со оценка од „1“ до „10“.

(9) Се смета дека пријавеното лице кое добило оценка „4“ или пониска оценка, не го положило приемиот испит.

(10) Завршната оценка на приемиот испит претставува збир на оценката од квалификацискиот тест и испитот.

Ранг-листа

Член 56

(1) Комисијата од членот 52 на овој закон врз основа на завршната оценка утврдува ранг-листа на слушателите на почетната обука.

(2) За слушатели на почетната обука во Академијата се примени кандидатите според редоследот на успехот на ранг-листата до пополнување на предвидениот број на слушатели утврдени со одлуките од членот 43 став (2) на овој закон.

(3) Незадоволниот кандидат од постигнатите резултати на ранг-листата има право на приговор до Комисијата од членот 52 на овој закон во рок од три дена од денот на објавувањето на ранг-листата на официјалната веб-страница и Огласната табла на Академијата. Комисијата од членот 52 на овој закон е должна по приговорот да одлучи во рок од два дена сметано од денот на приемот на приговорот. Против одлуката на Комисијата од членот 52 на овој закон кандидатот има право на жалба до Управниот одбор во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката.

(4) Управниот одбор по жалбата донесува одлука во рок од три дена сметано од истекот на рокот за поднесување на жалби против одлуките на Комисијата од членот 52 на овој закон.

Статус на слушателите на почетната обука

Член 57

(1) Со стекнување на статусот на слушател на почетната обука во Академијата, слушателот заснова работен однос на определено време со Академијата за периодот на спроведување на почетната обука до изборот на кандидатот за судија или јавен обвинител, за судија во основен суд, односно за јавен обвинител во основно јавно обвинителство.

(2) За време на траењето на работниот однос од ставот (1) на овој член слушателот на почетната обука, односно кандидатот за судија или јавен обвинител има право на плата во износ од 50% од платата на виш судски советник во основен суд и други надоместоци од плата согласно со закон.

(3) Начинот на спроведувањето на почетната обука, како и правата и обврските на слушателите на почетната обука се уредуваат со Статутот и општите акти на Академијата.

(4) Доколку слушателот во текот на почетната обука се откаже или ја прекине обуката е должен да ги надомести трошоците и другите надоместоци за неговото обучување по утврдената пресметка од страна на Академијата.

(5) Слушателот на почетната обука нема да ги надомести трошоците од ставот (4) на овој член доколку се откажал или ја прекинал обуката од здравствени причини коишто оневозможуваат посетување на обуката подолго од еден месец што се докажува со лекарско уверение.

Содржина и времетраење на почетната обука

Член 58

(1) Почетната обука опфаќа примена на материјалните и процесните закони, судиската и јавнообвинителската практика и етика, меѓународните правни стандарди, научните и стручните трудови во областа на домашното и меѓународното право, како и вештините на судиската и јавнообвинителската функција.

(2) Почетната обука за слушателите трае 24 месеци и се одвива во две фази, и тоа:

- прва фаза - теоретска настава во Академијата во траење од девет месеци и

- втора фаза - практична настава во судовите и јавните обвинителства и други институции, согласно со програмата за почетна обука во траење од 15 месеци.

(3) Судот, односно јавното обвинителство во кој слушателот ќе ја посетува втората фаза од почетната обука се одредува регионално, според апелационото подрачје во кое слушателот има живеалиште, односно престојувалиште.

Општи цели на теоретската и практичната настава во Академијата

Член 59

(1) Целта на теоретската настава во Академијата е кај слушателите да развие пошироко општо знаење од материјалното и процесното домашно и меѓународно право и правото на Европската унија од практичен аспект, развивање на техничките специфичности за судиско-обвинителската професија, способноста за логично размислување, запознавање со социјалните, културните и економските аспекти на правото, како и отвореноста спрема социјалната средина со практикување на соодветни модули во судот и јавното обвинителство и другите институции.

(2) Целта на практичната настава е продлабочување на знаењата и вештините кои слушателите ги добиле во првата фаза, развивање на практичните судиско-обвинителски вештини согласно со стандардите за квалитет и ефикасност, јакнење на чувството на одговорност, способностите за водење на процес, донесување на одлуки и нивно образложение, како и способноста за етичко извршување на функцијата судија или јавен обвинител.

(3) Целите на теоретската и практичната настава во Академијата се остваруваат согласно со програмата за спроведување на почетната обука.

Оценување на почетна обука

Член 60

(1) Успехот постигнат во првата фаза - теоретска настава во Академијата се оценува најмногу до 30 бода и за тоа се составува ранг-листа на слушателите и таа се објавува на веб-локацијата на Академијата.

(2) Слушателите на почетната обука кои се повисоко рангирани на ранг-листата од ставот (1) на овој член имаат право да се определат за вршење на професијата судија или јавен обвинител до пополнување на местата за судија или јавен обвинител согласно со одлуките на Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавни обвинители на Република Македонија од членот 43 став (2) на овој закон, а другите слушатели од ранг-листата од ставот (1) на овој член се распоредуваат на преостанатите места за судија, односно јавен обвинител.

(3) Услов слушателот да премине во втората фаза - практична настава на обуката е да добие најмалку 21 бод од успехот постигнат во првата фаза на обуката. Кандидатот кој во првата фаза на обуката ќе добие помалку од 21 бод, му престанува статусот слушател на почетната обука.

(4) Успехот постигнат во втората фаза - практична настава се оценува најмногу до 20 бода, за што се составува ранг-листа на слушателите која се објавува на веб локацијата на Академијата.

(5) Условот слушателот да полага завршен испит е да добие најмалку 14 бода од успехот постигнат во втората фаза на обуката. Кандидатот кој во втората фаза на обуката ќе добие помалку од 14 бода му престанува статусот слушател на почетната обука.

(6) Губењето на статусот на слушател на почетната обука од ставовите (3) и (5) на овој член има за последица надоместување на трошоците и другите надоместоци за неговото обучување по утврдена пресметка од страна на Академијата.

Завршен испит

Член 61

(1) По завршувањето на почетната обука слушателите на почетната обука полагаат завршен испит на кој се проверува практичното знаење и способноста стекнати во почетната обука за извршување на функцијата судија во основните судови и јавен обвинител во основните јавни обвинителства.

(2) Успехот постигнат на завршниот испит се оценува најмногу со 50 бода.

(3) Слушателот на почетната обука кој на завршниот испит ќе добие помалку од 35 бода се смета дека не го положил завршниот испит.

(4) Слушателот на почетната обука од ставот (3) на овој член, во рок од шест месеци од денот на полагањето на завршниот испит, има право на повторно полагање на завршниот испит.

(5) Доколку слушателот на почетната обука од ставот (4) на овој член при повторното полагање на завршниот испит добие помалку од 35 бода се смета дека не ја завршил почетната обука и го губи статусот на слушател на почетната обука.

(6) Незадоволниот кандидат има право на приговор до Комисијата за завршен испит во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето. По одлуката на Комисијата за завршен испит, кандидатот има право на жалба до Управниот одбор на Академијата во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката.

(7) Губењето на статусот на слушател на почетната обука од ставот (5) на овој член има за последица надоместување на трошоците и другите надоместоци за неговото обучување по утврдена пресметка од страна на Академијата.

Комисија за завршен испит

Член 62

(1) Завршниот испит се полага пред Комисијата за завршен испит составена од претседател и осум члена и нивни заменици со мандат од две испитни сесии.

(2) Управниот одбор ја избира и конституира Комисијата од ставот (1) на овој член во состав: четири члена и нивни заменици по предлог на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите, два члена и нивни заменици по предлог на Советот на јавните обвинители, еден член и негов заменик од Здружението на судии на Република Македонија, еден член и негов заменик од Здружението на јавните обвинители на Република Македонија и еден член и негов заменик по предлог на министерот за правда од редот на раководните државни службеници во Министерството за правда.

(3) Претседателот на Комисијата за завршен испит Управниот одбор го избира од редот на судиите и јавните обвинители.

(4) Членовите и замениците на Управниот одбор, Програмскиот совет, Комисијата за приемен испит, директорот, како и предавачите и менторите кои во тој период се ангажирани во почетната обука, не можат да бидат членови на Комисијата од ставот (1) на овој член.

(5) Член на Судскиот совет на Република Македонија или Советот на јавните обвинители на Република Македонија, министерот за правда, односно заменик-министерот за правда не можат да бидат членови на Комисијата за завршен испит.

(6) За претседател, членови и нивните заменици на Комисијата за завршен испит можат да бидат избрани судии и јавни обвинители, како и раководни државни службеници во Министерството за правда, кои во дотогашната професионална кариера се истакнуваат со својата стручност, етичност, докажани резултати во работењето и кои уживаат висок углед во правосудството.

(7) Членовите на Комисијата за завршен испит во почетната обука имаат право на надоместок во висина определен со општите акти на Академијата и прописите за извршување на Буџетот на Република Македонија.

Постапка за полагање пред Комисијата за завршен испит

Член 63

(1) Завршниот испит се полага во полн состав пред Комисијата за завршен испит.

(2) За текот и постапката на полагањето на завршниот испит претседателот на Комисијата од членот 62 на овој закон поднесува извештај до Управниот одбор за усвојување.

Завршна оцена

Член 64

По завршувањето на почетната обука, слушателот добива завршна оцена, која претставува збир на добиените оценки од двете фази на почетната обука и завршниот испит.

Конечна ранг-листа

Член 65

Комисијата за завршен испит утврдува конечна ранг-листа на кандидати за судии или јавни обвинители врз основа на завршната оцена од членот 64 на овој закон.

Уверение за завршена почетна обука

Член 66

(1) Академијата на кандидатите за судии или јавни обвинители им издава уверение за завршена почетна обука кое содржи оцена за секоја фаза од обуката и завршната оцена.

(2) Уверението од ставот (1) на овој член се издава според образец кој се утврдува со акт на Управниот одбор.

Права и обврски на кандидатите за судии и јавни обвинители

Член 67

(1) По завршувањето на почетната обука слушателот на почетната обука стекнува статус на кандидат за судија или јавен обвинител.

(2) По завршувањето на почетната обука и стекнувањето на статусот кандидат за судија или јавен обвинител до изборот за судија или јавен обвинител, Академијата го упатува кандидатот за судија, односно јавен

обвинител во судот, односно јавното обвинителство каде што ја изведувал втората фаза од почетната обука заради практикување на судиската или обвинителската функција под менторство на судија или јавен обвинител, согласно со програмата што ја донесува Академијата.

(3) Изборот на судии и јавни обвинители во основните судови и во основните јавни обвинителства од редот на кандидатите кои ја завршиле почетната обука, врз основа на објавените огласи за избор од страна на Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавните обвинители на Република Македонија се врши редоследно според постигнатиот успех утврден во конечната ранг-листа.

(4) Првите тројца кандидати од конечната ранг-листа имаат право да конкурираат за избор на судија или јавен обвинител во апелационото подрачје каде што ја изведувале втората фаза од почетната обука, или во кое било друго апелационо подрачје.

(5) Останатите кандидати за судии или јавни обвинители од конечната ранг-листа се должни да конкурираат на секој објавен оглас за избор на судија во основен суд или јавен обвинител во основно јавно обвинителство.

(6) Ако за определеното место за избор на судија или јавен обвинител се јават кандидати со ист број бодови, предност при изборот има кандидатот за судија или јавен обвинител од апелационото подрачје каде што ја изведувал втората фаза од почетната обука.

(7) Доколку кандидатот за судија или јавен обвинител два пати последователно не се јави на објавените огласи од ставовите (4) и (5) на овој член, го губи статусот на кандидат за судија или јавен обвинител.

(8) Губењето на статусот кандидат за судија или јавен обвинител од ставот (7) на овој член има за последица надоместување на трошоците и другите надоместоци за неговото обучување, по утврдена пресметка од страна на Академијата.

(9) Кандидатот за судија или јавен обвинител е должен најмалку пет години по изборот за судија или јавен обвинител да работи во суд, односно јавно обвинителство, во спротивно е должен да ги надомести трошоците и другите надоместоци за неговото обучување, по утврдена пресметка од страна на Академијата.

3. Континуирана обука

Поним и цел

Член 68

(1) Континуираната обука претставува постојано стручно усовршување на теоретските и практичните знаења и вештини заради стручно и ефикасно вршење на судиската и јавнообвинителската функција, функцијата претседател на суд и јавен обвинител на основните јавни обвинителства, стручните служби во судството и јавното обвинителство, како и субјектите од членот 1 на овој закон.

(2) Континуираната обука може да биде задолжителна и доброволна.

(3) Континуираната обука е задолжителна за судиите, јавните обвинители, претседателите на судовите и јавните обвинители на јавните обвинителства.

(4) Корисници на континуираната обука, која е доброволна, се стручните служби во судството и јавното обвинителство, како и субјектите од членот 1 на овој закон.

(5) Академијата ја организира континуираната обука самостојно или во соработка со домашни и странски соработници.

Член 69

(1) Континуираната обука за стручно усовршување се спроведува со цел за усовршување и проширување на знаењата и стручноста на судиите и јавните обвинители при вршењето на судиската и јавнообвинителската функција, јакнење на нивната независност и интегритет како основен предуслов за владеење на правото, за заштита на човековите права и слободи, како и создавање на транспарентно, праведно и ефикасно правосудство, засновано на меѓународните стандарди за фер и правично судење.

(2) Континуираните обуки за стручно усовршување наменети за претседателите на судовите и на јавните обвинители на јавните обвинителства имаат за цел развивање на способноста за управување со работите од нивна надлежност, утврдена со закон.

(3) Континуираната обука за стручно усовршување на стручните служби во судството и јавното обвинителство, како и субјектите од членот 1 на овој закон кои учествуваат во спроведувањето на законите од областа на правосудството, се спроведува со цел за стекнување и унапредување на знаењата потребни за квалитетна стручна и техничка поддршка и помош на судиите и јавните обвинители во нивната секојдневна работа, како и нивно стручно усовршување заради ефикасно спроведување на законите од областа на правосудството.

Општа програма за континуирана обука

Член 70

(1) Континуираната обука за стручно усовршување на судиите и јавните обвинители, претседателите на судовите и јавните обвинители на јавните обвинителства се спроведува согласно со Програмата за континуирана обука.

(2) Содржината, времетраењето и начинот на спроведувањето на континуираната обука од ставот (1) на овој член се утврдува во Општата програма за континуирана обука.

Специјализирана програма за задолжителна континуирана обука

Член 71

(1) Новоизбраните судии и јавните обвинители се должни веднаш по изборот за судија или јавен обвинител да посетуваат континуирана обука.

(2) Содржината, времетраењето и спроведувањето на континуираната обука од ставот (1) на овој член се утврдува во Специјализирана програма за задолжителна континуирана обука.

Специјализирана програма за доброволна континуирана обука

Член 72

(1) Академијата е должна еднаш годишно најдоцна до 1 декември да изготви програма за доброволна континуирана обука за наредната година.

(2) За програмата од ставот (1) на овој член Академијата ги известува судовите, јавните обвинителства и субјектите од членот 1 на овој закон.

(3) Содржината, времетраењето и спроведувањето на доброволната континуираната обука од ставот (1) на овој член се утврдува во Специјализирана програма за доброволна континуирана обука.

(4) Доброволната континуираната обука од ставот (1) на овој член се организира најмалку еднаш во текот на годината.

Надзор**Член 73**

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон врши Министерството за правда.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 74**

(1) Академијата за судии и јавни обвинители е правен следбеник на Академијата за обука на судии и јавни обвинители со денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Вработените, опремата, инвентарот, документацијата, архивата, другите работи и другите средства за работа од Академијата за обука на судии и јавни обвинители се преземаат од Академијата за судии и јавни обвинители.

(3) Со донесување на актот за систематизација на работните места, вработените во Академијата за судии и јавни обвинители се распоредуваат на соодветни работни места со исто звање.

Член 75

Директорот, членовите на Управниот одбор и Програмскиот совет на Академијата именувани согласно со Законот за Академија за обука на судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2006), ќе ги извршуваат нивните надлежности до истекот на мандатот.

Член 76

Обврската на дипломираните правници утврдена во членот 44 став (1) алинеја 1 од овој закон, во однос на просекот 8,0, како и обврската за доставување меѓународно признат сертификат за познавање странски јазик од членот 44 став (1) алинеја 7 на овој закон како услов за прием на почетната обука ќе започне да се применува од 1 јануари 2012 година.

Член 77

Подзаконските акти предвидени во овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 78

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Академија за обука на судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2006).

Член 79

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува четири месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

L I G J PËR AKADEMINË PËR GJYKATËS DHE PROKURORË PUBLIKË

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME**Lënda e Ligjit****Neni 1**

Me këtë ligj themelohet dhe rregullohet puna e Akademisë për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë (në tekstin e mëtejme: Akademia), si institucion publik për pranimin dhe përsosjen profesionale të kandidatëve për gjykatës dhe prokurorë publikë, trajnimin e vazhdueshëm dhe avancimin e profesionalizmit të gjykatësve dhe prokurorëve publikë,

trajnimin e vazhdueshëm të shërbimeve profesionale në gjyqësi dhe në prokurori publike, trajnimin e subjekteve të cilat marrin pjesë në zbatimin e ligjeve nga sfera e jurisprudencës, kryerjen e veprimtarisë analitike nga sfera e teorisë dhe praktikës së jurisprudencës, organet e udhëheqjes dhe financimi i Akademisë.

Qëllimi i themelimit të Akademisë**Neni 2**

Qëllimi i themelimit të Akademisë është që ta sigurojë kryerjen në mënyrë profesionale, të pavarur, të paanshme dhe efikase të funksionit të gjykatësit dhe të prokurorit publik, si dhe kryerjen e punëve në mënyrë profesionale dhe efikase të shërbimeve profesionale në gjyqësi dhe prokurori publike.

Veprimtaria e Akademisë**Neni 3**

(1) Akademia kryen pranimin dhe përsosjen profesionale të gjykatësve dhe prokurorëve publikë të ardhshëm, përsosjen dhe avancimin e vazhdueshëm profesional të njohurive të gjykatësve dhe prokurorëve publikë tanimë të zgjedhur, gjatë kryerjes së funksionit të tyre, si dhe përsosjen dhe trajnimin për kryerjen e detyrave të punës së subjekteve nga neni 1 i këtij ligji në mënyrë profesionale, etike dhe të specializuar, në pajtim me ligjin dhe standardet dhe principet ndërkombëtare.

(2) Akademia veprimtarinë e saj e realizon nëpërmjet:

- pranimin të dëgjuesve në trajnimin fillestar, me organizimin dhe dhëniën e provimit pranues,
- organizimit dhe realizimit të trajnimit fillestar të kandidatëve të ardhshëm për gjykatës dhe prokurorë publikë, në gjykatat themelore dhe prokuroritë themelore publike dhe realizimit të provimit përfundimtar,
- organizimit dhe realizimit të trajnimit të vazhdueshëm për avancimin e profesionalizmit të gjykatësve dhe prokurorëve publikë,
- organizimit dhe realizimit të trajnimit të vazhdueshëm të shërbimeve profesionale në gjyqësi dhe prokurori publike, si dhe trajnimit të subjekteve të shënuara në nenin 1 të këtij ligji,
- realizimit të veprimtarisë analitike, nga sfera e teorisë dhe praktikës së jurisprudencës dhe
- kryen edhe punë tjera të përcaktuara me ligj dhe Statut të Akademisë (në tekstin e mëtejme: Statuti).

(3) Për realizimin e veprimtarisë, Akademia:

- organizon dhe realizon konferenca vendore dhe ndërkombëtare, tryeza të rrumbullakëta, seminare, programe studimore për vizita profesionale dhe forma tjera të trajnimit dhe përsosjes profesionale,
- vendos dhe mirëmban bashkëpunim në fushën e trajnimit me institucione, organizata, shoqata dhe fondacione të ngjashme vendase dhe të huaja, posaçërisht me shoqatat profesionale të gjykatësve dhe prokurorëve publikë dhe odat, e për zhvillimin e konceptit interdisciplinor dhe dimensionit social të trajnimeve,
- bashkëpunon me rrjetet evropiane të institucioneve për trajnim, Rrjetin e Lisbonës të Këshillit të Evropës dhe Rrjetin Evropian për Trajnim të Unionit Evropian, realizon shkëmbim ndërkombëtar të gjykatësve, prokurorëve publikë, si dhe subjektet e theksuara në nenin 1 të këtij ligji,
- e organizon dhe udhëheq bibliotekën,
- boton publikime dhe kryen veprimtari tjetër botuese, për nevojat e veta,
- realizon bashkëpunim me fakultetet juridike për zhvillimin e programeve për orientimin dhe përgatitjen profesionale, të studentëve nga fakultetet juridike për pranim në Akademi dhe
- organizon dhe merr pjesë në projekte hulumtuese dhe veprimtari tjera me rëndësi për avancimin dhe përsosjen e trajnimeve në jurisprudencë.

Neni 4

- (1) Akademia e ka cilësinë e personit juridik.
 (2) Selia e Akademisë është në Shkup.

Aktet e Akademisë

Neni 5

- (1) Akt themelor i Akademisë është Statuti.
 (2) Me Statut rregullohen:
 - organizimi i brendshëm, mënyra e kryerjes së veprimtarisë së Akademisë,
 - administrimi dhe udhëheqja me Akademinë,
 - të drejtat dhe obligimet e subjektit nga neni 1 i këtij ligji,
 - përbërja, mënyra e formimit, si dhe mënyra e vendosjes dhe fushëveprimi i punës së organeve dhe trupave të Akademisë,
 - të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e Akademisë në qarkullimin juridik,
 - pranimi i dëgjuesve në trajnimin fillestar,
 - përmbajtja e programeve për provimin pranues, trajnimin fillestar, programeve për trajnim të vazhdueshëm, programit për praktikimin e funksionit të gjykatës dhe prokurorit publik dhe programeve tjera të specializuara,
 - kriteret për zgjedhjen e mësimdhënësve dhe mentorëve,
 - mënyra e financimit dhe përdorimit të mjeteve për punën e Akademisë dhe
 - çështje tjera.
 (3) Statutin e miraton Këshilli Drejtues i Akademisë, me shumicën e dy të tretave të votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve.
 (4) Statuti dhe aktet tjera të përgjithshme të Akademisë, shpallen në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, në ueb lokacionin e Akademisë dhe në mënyrë tjetër me të cilën mundësohet qasje e tyre te publiku.

Vula e Akademisë

Neni 6

- (1) Akademia ka vulë.
 (2) Vula e përmban emrin Republika e Maqedonisë, stemën e Republikës së Maqedonisë, emrin dhe selinë e Akademisë.
 (3) Forma dhe përmbajtja e vulës, dukja e shenjave dhe shenjat tjera dhe mënyra e përdorimit, rregullohet me Statutin e Akademisë.

Neni 7

Në Akademi nuk lejohet organizimi dhe veprimi politik dhe partiak.

Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat në organet e Akademisë

Neni 8

Gjatë konstituimit të organeve dhe trupave të Akademisë, emërimit të mësimdhënësve dhe mentorëve, konstituimit të Komisionit për Provim Pranues dhe Komisionit për Provimin Përfundimtar, zbatohet parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat i qytetarëve që i përkasin të gjitha bashkësi në Republikën e Maqedonisë.

Përfaqësimi adekuat

Neni 9

Gjatë seleksionimit të kandidatëve për pranim në trajnimin fillestar në Akademi, pa i cenuar kriteret e parapara me këtë ligj, sigurohet përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i qytetarëve, që i përkasin të gjitha bashkësi në Republikën e Maqedonisë.

II. ORGANET E AKADEMISË

Neni 10

Organe të Akademisë janë: Këshilli Drejtues, drejtori, zëvendësrejtori dhe Këshilli i Programit.

Këshilli Drejtues

Neni 11

(1) Këshilli Drejtues është organ drejtues i Akademisë dhe e përbëjnë 13 anëtarë.

(2) Anëtarë të Këshillit Drejtues sipas funksionit janë: kryetari i Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, kryetari i Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë, kryetari i Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë dhe Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë. (3) Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë në mbledhje të përgjithshme, i emëron dy anëtarë, nga të cilët një anëtar nga radhët e gjykatësve të Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë dhe zëvendësi i tij, ndërsa anëtari i dytë dhe zëvendësi i tij nga radhët e gjykatësve të gjykatave themelore, gjykatave të apelit ose të Gjykatës Administrative.

(4) Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë, e emëron një anëtar nga radhët e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor dhe zëvendësin e tij.

(5) Shoqata e Gjykatësve të Republikës së Maqedonisë e emëron një anëtar nga radhët e gjykatësve dhe zëvendësin e tij.

(6) Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë, i emëron dy anëtarë nga të cilët një anëtar nga radhët e prokurorëve publikë në Prokurorinë Publike të Republikës së Maqedonisë dhe zëvendësin e tij, kurse anëtarin e dytë dhe zëvendësin e tij nga radhët e prokurorëve në prokuroritë publike themelore ose të larta.

(7) Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë, e emëron një anëtar nga radhët e anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publikë dhe zëvendësin e tij.

(8) Shoqata e Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë, e emëron një anëtar nga radhët e prokurorëve publikë dhe zëvendësin e tij.

(9) Ministri i Drejtësisë e emëron një anëtar dhe zëvendësin e tij, nga radhët e e nëpunësve udhëheqës shtetërorë në Ministrinë e Drejtësisë.

(10) Në punën e Këshillit Drejtues merr pjesë drejtori i Akademisë (në tekstin e mëtejme: drejtori), pa të drejtë vote.

Neni 12

Këshilli Drejtues i kryen punët në vijim:
 - e miraton Statutin dhe aktet tjera të përgjithshme të Akademisë dhe e përcjell zbatimin e tyre,
 - e zgjedh kryetarin e Këshillit Drejtues dhe zëvendësin e tij,

- e emëron, e përcakton shuarjen e mandatit dhe e shkarkon drejtorin dhe zëvendësrejtoren,

- vendos për largimin e përkohshëm nga puna të drejtorit gjatë procedurës së ngritur për shkarkim,

- e konstaton dhe përcakton shuarjen dhe shkarkimin e anëtarit dhe zëvendësanëtarit të Këshillit Drejtues,

- e emëron dhe përcakton shuarjen dhe shkarkimin e anëtarit dhe zëvendësanëtarit të Këshillit të Programit,

- e zgjedh dhe konstituon Komisionin për Provim Pranues dhe Komisionin për Provim Përfundimtar, e zgjedh kryetarin e Komisionit për Provim Pranues dhe Komisionit për Provim Përfundimtar, e përcakton pushimin e funksionit të anëtarëve të Komisionit për Provim Pranues dhe Komisionit për Provim Përfundimtar dhe zëvendësve të tyre dhe i miraton raportet e tyre për rrjedhën e procedurës për dhënien e provimeve,

- e përcakton listën e mësimdhënësve me propozimin e drejtorit,

- i shkarkon mësimdhënësit e Akademisë nga radhët e gjykatësve dhe prokurorëve publikë, me propozimin e drejtorit,

- e përcakton listën e mentorëve me propozimin e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë dhe e vërteton shuarjen e cilësisë së mentorit, me propozimin e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë,

- me propozimin e Këshillit të Programit, i përcakton programet për provim pranues, për trajnim fillestar dhe për provimin përfundimtar, programet për trajnim të vazhdueshëm, programet për praktikimin e funksionit të gjykatësit dhe prokurorit publik, programet e përgjithshme dhe të specializuara për trajnim,

- e përcakton programin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të qytetarëve që i përkasin të gjitha bashkësive në Republikën e Maqedonisë në të gjitha programet e Akademisë,

- e miraton planin financiar vjetor, që e parashtrohet te organet kompetente,

- e përcakton mënyrën e shfrytëzimit të mjeteve për punën e Akademisë,

- e miraton planin strategjik të Akademisë,

- e miraton llogarinë përfundimtare dhe Programin për punën e Akademisë, të parashtruar nga drejtori,

- më së voni deri më 1 mars në vitin rrjedhës, e miraton raportin vjetor për punën e Akademisë në vitin paraprak dhe e dorëzon te institucionet e përfaqësuara në Këshillin Drejtues,

- jep orientime për bashkëpunim për institucionet e ngjashme, organizata dhe shoqatat e ngjashme nga vendi dhe jashtë, për projekte, dhurata dhe donacione ndërkombëtare,

- miraton Rregulloren për punën e vet,

- miraton akte për organizimin dhe sistematizim e brendshëm për vendet e punës dhe akte tjera të përgjithshme, me propozimin e drejtorit,

- miraton vendime, aktvendime dhe konkluzione dhe

- kryen punë tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe me Statut.

Mandati i anëtarëve të Këshillit Drejtues

Neni 13

Mandati i anëtarëve dhe zëvendësve të tyre të Këshillit Drejtues, përveç i anëtarëve sipas funksionit, zgjat katër vite me të drejtë të një rizgjedhjeje.

Ndërprerja e mandatit dhe shkarkimi i anëtarit të Këshillit Drejtues

Neni 14

(1) Anëtarit dhe zëvendësanëtarit të Këshillit Drejtues, i ndërpritet mandati:

- me kërkesë të tij,

- për shkak të vdekjes,

- nëse i pushon funksioni ose marrëdhënia e punës në organin ku e kryen funksionin ose ka themeluar marrëdhënie pune dhe

- nëse është i penguar për kryerjen e funksionit anëtar ose zëvendësanëtar i Këshillit Drejtues, më gjatë se gjashtë muaj për shkak të sëmundjes ose shkaqe tjera të arsyeshme.

(2) Anëtarit dhe zëvendësanëtarit i Këshillit Drejtues, shkarkohet për shkak të:

- kryerjes joprofesionale dhe të papërgjegjshme të funksionit në Këshillin Drejtues,

- nëse me vendim të plotfuqishëm i është shqiptuar masa për ndalimin e kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës dhe

- nëse me vendim të plotfuqishëm gjyqësor, është i dënuar me dënim në burg në kohëzgjatje mbi gjashtë muaj.

(3) Në rastet nga paragrafët (1) ose (2) të këtij neni, organi i cili e ka emëruar anëtarin, përkatësisht zëvendësanëtarin i cili është shkarkuar ose mandati i të cilit është ndërprerë, emëron anëtar, përkatësisht zëvendësanëtar të ri, më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e miratimit të vendimit për shkarkim, përkatësisht mbarim të mandatit.

(4) Mandati i anëtarit, përkatësisht zëvendësanëtarit të sapoemëruar të Këshillit Drejtues, zgjat deri në skadimin e mandatit për të cilin anëtarët e Këshillit Drejtues janë emëruar.

(5) Deri në emërimin e anëtarit të ri të Këshillit Drejtues, funksionin e anëtarit e kryen zëvendësanëtarit, kurse deri në zgjedhjen e kryetarit të ri të Këshillit Drejtues, funksionin e kryetarit e kryen zëvendëskryetari i Këshillit Drejtues.

Kryetari i Këshillit Drejtues

Neni 15

(1) Kryetari i Këshillit Drejtues dhe zëvendësi i tij, zgjidhen nga radhët e gjykatësve dhe prokurorëve publikë, anëtarë të Këshillit Drejtues.

(2) Kryetari i Këshillit Drejtues, nuk mund të zgjidhet nga radhët e anëtarëve të Këshillit Drejtues sipas funksionit.

(3) Mandati i kryetarit dhe zëvendëskryetarit të Këshillit Drejtues zgjat dy vite, me mundësi për një rizgjedhje.

Mënyra e punës së Këshillit Drejtues

Neni 16

(1) Punët nga fushëveprimi i vet, Këshillit Drejtues i kryen në mbledhje publike.

(2) Mbledhjet e Këshillit Drejtues i thirr dhe me to udhëheq kryetari i Këshillit Drejtues.

(3) Mbledhja e Këshillit Drejtues mund të thirret dhe me kërkesë të drejtorit ose të anëtarit të Këshillit Drejtues.

(4) Këshilli Drejtues mban mbledhje, nëse janë të pranishëm më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm të Këshillit Drejtues.

(5) Konsiderohet se anëtar i Këshillit Drejtues është i pranishëm, nëse ekziston lidhje telefonike ose lidhje tjetër e dyanshme (për video konferencë), e cila e garanton identifikimin dhe e lejon pjesëmarrjen në diskutim dhe marrjen e vendimit. Zëri i këtij anëtar vërtetohet në procesverbal, nga ana e anëtarëve të pranishëm të Këshillit Drejtues.

(6) Për çdo mbledhje mbahet procesverbal, të cilin e nënshkruajnë kryesuesi i mbledhjes dhe mbajtësi i procesverbalit. Mbledhja mund të incizohet edhe në mënyrë audiovizuale.

Mënyra e vendimmarrjes së Këshillit Drejtues

Neni 17

(1) Këshilli Drejtues merr vendime me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit Drejtues.

(2) Nëse nuk sigurohet shumica e nevojshme nga paragrafi (1) i këtij neni, mbledhja prolongohet dhe kryetari menjëherë cakton mbledhje të re e cila do të mbahet më së voni në afat prej tetë ditësh.

Kompensimi i shpenzimeve të anëtarëve të Këshillit Drejtues

Neni 18

Kryetari dhe anëtarët e Këshillit Drejtues kanë të drejtë kompensimi të shpenzimeve rrugore dhe ditore, në pajtim me dispozitat me të cilat rregullohen ato çështje, përveç anëtarëve sipas funksionit.

Drejtori dhe zëvendësdrejtori

Neni 19

(1) Drejtori është organ udhëheqës dhe ekzekutiv i Akademisë. Drejtori ka edhe zëvendës.

(2) Drejtorin dhe zëvendësdrejtorin i emëron Këshilli Drejtues në bazë të shpalljes publike, që botohet në "Gazetën zyrtare në Republikën e Maqedonisë" dhe në së paku dy gazeta ditore, nga të cilat në një nga gazetata që botohen në gjuhën maqedonase dhe në një nga gazetata në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

(3) Këshilli Drejtues është i obliguar që vendimin për paraqitjen e shpalljes publike për zgjedhje të drejtorit dhe zëvendësdrejtorit, ta miratojë së paku 60 ditë para skadimit të mandatit të drejtorit, përkatësisht zëvendësdrejtorit.

(4) Afati për paraqitje në shpalljen publike, është 15 ditë nga dita e botimit të saj në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

(5) Për drejtor, përkatësisht zëvendësdrejtor emërohet personi i cili ka së paku gjashtë vite stazh pune si gjykatës ose prokuror publik, me cilësi dhe rezultate të larta profesionale dhe specialiteti në punë, dhe me njohje aktive të një nga gjuhët zyrtare të Unionit Evropian.

(6) Mënyra për emërimin dhe shkarkimin e drejtorit dhe zëvendësdrejtorit, rregullohet me Statut dhe akte të përgjithshme të Akademisë.

(7) Zëvendësdrejtori e zëvendëson drejtorin në rast kur ai mungon, ose kur për shkak të sëmundjes dhe arsyeve tjera nuk mund ta kryejë funksionin e tij. Zëvendësdrejtori, kryen punë nga kompetenca e drejtorit që ai do t'ia ngarkojë.

Të drejtat dhe detyrat e drejtorit

Neni 20

Drejtori i ka të drejtat dhe detyrat si vijojnë:

- udhëheq me punën e Akademisë,
- e përfaqëson dhe e prezanton Akademinë në institucionet vendase dhe ndërkombëtare,
- i zbaton vendimet e Këshillit Drejtues,
- e koordinon dhe organizon punën e Akademisë,
- kujdeset për sigurimin e kushteve, për funksionimin e përditshëm të Akademisë,
- Këshillit Drejtues i parashtron propozim-program për punën e Akademisë,
- Këshillit Drejtues i parashtron raport vjetor për punën e Akademisë,
- merr pjesë në përgatitjen e të gjitha programeve për trajnim në kompetencën e Akademisë,
- merr pjesë në punën e Këshillit Drejtues dhe kryeson me mbledhjet e Këshillit të Programit,
- propozon listë të ligjëruesve,
- vendos dhe mban bashkëpunime institucione të ngjashme vendase dhe të huaja, për avancimin e trajnimit,
- udhëheq me shërbimin për punë profesionale, administrativo-teknike dhe ndihmëse të Akademisë,
- menaxhon me mjetet financiare dhe me pronën e Akademisë,

- propozon ndryshim për plotësim të Statutit dhe akteve tjera të përgjithshme të Akademisë,
- përgjigjet për ligjshmërinë në punën e Akademisë dhe
- kryen edhe punë tjera në pajtim me këtë ligj, Statutin dhe aktet e përgjithshme të Akademisë.

Neni 21

(1) Rroga e drejtorit përcaktohet në nivel të rrogës së gjykatësit në Gjykatën Supreme të Republikës së Maqedonisë, përkatësisht të prokurorit publik në Prokurorinë Publike të Republikës së Maqedonisë, të përcaktuara me ligj.

(2) Rroga e zëvendësdrejtorit përcaktohet në nivel të rrogës së gjykatësit në Gjykatën e Apelit, përkatësisht të prokurorit publik në Prokurorinë e Lartë Publike, të përcaktuara me ligj.

Mandati i drejtorit dhe i zëvendësdrejtorit

Neni 22

Drejtori dhe zëvendësdrejtori, emërohen në kohëzgjatje prej katër vitesh, me të drejtë rizgjedhjeje.

Ndërprerja e mandatit dhe shkarkimi i drejtorit dhe zëvendësdrejtorit

Neni 23

(1) Drejtorit dhe zëvendësdrejtorit i ndërpritet mandati, para skadimit të kohës për të cilën janë emëruar:

- për shkak të vdekjes,
 - me kërkesë të tij,
 - nëse është e përcaktuar paaftësi e përhershme për punë dhe
 - nëse i plotëson kushtet për pensionim.
- 2) Drejtori dhe zëvendësdrejtori, shkarkohen para skadimit të mandatit për të cilin janë emëruar:
- për kryerjen e funksionit me joprofesionalizëm dhe pandërgjegjshmëri,
 - nëse me vendim të plotfuqishëm i është shqiptuar masë ndalim i kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës dhe
 - nëse me vendim të plotfuqishëm gjyqësor është i dënuar me dënim me burg në kohëzgjatje mbi gjashtë muaj.

(3) Kundër vendimit të Këshillit Drejtues për shkarkimin e drejtorit, përkatësisht zëvendësdrejtorit, drejtori, përkatësisht zëvendësdrejtori kanë të drejtë kontesti administrativ, para gjykatës kompetente.

(4) Deri në emërimin e drejtorit të ri, Këshilli Drejtues do të përcaktojë ushtrues detyre drejtor, nga radhët e anëtarëve të Këshillit Drejtues.

Këshilli i Programit

Neni 24

(1) Këshilli i Programit, është organ profesional i Akademisë.

(2) Këshilli i Programit, përbëhet nga shtatë anëtarë dhe zëvendësit e tyre të cilët i emëron Këshilli Drejtues nga radhët e gjykatësve, prokurorëve publikë, nëpunësve udhëheqës shtetërorë nga Ministria e Drejtësisë, si dhe juristëve tjerë të dalluar nga njohuria shkencore hulumtuese juridike, në sferën e jurisprudencës.

Neni 25

(1) Për anëtar dhe zëvendës të tij në Këshillin e Programit, mund të emërohet:

- gjykatësi ose prokurori publik aktiv, me së paku katër vite përvojë pune si gjykatës ose prokuror publik,

- profesorët aktivë të shkencave juridike ose juristët e dalluar me titull akademik doktor shkence, me së paku katër vite përvojë pune, në sferë të caktuar të jurisprudence dhe

- nëpunësi udhëheqës shtetëror nga Ministria e Drejtësisë, me së paku katër vite përvojë pune në punët nga sfera e jurisprudence.

(2) Anëtarët dhe zëvendësit e tyre të Këshillit të Programit, duhet të posedojnë kualitete të larta profesionale dhe autoritet në kryerjen e funksionit dhe profesionit, të cilët kanë rezultate të vërtetuara në punë, të punimeve, shkrimeve dhe të kenë përvojë në punën mësimore ose të mentorit, në lidhje me sferën e jurisprudence.

(3) Mandati i anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në Këshillin e Programit, zgjat dy vite me të drejtë edhe të një rizgjedhjeje.

(4) Anëtarët dhe zëvendësit e tyre të Këshillit të Programit, nuk mund të jenë anëtarët dhe zëvendësit e tyre të Këshillit Drejtues të Akademisë, të Komisionit për Provim Pranues dhe Komisionit për Provim Përfundimtar.

(5) Anëtarë dhe zëvendës të tyre të Këshillit të Programit, mund të jenë mësimdhënësit në Akademi.

Neni 26

(1) Anëtarët e Këshillit të Programit dhe zëvendësit e tyre, i emëron Këshilli Drejtues në bazë të emërimeve nga ana e institucioneve të përfaqësuara në Këshillin Drejtues të Akademisë. Emërimet e kandidatëve me biografi dorëzohen në Akademi.

(2) Emërimi i anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në Këshillin e Programit, kryhet në mënyrën si vijon:

- Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë në mbledhje të përgjithshme, i emëron dy anëtarë dhe zëvendësit e tyre, dhe atë njërin anëtar dhe zëvendësin e tij nga radhët e gjykatësve të Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë, kurse anëtarin e dytë dhe zëvendësin e tij, nga radhët e gjykatësve nga gjykatat më të ulëta ose Gjykata Administrative,

- Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë, i emëron dy anëtarë dhe zëvendësit e tyre nga radhët e Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë, edhe atë një anëtar dhe zëvendësin e tij nga radhët e Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë, kurse anëtarin e dytë dhe zëvendësin e tij nga radhët e prokurorive publike më të ulëta të Republikës së Maqedonisë,

- Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë, e emëron një anëtar dhe një zëvendësin e tij nga radhët e anëtarëve të vet,

- Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës Maqedonisë, e emëron një anëtar dhe zëvendësin e tij nga radhët e anëtarëve të vet dhe

- ministri i Drejtësisë e emëron një anëtar dhe zëvendësin e tij, nga radhët e nëpunësve udhëheqës shtetërorë, në Ministrinë e Drejtësisë.

Neni 27

(1) Këshilli i Programit të Akademisë:

- e përcakton propozim-programin për provimin pranues,

- e përcakton, propozim-programin për trajnimin fillestar,

- e përcakton propozim-programin për provimin përfundimtar,

- i përcakton propozim-programin për trajnim të vazhdueshëm, propozim-programin për praktikimin e funksionit të gjykatësit dhe prokurorit publik dhe programet tjera të specializuara,

- e përcjell realizimin e programit dhe efikasitetin dhe suksesin e tyre,

- i përtërin dhe i zhvillon programet për trajnim, varësisht nga analiza vjetore e nevojave për trajnim, evaluimin e kryer, propozimet dhe sugjerimet e pjesëmarrësve në trajnime, ligjëruesve dhe mentorëve, si dhe legjislacionin dhe praktikën vendase dhe ndërkombëtare,

- jep orientime për avancimin e metodave dhe teknikave mësimore, pavarësisht dhe në bashkëpunim me ligjëruesit dhe mentorët,

- jep mendim për listën e ligjëruesve,

- u jep këshilla, propozime dhe sugjerime, organeve të Akademisë për përmirësimin e kualitetit të mësimit dhe

- kryen punë tjera në pajtim me këtë ligj, Statutin dhe aktet e përgjithshme të Akademisë.

(2) Gjatë përcaktimit të propozim-programeve nga paragrafi (1) i këtij neni, Këshilli i Programit udhëhiqet, krahas rregullave pozitive në Republikën e Maqedonisë edhe nga e drejta ndërkombëtare, e drejta e Unionit Evropian, praktika e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe gjykatat tjera ndërkombëtare.

Ndërprerja e mandatit dhe shkarkimi i anëtarit të Këshillit të Programit

Neni 28

(1) Anëtarit dhe zëvendësanëtarit të Këshillit të Programit, i ndërpritet mandati:

- me kërkesë të tij,

- për shkak të vdekjes,

- nëse i pushon funksioni ose marrëdhënia e punës në organin ku e ka kryer funksionin, ose ka themeluar marrëdhënie pune dhe

- nëse është i penguar që ta kryejë funksionin anëtar ose zëvendësanëtar i Këshillit të Programit, më gjatë se gjashtë muaj për shkak të sëmundjes ose shkaqeve tjera të arsyeshme.

(2) Anëtari dhe zëvendësanëtari i Këshillit të Programit, shkarkohet për shkak të:

- kryerjes joprofesionale dhe të pandërgjegjshme të funksionit, në Këshillin e Programit,

- nëse me aktvendim të plotfuqishëm i është shqiptuar masë ndalim i kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës dhe

- nëse me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor është i dënauar me dënim me burg, në kohëzgjatje mbi gjashtë muaj.

(3) Në rastet nga paragrafët (1) ose (2) të këtij neni, organi i cili e ka emëruar anëtarin, përkatësisht zëvendësanëtarin, i cili është shkruar ose mandati i të cilit ka përfunduar, emëron anëtar, përkatësisht zëvendësanëtar të ri, më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e miratimit të vendimit për shkarkim, përkatësisht ndërprerje të mandatit.

(4) Mandati i anëtarit përkatësisht zëvendësanëtarit të sapoemëruar të Këshillit të Programit, zgjat deri në përfundimin e mandatit për të cilin anëtarët e Këshillit të Programit janë emëruar.

(5) Deri në emërimin e anëtarit të ri të Këshillit të Programit, punën e anëtarit e kryen zëvendësanëtari.

Kompensimi i shpenzimeve të anëtarëve të Këshillit të Programit

Neni 29

Anëtarët e Këshillit të programit, kanë të drejtë kompensimi të shpenzimeve të rrugës dhe shpenzimeve ditore, në pajtim me rregullat më të cilat rregullohen ato çështje.

Mënyra e punës së Këshillit të Programit

Neni 30

(1) Mbledhjet e Këshillit të Programit, i thirr dhe më to udhëheq drejtori i Akademisë.

(2) Në mbledhjet e Këshillit të Programit mund të marrin pjesë ligjëruesit dhe mentorët, si dhe personat tjerë të cilët me njohuritë dhe përvojat e tyre profesionale, mund të kontribuojnë për përmirësimin e mësimin në Akademi.

III. MËSIMDHËNËSIT

Nocioni për mësimdhënësit

Neni 31

(1) Mësimdhënësit janë persona profesionalë për realizimin e programeve për trajnim në Akademi.

(2) Për mësimdhënës në Akademi, angazhohen personat të cilët me aktivitetet e tyre gjatë realizimit të drejtpërdrejtë të programeve për trajnim, japin kontribut për mbajtjen e nivelit të lartë të njohurive dhe aftësive të gjykatësve, prokurorëve publikë, si dhe subjekteve nga neni 1 i këtij ligji, në pajtim me legjislacionin vendas dhe standardet evropiane dhe ndërkombëtare.

(3) Mësimdhënësit mund të jenë mësimdhënës në Akademi dhe mësimdhënës sipas nevojës.

(4) Mënyra e përgatitjes, numri, mandati dhe përbërja e propozim-listës së mësimdhënësve, kompensimet, si dhe kriteret më të përafërta për evaluimin e pjesëmarrësve në trajnimin fillestar dhe të vazhdueshëm, rregullohen me Statut dhe aktet e përgjithshme të Akademisë, në pajtim me parimet e transparencës, profesionalizmit dhe qasjes së barabartë.

(5) Të drejtat dhe detyrat e mësimdhënësve, rregullohen me marrëveshjen e lidhur ndërmjet tyre dhe Akademisë, në pajtim me Statutin dhe aktet e përgjithshme të Akademisë.

Mësimdhënësit në Akademi

Neni 32

(1) Mësimdhënës në Akademi janë gjykatësit dhe prokurorët publikë vendas dhe të huaj, avokatët dhe profesorët universitarë, të cilët angazhohen në programet për trajnim fillestar dhe programet për trajnim të vazhdueshëm në Akademi, noterë, ndërmjetësues, përmbarues dhe nëpunës udhëheqës shtetërorë.

(2) Mësimdhënës në Akademi nga paragrafi (1) i këtij neni, nga radhët e gjykatësve dhe prokurorëve publikë vendas, avokatëve, noterëve, ndërmjetësuesve, përmbaruesve dhe nëpunësve udhëheqës shtetërorë, mund të jenë persona të cilët e kanë mbaruar trajnimin për mësimdhënës (trajnuës) të organizuar nga Akademia.

Neni 33

(1) Mësimdhënësit e Akademisë caktohen nga radhët e gjykatësve dhe prokurorëve publikë, avokatëve ose profesorëve universitarë, me gjashtë vite përvojë pune.

(2) Mësimdhënës në trajnim të vazhdueshëm mund të jenë edhe anëtarët e Këshillit Drejtues, Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë dhe drejtori i Akademisë, pa kompensim.

(3) Personat nga paragrafi (2) i këtij neni, mund t'u mbajnë ligjërata edhe dëgjuesve të trajnimit fillestar, por pa kompensim dhe të drejtë që t'i vlerësojnë dëgjuesit, në pajtim me aktet e përgjithshme me të cilat rregullohet realizimi i trajnimit fillestar.

(4) Si mësimdhënës në trajnimin fillestar nuk mund të zgjidhen anëtarët e Këshillit Drejtues dhe zëvendësit e tyre, anëtarët e Komisionit për Provimin Pranues dhe zëvendësit e tyre, si dhe anëtarët e Komisionit për Provim Përfundimtar dhe zëvendësit e tyre.

Mësimdhënësit sipas nevojës

Neni 34

(1) Mësimdhënësit sipas nevojës janë personat profesionalë të cilët angazhohen për trajnim të veçantë ose cikël trajnimesh, në sfera dhe tema të caktuara juridike, si dhe për trajnime të përgjithshme komplementare dhe sfera e tema jojuridike, nga radhët e personave të dalluar profesionalë në sferën përkatëse për të cilën angazhohen, mjekësi, teknologji kompjuterike, gjuhë të huaja, sociologji, shkencat e komunikimit, ekonomi, psikologji dhe shkenca tjera, të lidhura me temat nga programet për trajnim.

(2) Listën e mësimdhënësve të angazhuar sipas nevojës gjatë vitit, drejtori është i obliguar që t'i dorëzojë për njoftim Këshillit Drejtues, së bashku me biografitë e tyre dhe evaluimin për trajnimin e realizuar nga ana e tyre.

(3) Për përpunimin e temave dhe programeve të reja të caktuara, me propozim të arsyetuar të drejtorit, lista mund të zgjerohet me mësimdhënës të rinj në numër të përcaktuar nga ana e Këshillit Drejtues.

IV. MENTORËT

Neni 35

(1) Mentorë, në pajtim me këtë ligj mund të jenë vetëm gjykatësit dhe prokurorët publikë aktivë, me së paku gjashtë vite përvojë pune, të vlerësuar vazhdimisht me notë pozitive nga ana e organit që e ndjek dhe vlerëson punën e tyre, me aftësi dhe përgatitje për bartjen e përvojave dhe njohurive, e të cilët e zbatojnë fazën e dytë nga trajnimi fillestar-mësimin praktik.

(2) Mentorët me propozim të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë i cakton Këshilli Drejtues.

(3) Për mentorë nuk mund të zgjidhen anëtarët dhe zëvendësit e Këshillit Drejtues, Këshillit të Programit, Komisionit për Provimin Pranues, Komisionit për Provim Përfundimtar, kryetarët dhe anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, kryetarët e Gjykatave dhe Prokurorive Publike të Republikës së Maqedonisë.

(4) Kushtet më të përafërta për zgjedhje, kohëzgjatja e mentorimit, të drejtat, detyrat dhe kompensimet e mentorëve, rregullohen me Statutin dhe aktet e përgjithshme të Akademisë.

(5) Mentorë mund të jenë personat të cilët krahas kushteve nga paragrafi (1) i këtij neni, e kanë mbaruar trajnimin për mentorë (trajnuës) të organizuar nga Akademia.

V. SHËRBIMI PËR PUNËT PROFESIONALE, NDIHMËSE-TEKNIKE TË AKADEMISË

Neni 36

(1) Të punësuarit në Akademi e kanë statusin e nëpunësit shtetëror dhe lidhur me të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e tyre, zbatohet Ligji për nëpunës shtetërorë.

(2) Të punësuarit të cilët kryejnë punë ndihmëse ose punë teknike, nuk e kanë statusin e nëpunësit shtetëror dhe lidhur me të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e tyre, zbatohet Ligji për marrëdhënie pune.

VI. FINANCIMI DHE MJETET PËR PUNËN E AKADEMISË

Burimet e financimit

Neni 37

(1) Mjetet për punën e Akademisë, sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë nëpërmjet buxhetit të "Pushtetit gjyqësor".

(2) Burime tjera të financimit janë:

- donacionet dhe dhuratat dhe
- të hyrat e pavarura dhe të hyrat nëpërmjet botimit të publikimeve, realizimit të trajnimeve për grupe tjera qëllimore të cilat janë jashtë sferës së jurisprudence dhe në jurisprudence, realizimit të projekteve, granteve, të cilat nuk janë në kundërshtim me veprimtarinë e Akademisë, e me pajtimin e Këshillit Drejtues.

Neni 38

Mjetet buxhetore nga neni 37 paragrafi (1) të këtij ligji, sigurohen në lartësi që ta mbulojnë organizimin dhe realizimin e provimit pranues dhe provimit përfundimtar, trajnimit fillestar dhe trajnimit të obliguar të vazhdueshëm, në pajtim me këtë ligj.

Lokalet dhe pajisja

Neni 39

(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, i siguron lokalet dhe pajisjen për kryerjen e veprimtarisë së Akademisë.

(2) Akademia mund të sigurojë mjete për pajisje dhe lokale edhe me donacione e me grante, me pajtimin e Këshillit Drejtues.

VII. TRAJNIMI I GJYKATËSVE DHE PROKURORËVE PUBLIKË

Nocioni dhe qëllimi

Neni 40

Trajnimi i gjykatësve dhe prokurorëve publikë, paraqet arritje dhe përsosje të organizuar të njohurive dhe shkathtësive praktike dhe teorike të nevojshme për kryerje të pavarur, të mëvetësishme, profesionale dhe efikase të funksionit të tyre.

Llojet e trajnimit

Neni 41

Akademia organizon trajnim fillestar dhe të vazhdueshëm.

1. Trajnimi fillestar

Neni 42

Trajnimi fillestar organizohet për marrjen e njohurive dhe shkathtësive teorike dhe praktike, me qëllim të krijimit të kandidatëve të trajnuar në nivel të lartë profesional dhe efikas për gjykatës dhe prokurorë publikë, në gjykatat themelore dhe prokuroritë themelore publike, si parakusht për respektimin e principit të sundimit të së drejtës dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut dhe krijimin e drejtësisë cilësore, në interes të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.

Dëgjuesit e trajnimit fillestar

Neni 43

(1) Dëgjues të trajnimit fillestar, janë persona të cilët pas provimit të dhënë pranues pranohen në trajnim fillestar.

(2) Numri i përgjithshëm i dëgjuesve të trajnimit fillestar, përcaktohet në bazë të vendimeve të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë, duke e marrë parasysh numrin e përgjithshëm të vendeve të lira për gjykatës dhe prokurorë publikë në gjykatat themelore dhe prokuroritë publike themelore, si dhe projektit për nevojat nga vendet të cilat do të plotësohen pas mbarimit të trajnimit fillestar.

(3) Vendimet nga paragrafi (2) i këtij neni, të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit të Prokurorëve Publike të Republikës së Maqedonisë, dorëzohen në Akademi, më së voni deri më 31 mars të vitit në të cilin Këshilli Gjyqësor i Republikën e Maqedonisë dhe Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë me vendimet nga paragrafi (2) i këtij neni, e përcaktojnë numrin e përgjithshëm të dëgjuesve të trajnimit fillestar.

Kushtet për pranim në trajnimin fillestar

Neni 44

(1) Kushtet për pranim në trajnim fillestar, janë:

- jurist i diplomuar me arsim të lartë katërvjeçar në studime juridike me mesatare prej së paku 8,0 ose jurist i diplomuar me 300 kredi të fituara sipas Sistemit evropian për transferim të kredive (SETK), me mesatare prej së paku 8,0 në secilin nga të dy ciklet e studimeve universitare,

- provimi i dhënë i jurisprudence,
- përvojë punë prej së paku dy vite në punë juridike pas dhënies së provimit të jurisprudence,
- të mos i jetë shqiptuar masa e sigurisë, ndalimi i kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- aktivisht ta njohë gjuhën maqedonase,
- aktivisht ta njohë njërin nga gjuhët zyrtare të Unionit Evropian, nga të cilat detyrimisht gjuhën angleze, që dëshmohet me një nga certifikatat e pranuar ndërkombëtare, si vijojnë:

1) TOEFEL - së paku 74 pikë për provimin e dhënë në formë elektronike, nëpërmjet kompjuterit, jo më e vjetër se dy vite nga dita e dhënies,

2) IELTS - së paku 6 pikë, jo më e vjetër se dy vite nga dita e dhënies,

3) TOLES - njohje bazike (Foundation level),

4) ILEC - i dhënë me sukses së paku me B 2 dhe

5) Certifikatë të Kembrixhit për anglishte preliminare (Cambridge Certificate of Preliminary English) – B1;

- punë praktike me kompjuterë dhe

- të jetë i aftë për punë dhe të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore.

(2) Lloji, mënyra dhe kushtet më të përafërta për kryerjen e kontroleve shëndetësore dhe nivelin e punës praktike me kompjuterë nga paragrafi (1) alinetë 8 dhe 9 të këtij neni, i rregullon Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë, në pajtim me Këshillin e Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë.

Shpallja publike për pranim në trajnimin fillestar

Neni 45

(1) Këshilli Drejtues merr vendim për publikimin e shpalljes publike për pranimin e personave për dhënien e provimit pranues, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimeve nga neni 43 paragrafi (2) i këtij neni, në Akademi.

(2) Shpallja publike botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe së paku në dy gazeta ditore nga të cilat një nga gazetata të cilat botohen është në gjuhën maqedonase dhe në një nga gazetata që botohen në gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

(3) Afati për paraqitjen e personave në shpalljen publike është 15 ditë, duke llogaritur nga dita e botimit të saj në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

Parimet e pranimi në trajnimin fillestar

Neni 46

(1) Pranimi në trajnimin fillestar është i arritshëm për secilin që i plotëson kushtet për pranim të përcaktuara me këtë ligj, Statutin dhe aktet e përgjithshme të Akademisë dhe i cili me sukses do ta kalojë provimin pranues në një sesion të provimeve.

(2) Procedura për organizimin dhe dhënien e provimit pranues bazohet në parimin e transparencës së rregullave, metodave dhe mënyrës së realizimit, vlerësimit dhe shpalljes së rezultateve, si dhe punës së Komisionit për Pranim në trajnim fillestar, të bazuara në kritere objektive dhe të shpallura publikisht, të cilat sigurojnë pavarësi, objektivitet, si dhe qasje të lirë te programi për provimin pranues.

2. Provimi pranues për trajnimin fillestar

Qëllimi i provimit pranues

Neni 47

Qëllimi i provimit pranues është përcaktimi i shkallës së njohurisë profesionale, të nevojshme për ndjekjen e programit për trajnim fillestar.

Mësimi përgatitor

Neni 48

(1) Akademia e organizon mësimin përgatitor për të gjithë personat e paraqitur për pranim në Akademi, së paku një herë ose më shumë herë gjatë vitit.

(2) Mësimi përgatitor, organizohet së paku 45 ditë para mbajtjes së provimit pranues.

Provimi pranues

Neni 49

Provimi pranues për trajnimin fillestar, organizohet më së voni deri më 30 shtator në vitin në të cilin Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë dhe Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë, duke e marrë parasysh numrin e përgjithshëm të vendeve të lira për gjykatës dhe prokurorë publikë në gjykatat themelore dhe në prokuroritë themelore publike, si dhe projektin për nevojat për vendet të cilat do të plotësohen pas mbarimit të trajnimit fillestar, kanë marrë vendime dhe e kanë përcaktuar numrin e përgjithshëm të dëgjuesve të trajnimit fillestar dhe përbëhet nga dhënia e:

- testit kualifikues,
- testit psikologjik,
- testit për integritet dhe
- provimit.

Qëllimet dhe principet themelore të provimit pranues

Neni 50

(1) Dhënia e testit kualifikues kryhet në formë të shkruar dhe anonime, e ka për qëllim që nëpërmjet kontrollit të njohurive të kandidatëve të paraqitur, në të drejtën procesuale dhe materiale të vendit, të drejtën ndërkombëtare, të drejtën e Unionit Evropian dhe

aktgjykimet më të rëndësishme të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, t'i selektojë sipas kualitetit të përcaktuar si njohuri minimale për ndjekjen e programit për trajnim fillestar.

(2) Testi psikologjik ka për qëllim që nëpërmjet kontrollit të aftësive sociale, t'i afirmojë kandidatët për kryerjen e funksionit gjykatës dhe prokuror publik.

(3) Testi për integritet bazohet në kodekset ekzistuese etike dhe profesionale për kryerjen e funksionit gjykatës ose prokuror publik dhe ka për qëllim kontrollin e vlerave etike dhe morale të kandidatit, për kryerjen e funksionit gjykatës ose prokurorit publik dhe përbëhet nga:

- testi i cili realizohet në formë të shkruar dhe anonime, në bazë të listës së përcaktuar standarde të pyetjeve dhe

- grumbullimi i të dhënave dhe informatave për vlerat etike dhe morale të kandidatit për kryerjen e funksionit gjykatës ose prokuror publik, të marra në mënyrë relevante juridikisht nga së paku 15 persona të zgjedhur me zgjedhje të rastësishme nga Komisioni për Provim Pranues nga lista e 50 personave të propozuar nga kandidati me së paku arsim të kryer të mesëm katërvjeçar, të cilët e njohin kandidatin së paku tre vite dhe të cilët nuk mund të jenë farefis me kandidatin në lidhje gjaku në linjë të drejtë dhe anësore deri në shkallë të katërt, adopuesi dhe i adoptuari dhe farefis nga krushqia deri në shkallë të dytë.

(4) Provimi ka për qëllim kontrollin e njohurive dhe aftësive të përgjithshme juridike të kandidatëve, për pranim dhe ndjekje të programit për trajnim fillestar, e përbëhet nga:

- pjesa praktike me shkrim që është anonime me detyrë të provimit në lëndë-rast konkret të gjykatës apo prokurorisë, nëpërmjet të cilit kontrollon njohuria teorie dhe aftësia për zbatimin e ligjeve në praktikë, mendimin logjik dhe analitik, të shprehurit juridik dhe komunikimi me shkrim, që i ka arritur kandidati dhe

- pjesa me gojë, që nënkupton kontroll të njohurive të kandidatit dhe mundësisë së të shprehurit, gojëtarisë dhe të kuptuarit e domethënies së funksionit të gjykatës ose prokurorit publik, nëpërmjet përgjigjes në pyetje juridike dhe pyetje nga kultura e përgjithshme.

(5) Akademia është e obliguar që gjatë realizimit të provimit pranues, e posaçërisht gjatë realizimit të testit psikologjik dhe testit për integritet, të kujdeset për mbrojtjen e të dhënave personale, prestigjin dhe dinjitetin e kandidatëve, në pajtim me ligjin.

Procedura për dhënien e provimit pranues

Neni 51

(1) Procedura për dhënien e provimit pranues, organizohet në Akademi, në pajtim me Programin e provimit pranues që publikohet më së shumti tre muaj para dhënies së provimit dhe përtërihet sipas nevojës, në pajtim me ndryshimet në legjislacion.

(2) Mënyra dhe kushtet më të afërta për dhënien e provimit pranues nga neni 49 i këtij ligji, si dhe të drejtat dhe detyrimet e personave që e japin provimin pranues, rregullohen me Statut dhe aktet e përgjithshme të Akademisë.

(3) Kandidati i pakënaqur nga rezultatet e arritura në testin kualifikues dhe në provim, ka të drejtë kundërshtimi te Komisioni nga neni 52 i këtij ligji, në afat prej tri ditësh nga dita e shpalljes së rezultateve nga testi kualifikues në ueb faqe dhe në Tabelën e shpalljeve të Akademisë. Komisioni nga neni 52 i këtij ligji obligohet që për kundërshtimin të vendosë në afat prej dy ditësh, duke llogaritur nga dita e pranimi të kundërshtimit. Kundër vendimit të Komisionit nga neni 52 i këtij ligji, kandidati ka të drejtë ankese te Këshilli Drejtues i Akademisë, në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimi të vendimit.

(4) Këshilli Drejtues vendimin për ankesën e miraton në afat prej tri ditësh, duke llogaritur nga dita e kalimit të afatit për parashtrimin e ankesave, kundër vendimeve të Komisionit nga neni 52 i këtij ligji.

(5) Kundër rezultateve nga testi psikologjik dhe testi për integritet, nuk lejohet kundërshtim i veçantë.

Komisioni për Provim Pranues

Neni 52

(1) Provimi pranues jepet para Komisionit për Provim Pranues (në tekstin e mëposhtëm: Komisioni).

(2) Komisioni përbëhet nga kryetari dhe tetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre, me mandat prej dy sesioneve të provimit.

(3) Këshilli Drejtues e zgjedh dhe konstituon Komisionin nga paragrafi (1) i këtij neni, në përbërje: katër anëtarë dhe zëvendësit e tyre me propozim të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë nga radhët e gjykatësve, dy anëtarë dhe zëvendësit e tyre me propozim të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë nga radhët e prokurorëve publikë, një anëtar dhe zëvendësi i tij nga Shoqata e Gjykatësve të Republikës së Maqedonisë, një anëtar dhe zëvendësi i tij nga Shoqata e Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë dhe një anëtar dhe zëvendësi i tij me propozim të ministrit të Drejtësisë nga radhët e nëpunësve udhëheqës shtetërorë në Ministrinë e Drejtësisë.

(4) Për kryetar, anëtarë dhe zëvendës të tyre të Komisionit, mund të zgjidhen gjykatës dhe prokurorë publikë, si dhe nëpunës udhëheqës shtetërorë në Ministrinë e Drejtësisë, të cilët në karrierën e deritanishme profesionale dallohen me profesionalizmin, etikën e tyre, rezultatet e dëshmuara në punë dhe të cilët gëzojnë respekt të madh në jurisprudence.

(5) Kryetarin e Komisionit, Këshilli Drejtues e zgjedh nga radhët e gjykatësve dhe prokurorëve publikë.

(6) Anëtarët dhe zëvendësit e Këshillit Drejtues, Këshillit të Programit, Komisionit për Provim Përfundimtar, drejtori i Akademisë, si dhe mësimdhënësit dhe mentorët të cilët në atë periudhë janë angazhuar në trajnimin fillestar, nuk mund të jenë anëtarë të Komisionit nga paragrafi (1) i këtij neni.

(7) Anëtar i Komisionit nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk mund të jetë kryetari, as anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë ose Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë, ministri, përkatësisht zëvendësmministri i Drejtësisë.

(8) Për realizimin e testit psikologjik, Akademia angazhon persona profesionalë nga institucion i pavarur dhe i akredituar plotësisht.

(9) Testi psikologjik do të realizohet në bazë të testeve psikologjike të pranuar ndërkombëtarisht, për kryerjen e funksionit gjykatës ose prokuror publik.

Kompensimi për punën

Neni 53

Anëtarët e Komisionit nga neni 52 i këtij ligji, kanë të drejtë kompensimi në lartësi të përcaktuar me aktet e Akademisë dhe rregullat për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

Dhënia e provimit pranues

Neni 54

(1) Provimi pranues jepet para Komisionit nga neni 52 i këtij ligji, në përbërje të plotë.

(2) Për rrjedhën dhe procedurën e dhënies së provimit pranues, kryetari i Komisionit nga neni 52 i këtij ligji, para Këshillit Drejtues dorëzon raport.

(3) Këshilli Drejtues, e miraton raportin për realizimin e provimit pranues, në mënyrë dhe procedurë të rregulluar me Statutin e Akademisë.

Vlerësimi

Neni 55

(1) Testi kualifikues vlerësohet me notë nga “1” deri në “10”.

(2) Konsiderohet se personi i paraqitur që e ka marrë notën “4” ose notë më të ulët në testin kualifikues, nuk e ka kaluar testin kualifikues dhe nuk ka të drejtë që ta japë testin psikologjik, testin e integritetit dhe provimin.

(3) Testi psikologjik vlerësohet me notën “mjaftueshëm” dhe “pamjaftueshëm”.

(4) Konsiderohet se personi i paraqitur i cili e ka marrë notën “pamjaftueshëm” në testin psikologjik, nuk e ka kaluar testin psikologjik dhe nuk ka të drejtë ta japë testin e integritetit dhe provimin.

(5) Testi për integritet vlerësohet me notën “mjaftueshëm”, “pjesërisht mjaftueshëm” dhe “pamjaftueshëm”.

(6) Konsiderohet se personi i paraqitur i cili e ka marrë notën “pamjaftueshëm” në testin e integritetit, nuk ka të drejtë ta japë provimin.

(7) Komisioni për Provim Pranues e verifikon notën për testin e integritetit, me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Komisionit.

(8) Provimi vlerësohet me notën nga “1” deri në “10”.

(9) Konsiderohet se personi i paraqitur i cili ka e ka marrë notën “4” ose notë më të ulët, nuk e ka dhënë provimin pranues.

(10) Nota përfundimtare për provimin pranues, paraqet shumën e notës nga testi kualifikues dhe provimi.

Ranglista

Neni 56

(1) Komisioni nga neni 52 i këtij ligji, në bazë të notës përfundimtare e përcakton ranglistën të dëgjuesve të trajnimit fillestar.

(2) Për dëgjuesit e trajnimit fillestar në Akademi, janë pranuar kandidatët sipas radhites së suksesit në ranglistë, deri në plotësimin e numrit të paraparë të dëgjuesve, të përcaktuar me vendimet nga neni 43 paragrafi (2) të këtij ligji.

(3) Kandidati i pakënaqur nga rezultatet e arritura në ranglistë, ka të drejtë kundërshtimi të Komisioni nga neni 52 i këtij ligji, në afat prej tri ditësh nga dita e shpalljes të ranglistës në ueb faqen zyrtare dhe Tabelën e shpalljeve të Akademisë. Komisioni nga neni 52 i këtij ligji, obligohet që për kundërshtimin të vendosë në afat prej dy ditësh, duke llogaritur nga dita e pranimit të kundërshtimit. Kundër vendimit të Komisionit nga neni 52 i këtij ligji, kandidati ka të drejtë ankese te Këshilli Drejtues, në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të vendimit.

(4) Këshilli Drejtues, për ankesën miraton vendim në afat prej tri ditësh, duke llogaritur nga kalimi i afatit për parashtrim të kërkesës kundër vendimeve të Komisionit nga neni 52 i këtij ligji.

Statusi i dëgjuesve të trajnimit fillestar

Neni 57

(1) Me marrjen e statusit të dëgjuesit të trajnimit fillestar në Akademi, dëgjuesi themelon marrëdhënie pune në kohë të caktuar në Akademi, për periudhën e realizimit të trajnimit fillestar deri në zgjedhje të kandidatit për gjykatës ose prokuror publik, për gjykatës në gjykatën themelore, përkatësisht për prokuror publik në prokurorinë publike themelore.

(2) Gjatë kohëzgjatjes së marrëdhënies së punës nga paragrafi (1) i këtij neni, dëgjuesi i trajnimit fillestar, përkatësisht kandidati për gjykatës ose prokuror publik, ka të drejtë për rrogë në shumë prej 50% nga rroga e këshilltarit gjyqësor të lartë në gjykatën themelore dhe kompensime tjera nga rroga, në pajtim me ligjin.

(3) Mënyra e realizimit të trajnimit fillestar, si dhe të drejtat dhe obligimet e dëgjuesve të trajnimit fillestar, rregullohen me Statut dhe aktet e përgjithshme të Akademisë.

(4) Nëse dëgjuesi gjatë trajnimit fillestar tërhiqet ose e ndërpret trajnimin, është i obliguar që t'i kompensojë shpenzimet dhe kompensimet tjera për trajnimin e tij, sipas llogarisë së përcaktuar nga ana e Akademisë.

(5) Dëgjuesi i trajnimit fillestar nuk do t'i kompensojë shpenzimet nga paragrafi (4) i këtij neni, nëse është tërhequr ose e ka ndërprerë trajnimin për shkaqe shëndetësore, të cilat e pamundësojnë ndjekjen e trajnimit më gjatë se një muaj, që dëshmohej me vërtetim mjekësor.

Përmbajtja dhe kohëzgjatja e trajnimit fillestar

Neni 58

(1) Trajnimi fillestar i përfshin zbatimin e ligjeve procesuale dhe materiale, praktikën dhe etikën e gjykatësit dhe prokurorit publik, standardet ndërkombëtare juridike, punimet profesionale dhe shkencore në sferën e së drejtës vendore dhe ndërkombëtare, si dhe shkathtësitë e funksionit të gjykatësit dhe prokurorit publik.

(2) Trajnimi fillestar për dëgjuesit zgjat 24 muaj dhe zhvillohet në dy faza, si vijon:

- faza e parë - mësimi teorik në Akademi, në kohëzgjatje prej nëntë muajsh dhe
- faza e dytë - mësimi praktik në gjykata dhe prokurori publike dhe institucionet tjera, në pajtim me programin për trajnim fillestar në kohëzgjatje prej 15 muajsh.

(3) Gjykata, përkatësisht prokuroria publike në të cilën dëgjuesi do ta ndjekë fazën e dytë nga trajnimi fillestar, përcaktohet në mënyrë rajonale, sipas rajonin të apelit në të cilin dëgjuesi e ka vendbanimin, përkatësisht vendqendrimin.

Qëllimet e përgjithshme të mësimit teorik dhe praktik në Akademi

Neni 59

(1) Qëllimi i mësimit teorik në Akademi, është që te dëgjuesit të zhvillojë njohuri më të gjerë të përgjithshme nga e drejta materiale dhe procesuale vendase dhe ndërkombëtare, dhe e drejta e Unionit Evropian nga aspekti praktik, zhvillimin e specifikave teknike të profesionit të gjykatësit dhe prokurorit, aftësia për të menduarit logjik, njoftimi me aspektet sociale, kulturore dhe ekonomike të drejtësisë, si dhe transparenca ndaj mjedisit social, me praktikimin e moduleve përkatëse në gjykatë dhe prokurori publike dhe institucione tjera.

(2) Qëllimi i mësimit praktik është thellimi i njohurive dhe shkathtësive të cilat dëgjuesit i kanë marrë në fazën e parë, zhvillimi i shkathtësive praktike të gjykatësve prokurorëve, në pajtim me standardet për kualitet dhe efikasitet, përforcimi i ndjenjës së përgjegjësisë, të aftësive për udhëheqjen e procesit, miratimin e vendimeve dhe arsyetimin e tyre, si dhe aftësinë për kryerjen me etikë të funksionit të gjykatësit ose prokurorit publik.

(3) Qëllimet e mësimit teorik dhe praktik në Akademi, realizohen në pajtim me programin për realizimin e trajnimit fillestar.

Vlerësimi i trajnimit fillestar

Neni 60

(1) Suksesi i arritur në fazën e parë - mësimi teorik në Akademi, vlerësohet më së shumti deri në 30 pikë dhe për këtë përpilohet ranglista e dëgjuesve dhe ajo shpallet në ueb lokacionin e Akademisë.

(2) Dëgjuesit nga trajnimi fillestar të cilët janë ranguar më lartë në ranglistën nga paragrafi (1) i këtij neni, kanë të drejtë që të përcaktohen për kryerjen e funksionit të gjykatësit ose prokurorit publik, deri në plotësimin e vendeve për gjykatës ose prokuror publik, në pajtim me vendimet e Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë nga neni 43 paragrafi (2) të këtij ligji, kurse dëgjuesit tjerë nga ranglista nga paragrafi (1) i këtij neni, sistemohen në vendet tjera për gjykatës, përkatësisht prokuror publik.

(3) Kusht që dëgjuesi të kalojë në fazën e dytë - mësimin praktik të trajnimit, është që të fitojë së paku 21 pikë nga suksesi i arritur në fazën e parë të trajnimit. Kandidati i cili në fazën e parë të trajnimit do të marrë më pak se 21 pikë, i pushon statusi dëgjues i trajnimit fillestar.

(4) Suksesi i arritur në fazën e dytë - mësimin praktik, vlerësohet më së shumti deri në 20 pikë, për çfarë përpilohet ranglista e dëgjuesve, e cila publikohet në ueb lokacionin e Akademisë.

(5) Kusht që dëgjuesi ta japë provimin përfundimtar është që të fitojë së paku 14 pikë nga suksesi i arritur në fazën e dytë të trajnimit. Kandidati i cili në fazën e dytë të trajnimit, do të marrë më pak se 14 pikë, i pushon statusi i dëgjuesit të trajnimit fillestar.

(6) Humbja e statusit të dëgjuesit të trajnimit fillestar nga paragrafët (3) dhe (5) të këtij neni, e ka për pasojë kompensimin e shpenzimeve dhe kompensimeve tjera për trajnimin e tij, sipas llogarisë së përcaktuar nga ana e Akademisë.

Provimi përfundimtar

Neni 61

(1) Pas mbarimit të trajnimit fillestar, dëgjuesit e trajnimit fillestar, e japin provimin përfundimtar në të cilin kontrollohet njohuria praktike dhe aftësitë e fituara me trajnimin fillestar, për kryerjen e funksionit të gjykatësit në gjykata themelore dhe prokurorit publik në prokuroritë themelore publike.

(2) Suksesi i arritur në provimin përfundimtar vlerësohet më së shumti me 50 pikë.

(3) Dëgjuesi i trajnimit fillestar, i cili në provimin përfundimtar do të marrë më pak se 35 pikë, konsiderohet se nuk e ka kaluar provimin përfundimtar.

(4) Dëgjuesi i trajnimit fillestar nga paragrafi (3) i këtij neni, në afat prej gjashtë muajsh nga dita e dhënies së provimit përfundimtar, ka të drejtë të përsëritjes së provimit përfundimtar.

(5) Nëse dëgjuesi i trajnimit fillestar nga paragrafi (4) i këtij neni, gjatë hyrjes për herë të dytë në provimin përfundimtar fiton më pak se 35 pikë, konsiderohet se nuk e ka kryer trajnimin fillestar dhe e humb statusin e dëgjuesit të trajnimit fillestar.

(6) Kandidati i pakënaqur ka të drejtë kundërshtimi te Komisioni për Provim Përfundimtar, në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit. Pas vendimit të Komisionit për Provim Përfundimtar, kandidati ka të drejtë ankese te Këshilli Drejtues i Akademisë, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit.

(7) Humbja e statusit të dëgjuesit të trajnimit fillestar nga paragrafi (5) i këtij neni, ka për pasojë kompensimin e shpenzimeve dhe kompensimeve tjera për trajnimin e tij, sipas llogaritjes së përcaktuar nga ana e Akademisë.

Komisioni për Provim Përfundimtar

Neni 62

(1) Provimi përfundimtar jepet para Komisionit për Provim Përfundimtar, i përbërë nga kryetari dhe tetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre, me mandat prej dy sesioneve të provimeve.

(2) Këshilli Drejtues e zgjedh dhe konstituon Komisionin nga paragrafi (1) i këtij neni, në përbërjen si vijon: katër anëtarë dhe zëvendësit e tyre me propozimin e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë nga radhët e gjykatësve, dy anëtarë dhe zëvendësit e tyre me propozim të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë nga radhët e prokurorëve publikë, dhe një anëtar dhe zëvendësi i tij nga Shoqata e Gjykatësve të Republikës së Maqedonisë, një anëtar dhe zëvendësi i tij nga Shoqata e Gjykatësve Publikë të Republikës së Maqedonisë dhe një anëtar dhe zëvendësi i tij me propozimin e ministrit të Drejtësisë nga radhët e nëpunësve udhëheqës shtetërorë në Ministrinë e Drejtësisë.

(3) Kryetarin e Komisionit për Provim Përfundimtar, Këshilli Drejtues e zgjedh nga radhët e gjykatësve dhe prokurorëve publikë.

(4) Anëtarët dhe zëvendësit e Këshillit Drejtues, Këshillit të Programit, Komisionit për Provim Pranues, drejtori, si dhe mësimdhënësit dhe mentorët të cilët në atë periudhë janë të angazhuar në trajnimin fillestar, nuk mund të jenë anëtarë të Komisionit nga paragrafi (1) i këtij neni.

(5) Anëtari i Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë ose Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë, ministri i Drejtësisë, përkatësisht zëvendësiministri i Drejtësisë, nuk mund të jenë anëtarë të Komisionit për Provim Përfundimtar.

(6) Për kryetar, anëtarë dhe zëvendësit e tyre të Komisionit për Provim Përfundimtar, mund të zgjidhen gjykatësit dhe prokurorët publikë, si dhe nëpunësit udhëheqës shtetërorë në Ministrinë e Drejtësisë, të cilët në karrierën e deritanishme profesionale dallohen me profesionalizmin e tyre, etikën, rezultatet e dëshmuara në punë dhe të cilët gëzojnë autoritet të lartë në jurisprudencë.

(7) Anëtarët e Komisionit për Provim Përfundimtar, në trajnimin fillestar kanë të drejtë kompensimi në lartësinë e përcaktuar me aktet e përgjithshme të Akademisë dhe rregullat për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

Procedura për dhënien e provimit para Komisionit për Provim Përfundimtar

Neni 63

(1) Provimi përfundimtar jepet në përbërje të plotë para Komisionit për Provimin Përfundimtar.

(2) Për rrjedhën dhe procedurën për dhënien e provimit përfundimtar, kryetari i Komisionit nga neni 62 i këtij ligji, parashtron raport te Këshilli Drejtues për miratim.

Nota përfundimtare

Neni 64

Pas përfundimit të trajnimit fillestar, dëgjuesi merr notë përfundimtare, e cila e paraqet shumën e notave të marra nga të dyja fazat e trajnimit fillestar dhe provimi përfundimtar.

Ranglista përfundimtare

Neni 65

Komisioni për Provim Përfundimtar e përcakton ranglistën përfundimtare të kandidatëve për gjykatës ose prokurorë publikë, në bazë të notës përfundimtare nga neni 64 i këtij ligji.

Vërtetimi për trajnimin e kryer fillestar

Neni 66

(1) Akademia, kandidatëve për gjykatës ose prokurorë publikë u lëshon certifikatë për kryerjen e trajnimit fillestar, e cila e përmban notën për secilën fazë nga trajnimi dhe notën përfundimtare.

(2) Certifikata nga paragrafi (1) i këtij neni, lëshohet sipas formularit i cili përcaktohet me akt të Këshillit Drejtues.

Të drejtat dhe detyrat e kandidatëve për gjykatës dhe prokurorë publikë

Neni 67

(1) Pas mbarimit të trajnimit fillestar, dëgjuesi i trajnimit fillestar e merr statusin e kandidatit për gjykatës ose prokuror publik.

(2) Pas mbarimit të trajnimit fillestar dhe marrjes së statusit kandidat për gjykatës ose prokuror publik, deri në zgjedhje për gjykatës ose prokuror publik, Akademia e dërgon kandidatin për gjykatës përkatësisht prokuror publik në gjykatën përkatësisht prokurorinë publike ku e ka realizuar fazën e dytë e trajnimit fillestar, për praktikimin e funksionit të gjykatësit ose prokurorit nën mentorim të gjykatësit ose prokurorit, në pajtim me programin që e miraton Akademia.

(3) Zgjedhja e gjykatësve dhe prokurorëve publikë në gjykatat themelore dhe në prokuroritë publike nga radhët e kandidatëve që e kanë mbaruar trajnimin fillestar, në bazë të shpalljeve të publikuara për zgjedhje nga ana e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë, kryhet me radhë sipas suksesit të arritur të përcaktuar në ranglistën përfundimtare.

(4) Tre kandidatët e parë nga ranglista përfundimtare kanë të drejtë që të konkurrojnë për zgjedhje të gjykatësit ose prokurorit publik në njësinë e apelit ku e kanë realizuar fazën e dytë nga trajnimi fillestar, ose në cilindo rajon tjetër të apelit.

(5) Kandidatët tjerë për gjykatës ose prokurorë publikë nga ranglista përfundimtare, janë të obliguar që të konkurrojnë në çdo shpallje të botuar për zgjedhje të gjykatësit në gjykatë themelore ose prokurorit publik në prokurorinë themelore publike.

(6) Nëse për vendin e caktuar për zgjedhjen e gjykatësit ose prokurorit publik, paraqiten kandidatë me numër të njëjtë të pikëve, përparësi gjatë zgjedhjes ka kandidati për gjykatës ose prokuror publik, nga njësia e apelit ku e ka kryer fazën e dytë të trajnimit fillestar.

(7) Nëse kandidati për gjykatës ose prokuror publik dy herë të njëpasnjëshme nuk paraqitet në shpalljet e publikuara nga paragrafët (4) dhe (5) të këtij neni, e humb statusin e kandidatit për gjykatës ose prokuror publik.

(8) Humbja e statusit të kandidatit për gjykatës ose prokuror publik nga paragrafi (7) i këtij neni, ka për pasojë kompensimin e shpenzimeve dhe kompensimeve tjera për trajnimin e tij, sipas llogarisë së përcaktuar nga ana e Akademisë.

(9) Kandidati për gjykatës ose prokuror publik, është i obliguar që së paku pesë vite pas zgjedhjes për gjykatës ose prokuror publik, të punojë në gjykatë përkatësisht prokurori publike, në të kundërtën është i obliguar që t'i kompensojë shpenzimet dhe kompensimet tjera për trajnimin e tij, sipas llogarisë së përcaktuar nga ana e Akademisë.

3. Trajnimi i vazhdueshëm

Nocioni dhe qëllimi

Neni 68

(1) Trajnimi i vazhdueshëm paraqet përsosje të përhershme profesionale të njohurive dhe shkathtësive teorike dhe praktike, për kryerjen profesionale dhe efikase të funksionit të gjykatësit dhe prokurorit publik, funksionit të kryetarit të gjykatës dhe prokurorit publik në prokuroritë themelore publike, shërbimet profesionale në gjyqësi dhe prokurorinë publike, si dhe të subjekteve nga neni 1 i këtij ligji.

(2) Trajnimi i vazhdueshëm mund të jetë i obligueshëm dhe vullnetar.

(3) Trajnimi i vazhdueshëm është i obligueshëm për gjykatësit, prokurorët publikë, kryetarët e gjykatave dhe prokurorët publikë të prokurorive publike.

(4) Shfrytëzues të trajnimit të vazhdueshëm, e cila është vullnetarisht, janë shërbimet profesionale në gjykata dhe prokurori publike, si dhe subjektet nga neni 1 i këtij ligji.

(5) Akademia e organizon trajnimin e vazhdueshëm, pavarësisht ose në bashkëpunim me bashkëpunëtorët vendas dhe të huaj.

Neni 69

(1) Trajnimi i vazhdueshëm për përsosje profesionale realizohet me qëllim përsosjeje dhe zgjerimi të njohurive dhe profesionalizimit të gjykatësve dhe prokurorëve publikë, gjatë kryerjes së funksionit të gjykatësit dhe prokurorit publik, përfundimit të pavarësisë dhe integritetit të tyre, si parakusht themelor për sundimin e së drejtës, për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe krijimin e jurisprudence të transparente, të drejtë dhe efikase, të bazuar në standardet ndërkombëtare për gjykim të drejtë.

(2) Trajnimet e vazhdueshme për përsosje profesionale të dedikuara për kryetarët e gjykatave dhe prokurorëve publikë të prokurorive publike, e kanë për qëllim zhvillimin e aftësisë për udhëheqje me punët nga kompetenca e tyre, e përcaktuar me ligj.

(3) Trajnimi i vazhdueshëm për përsosje profesionale të shërbimeve profesionale në gjyqësi dhe në prokurorinë publike, si dhe subjekteve nga neni 1 i këtij ligji, të cilat marrin pjesë në zbatimin e ligjeve në sferën e jurisprudence, realizohet me qëllim të marrjes dhe përsosjes së njohurive të nevojshme për mbështetje dhe ndihmë kualitative profesionale dhe teknike të gjykatësve dhe prokurorëve publikë në punën e tyre të përditëshme, si dhe përsosjen profesionale të tyre për zbatimin efikas të ligjeve në sferën e jurisprudence.

Programi i përgjithshëm për trajnim të vazhdueshëm

Neni 70

(1) Trajnimi i vazhdueshëm për përsosje profesionale të gjykatësve dhe prokurorëve publikë, kryetarëve të gjykatave dhe prokurorëve publikë të prokurorive publike, realizohet në pajtim me Programin për trajnim të vazhdueshëm.

(2) Përmbajtja, kohëzgjatja dhe mënyra e realizimit të trajnimit të vazhdueshëm nga paragrafi (1) i këtij neni, përcaktohet në Programin e përgjithshëm për trajnim të vazhdueshëm.

Programi i specializuar për trajnim të obliguar të vazhdueshëm

Neni 71

(1) Gjykatësit dhe prokurorët publikë të sapozgjedhur, janë të obliguar që menjëherë pas zgjedhjes për gjykatësit ose prokuror publik të ndjekin trajnim të vazhdueshëm.

(2) Përmbajtja, kohëzgjatja dhe realizimi i trajnimit të vazhdueshëm nga paragrafi (1) i këtij neni, përcaktohen në Program të specializuar për trajnim të vazhdueshëm të obliguar.

Programi i specializuar për trajnim të vazhdueshëm vullnetarisht

Neni 72

(1) Akademia është e obliguar që një herë në vit më së voni deri më 1 dhjetor, të përgatisë program për trajnim vullnetar të vazhdueshëm, për vitin e ardhshëm.

(2) Për programin nga paragrafi (1) i këtij neni, Akademia i njofton gjykatat, prokuroritë publike dhe subjektet nga neni 1 i këtij ligji.

(3) Përmbajtja, kohëzgjatja dhe realizimi i trajnimit vullnetar të vazhdueshëm nga paragrafi (1) i këtij neni, përcaktohet në Programin e specializuar për trajnim vullnetar të vazhdueshëm.

(4) Trajnimi i vazhdueshëm vullnetar nga paragrafi (1) i këtij neni, organizohet së paku një herë gjatë vitit.

Mbikëqyrja

Neni 73

Mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave të këtij ligji, e kryen Ministria e Drejtësisë.

VIII. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMATRE

Neni 74

(1) Akademia për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë, është trashëgues juridik i Akademisë për Trajnimi të Gjykatësve dhe Prokurorëve Publikë me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Të punësuarit, pajisja, inventari, dokumentacioni, arkivi, punët tjera dhe mjetet tjera për punë nga Akademia për Trajnimi të Gjykatësve dhe Prokurorëve Publikë, merren nga Akademia për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë.

(3) Me miratimin e aktit për sistematizimin e vendeve të punës, të punësuarit në Akademinë për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë, sistemohen në vendet përkatëse të punës me titull të njëjtë.

Neni 75

Drejtori, anëtarët e Këshillit Drejtues dhe Këshillit të Programit të Akademisë, të emëruar në pajtim me Ligjin për Akademinë për Trajnimi të Gjykatësve dhe Prokurorëve Publikë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 13/2006), do t'i kryejnë kompetencat e tyre deri në mbarimin e mandatit.

Neni 76

Detyrimi i juristëve të diplomuar i përcaktuar në nenin 44 paragrafi (1) alineja 1 të këtij ligji, në lidhje me mesataren 8,0, si dhe detyrimi për dorëzimin e certifikatës së pranuar ndërkombëtarisht për njohjen e gjuhës së huaj nga neni 44 paragrafi (1) alineja 7 të këtij ligji, si kusht për pranim në trajnimin fillestar, do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2012.

Neni 77

Aktet nënligjore të parapara në këtë ligj, do të miratohen në afat prej 60 ditësh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 78

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji për Akademi për Trajnim të Gjykatësve dhe Prokurorëve Publikë, ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 13/2006).

Neni 79

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet katër muaj nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

1597.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за извршување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јули 2010 година.

Бр. 07-3062/1
2 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување ("Службен весник на Република Македонија" број 83/2009), во членот 16 годината "2010" се заменува со годината "2011".

Член 2

Во членот 17 годината "2010" се заменува со годината "2011".

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

ПЁР NDRYSHIMIN E LIGJIT ПЁР ПЁРМБАРIM

Neni 1

Нё Ligjin пёр ndryshimin dhe plotёsimin e Ligjit пёр пёрмбарим ("Gazeta Zyrtare e Republikёs sё Maqedonisё", numёr 83/2009), нё nenin 16, viti "2010" зёvendёsohet me vitin "2011".

Neni 2

Нё nenin 17, viti "2010" зёvendёsohet me vitin "2011".

Neni 3

Ky ligj hyn нё fuqi нё ditёn e botimit нё „Gazetёn Zyrtare тё Republikёs sё Maqedonisё“.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1598.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за внатрешни работи – Скопје, му престанува користењето на движна ствар еден наслов од учебник на македонски јазик од реномирани странски автори од областа на криминалистиката во вкупна количина од по 850 примероци од секој наслов и тоа:

Ред. бр.	Наслов на учебникот и автор	Назив на издавачот, кој го има издадено учебникот на македонски јазик	Број на страници
1.	The Oxford Handbook of criminology Оксфордски прирачник за криминологија Mike Maquire, Rod Morgan, Robert Reiner Мајк Мервајер, Род Морган, Роберт Рајнер	„Нампрес“	1185

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење на Министерството за образование и наука без надоместок.

Член 3

Министерот за внатрешни работи склучува договор со министерот за образование и наука, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3430/1
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1599.

Врз основа на член 61, став (3) и член 80 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИТЕ УСЛОВИ И ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КАРАНТИНОТ, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА КАРАНТИНОТ, КАКО И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА КАРАНТИНОТ, ЗА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ИЗОЛАЦИЈА И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ИСТАТА ЗА РАЗЛИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ВИДОВИ И КАТЕГОРИИ, ВРЕМЕТРАЕЊЕТО ЗА НАБЉУДУВАЊЕ И ЗА ИСПИТУВАЊАТА КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ НАПРАВЕНИ*

Дел 1

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Предмет

Со овој правилник се пропишуваат техничко-технолошките услови и постапката за одобрување на карантинот, техничко-технолошките услови кои треба да ги исполнува карантинот, како и времетраењето на карантинот, за објектите за изолација и времетраењето на истата за различни животински видови и категории, времетраењето за набљудување и за испитувањата кои треба да бидат направени.

Член 2

Дефиниции

(1) Одредени изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење и се однесуваат за птици:

1) „птици“ се животни од класата Aves, освен:

- живина, мисирки, бисерка, патки, гуски, препелици, гулаби, фазани, еребици и ноеви (Ratitae) одгледувани или чувани во заробеништво за размножување, за производство на месо или јајца за исхрана на луѓе или за обновување на популацијата на дивеч (живина),
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри,

* Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива (ЕЗ) бр. 318/2007 на Комисијата од 23 март 2007 година за утврдување на здравствени услови за увоз на одделни видови птици во Заедницата и услови за карантин за истите (32007R0318); Одлука на Комисијата бр. 946/2008 од 12 декември 2008 година за имплементација на Одлуката на Советот бр. 2006/88 за условите за карантин на животни од аквакултура (32008D0946); Директива на Советот бр. 496/1991 од 15 јули 1991 година за утврдување на принципите за организација на ветеринарните проверки на животни кои влегуваат во Заедницата од трети земји и за амандманирање на Директивите на Советот бр. 89/662, 90/425 и 90/675 (31991L0496); Директива на Советот бр. 2006/88 за здравствени барања за животни од аквакултура и нивни производи и за превенција и контрола на одделни болести кај животни од аквакултура (32006L0088).

- гулаби-писмоносци внесени на територијата на Република Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени, и

- птици увезени од Андора, Лихтенштајн, Монако, Норвешка, Сан Марино, Швајцарија и од Ватикан;

2) „птици одгледувани во заробеништво“ се птици кои не биле фатени во дивина, туку се родени и одгледувани во заробеништво од родители што се пареле или чишто гамети се на поинаков начин пренесени во заробеништво;

3) „целосно затворен ножен прстен“ е прстен или алка во непрекинат круг, без прекин или спојка, врз кој не е вршено манипулирање, со големина што не може да се отстрани од птицата дури и кога ногата е целосно порасната а се поставува во првите денови по раѓањето на птицата и е комерцијално произведена за таа намена;

4) „карантински објект“ се простории, различни од карантински центри:

- во кој се врши карантин на увезените птици, и

- во кој е извршена инспекција и е одобрен од Управата за ветеринарство;

5) „карантински центар“ се простории:

- во кои се врши карантин на увезените птици,

- составени од повеќе единици, кои се оперативни и физички одделени една од друга и каде што секоја единица содржи птици само од истата пратка, со ист здравствен статус и претставуваат една епидемиолошка единица,

- во кој е извршена инспекција и е одобрен од Управата за ветеринарство;

6) „контролни птици“ е живина која служи за дијагностичка цели (референтни контроли) за времетраење на карантинот; и

7) „дијагностички прирачник“ е дијагностички прирачник за птичји грип.

(2) Одредени изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење и се однесуваат на животни од аквакултура:

1) „карантин“ е држење на група на животни од аквакултура во изолација без директен или индиректен контакт со други животни од аквакултура, со цел набљудување во определен временски период и кога е соодветно испитување и третман, вклучувајќи соодветен третман на истечните води;

2) „карантински објект“ е објект:

- каде што се врши карантин на различни видови животни од аквакултура,

- кој се состои од една или повеќе карантински единици,

- кој е одобрен и регистриран од Управата за ветеринарство како објект за карантин на животни од аквакултура, и

- кој ги исполнува минималните услови наведени во член 20 и член 21 од овој правилник;

3) „карантинска единица“ е оперативна и физички одделена единица на карантинскиот објект, која содржи животни од аквакултура од иста пратка, со ист здравствен статус и кога е соодветно, контролна аквакултура;

4) „контролна аквакултура“ се животни од аквакултура кои служат за дијагностички цели (референтни контроли) за времетраење на карантинот;

5) „листа на болести“ се болестите наведени во табелите дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник;

6) „овластен ветеринар за животни од аквакултура“ е квалификуван здравствен работник за животни од аквакултура определен од Управата за ветеринарство во негово име да извршува специфични официјални контроли во објектот за карантин на аквакултура;

7) „**приемчив вид**“ е вид на животно од аквакултура кај кој инфекцијата со причинител на болест настапува по природен пат или може да се предизвика експериментално; и

8) „**вид вектор**“ е вид на животно од аквакултура кој не е приемчив на определена болест, но кој е во можност да ја шири инфекцијата преку пренесување патогени од еден домаќин на друг;

(3) „**живи животни**“ се сите животни освен птици од став (1) на овој член, животни од аквакултура и домашни миленици кои не се наменети за трговија или за пренос на други лица и се придружени од сопственикот или одговорно лице.

Дел 2

ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КАРАНТИН

Член 3

Постапка за одобрување на карантин

(1) Управата за ветеринарство одобрува карантин за живи животни, птици и животни од аквакултура за:

1) живи животни, кога се исполнети условите утврдени во членовите 7 и 8 од овој правилник;

2) птици, кога се исполнети условите утврдени во членовите 9 и 10 од овој правилник;

3) животни од аквакултура, кога се исполнети условите утврдени со членовите 20, 21, 22, 23 и 27 од овој правилник.

(2) Одговорното лице за карантинот поднесува барање до Управата за ветеринарство за одобрување на карантинот.

(3) Пред да биде издадено одобрението од став (1) на овој член, Управата за ветеринарство врши увид на лице место. Управата за ветеринарство го одобрува карантинот само доколку се исполнети условите утврдени со Законот за ветеринарно здравство и прописите донесени врз основа на тој закон.

(4) Одобрените карантински објекти и карантински центри се објавуваат на веб-страницата на Управата за ветеринарство.

Член 4

Времено повлекување, укинување на одобрение или повторно одобрување на одобрен карантински објект или карантински центар

(1) Кога Управата за ветеринарство ќе утврди дека карантинскиот објект или карантински центар не ги исполнува условите утврдени во членовите 9 и 10 од овој правилник, времено го повлекува одобрението на карантинскиот објект или карантинскиот центар, или доколку објектот е пренаменет и не влегува во дефинициите дадени во член 2 став (1) точка 4) и 5) од овој правилник го укинува одобрението на карантинскиот објект или карантинскиот центар.

(2) Повторното одобрување може да биде дадено само доколку се отстранат недостатоците и карантинскиот објект или карантинскиот центар ги исполнува условите дадени во членовите 9 и 10 од овој правилник.

Член 5

Времено повлекување и укинување на одобрението за карантински објект во трети земји

(1) Во случај на пријава на сомнеж за појава на некоја од болестите од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник, во карантинскиот објект од член 2 став (2) точка 2), надлежниот орган на трета земја:

1) веднаш времено го повлекува одобрението за карантинскиот објект; и

2) потврдува дека се извршени сите испитувања од член 28 став (3) од овој правилник, со кои се потврдува или отфрла сомнежот за појава на соодветната болест.

(2) Временото повлекување на одобрението од став (1) на овој член трае додека:

1) официјално не се исклучи сомнежот за појава на соодветната болест од став (1) на овој член; или

2) успешно не се изврши ерадикација на соодветната болест од став (1) на овој член во карантинскиот објект, и соодветните карантински единици не се исчистат и дезинфицираат.

(3) Во случај кога објектот не ги исполнува условите од член 23 став (1) од овој правилник, надлежниот орган на третата земја веднаш го укинува одобрението на карантинскиот објект.

(4) Во случајот наведен во став (3) од овој член, надлежниот орган на третата земја ја известува Управата за ветеринарство.

Член 6

Карантин при внатрешен промет

Во случај на карантин при внатрешен промет согласно член 61 од Законот за ветеринарно здравство, истиот треба да ги исполнува условите кои се однесуваат на живите животни, птиците и животните од аквакултура пропишани со овој правилник.

Дел 3

УСЛОВИ ЗА КАРАНТИН НА ЖИВИ ЖИВОТНИ

Член 7

Карантин при увоз на живи животни

(1) Во случај кога живи животни треба да се стават во карантин или изолација, карантинот може да се спроведе:

1) за сите болести, освен Шап и лигавка, Беснило и Њукастелска болест, во карантински центар сместен во третата земја на потекло, кој ги исполнува условите од член 8 од овој правилник, одобрен од страна на надлежниот орган на таа трета земја и редовно контролиран од експерти на Европската Комисија;

2) во карантински центар, сместен на територијата на Република Македонија кој ги исполнува условите дадени во член 8 од овој правилник, одобрен од страна на Управата за ветеринарство; или

3) во одгледувалиштето на крајна дестинација.

(2) Во зависност од категоријата и видот на животните како и епизотиолошката состојба на третата земја од каде потекнуваат животните, Управата за ветеринарство на местото на крајна дестинација може да побара посебни заштитни мерки за време на превозот на живите животни од карантинскиот центар на фармата на потекло до карантинскиот центар на фармата на крајната дестинација како и посебни мерки за ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез и карантинскиот центар на фармата на потекло од став (1) точка 1) на овој член.

(3) Доколку официјалниот ветеринар на граничен премин на влез побара живите животни да се стават во карантин, во зависност од проценетиот ризик, истиот може да се спроведе:

1) на ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез или во негова непосредна близина,

2) на местото на крајна дестинација, или

3) во карантински центар сместен во непосредна близина на местото на крајна дестинација.

(4) Карантинските центри се под постојан надзор на Управата за ветеринарство.

Член 8

Техничко-технолошки услови кои треба да ги исполнува карантинскиот центар за живи животни

Карантинскиот центар за живи животни треба да:

1) има простории (лесни за чистење и дезинфекција) за натовар и истовар на различни транспортни средства, инспекција, хранење, напојување и третман на животните, со соодветен простор, осветлување и вентилација соодветна на бројот на животните кои се испитуваат;

2) има доволно големи простории на располагање на персоналот одговорен за вршење на ветеринарните прегледи, вклучувајќи и простории за пресоблекување, туширање и тоалет;

3) има соодветни простории за земање и испитување на мостри за редовни прегледи согласно прописите за ветеринарно здравство;

4) има служба или објект во непосредна близина кој има простории и опрема за сместување, хранење, напојување, третман и доколку е потребно колење на животните;

5) има соодветна опрема за брза размена на информации согласно прописите за ветеринарно здравство;

6) има опрема и простории за чистење и дезинфекција;

7) биде оддалечен од одгледувалишта или други места каде се чуваат животни кои можат да бидат инфицирани со заразна болест; и

8) има ефективен контролен систем кој обезбедува соодветен надзор на животните.

Дел 4

УСЛОВИ ЗА КАРАНТИН НА ПТИЦИ

Член 9

Техничко-технолошки услови кои треба да ги исполнува карантинскиот објект или карантинскиот центар за птици

Карантинскиот објект или карантинскиот центар за птици треба:

1) да е засебен објект или објекти кои се одвоени од другите одгледувалишта за живина и други птици, на растојание определено од страна на Управата за ветеринарство и утврдено врз основа на проценката на ризик при што е земена во предвид епидемиологијата на болеста авијарна инфлуенца и Њукастелска болест. Влезните и излезните врати треба да се направени така да можат да се заклучуваат и на нив да е назначено: „КАРАНТИН – не е дозволен влез на неовластени лица“;

2) секоја одделна единица на карантинскиот центар да зафаќа засебен воздушен простор;

3) да се заштитени од влез на птици, муви или штетници и да може да се затвара херметички со цел вршење на фумигација;

4) да има опрема за миене на рацете во секој карантински објект и секоја единица на карантинскиот центар;

5) влезните и излезните врати на карантинскиот објект и секоја единица на карантинскиот центар да се со систем на дупли врати;

6) хигиенските бариери да бидат инсталирани на карантинскиот објект или во случај на карантинскиот центар на сите влезови и/ или излези на секоја единица;

7) опремата да биде конструирана на начин на кој може лесно да се чисти и дезинфицира;

8) складот за чување на храна за исхрана на животни да е заштитен од влез на птици, глодари и од инсекти;

9) да поседува контејнер за собирање на постилка кој е заштитен од влез на птици и глодари; и

10) да обезбеди фрижидери и/ или замрзнувачи за чување на лешевите од угинатите птици.

Член 10

Карантин за птици

(1) Карантинскиот објект или карантинскиот центар за птици треба да:

1) има ефикасен систем за контрола со кој се обезбедува соодветен надзор на животните;

2) е под контрола и одговорност на официјален ветеринар;

3) биде чист и дезинфициран согласно програма одобрена од страна на Управата за ветеринарство по што објектот за одреден период не се користи; и

4) има средство за дезинфекција кое се употребува, одобрено од страна на соодветен надлежен орган, за таа намена.

(2) За секоја пратка на птици ставени во карантин:

1) карантинскиот објект или единицата на карантинскиот центар треба да биде исчистена и дезинфицирана и да не се користи најмалку седум дена пред внесот на увезените птици;

2) пратката со птици треба да доаѓа од еден одобрен објект за размножување од третата земја на потекло и да биде внесена во рок од 48 часа од внесувањето на првата птица во карантинот;

3) карантинот треба да започне од моментот на внес на последната птица од пратката; и

4) откако ќе заврши периодот на карантин, се изнесуваат сите птици од карантинскиот објект или карантинскиот центар и последователно истиот треба да се исчисти и дезинфицира.

(3) Лицето одговорно за карантинскиот објект или карантинскиот центар треба да превземе мерки на претпазливост за да се спречи вкрстена контаминација помеѓу пратките со птици кои се внесуваат и пратките со птици кои се изнесуваат.

(4) Во карантинскиот објект неовластени лица не треба да имаат пристап.

(5) Лицата кои влегуваат во карантинскиот објект или карантинскиот центар треба да носат заштитна облека и обувки.

(6) Со цел спречување вкрстена контаминација, не треба да постои контакт помеѓу персоналот кој работи во карантинскиот објект или единиците на карантинскиот центар.

(7) Карантинскиот објект или карантинскиот центар треба да има соодветна опрема за чистење и дезинфекција.

(8) Доколку се користи идентификација со микрочипови, лицето одговорно за карантинскиот објект или карантинскиот центар треба да обезбеди соодветен читач.

(9) Треба да се направи чистење и дезинфекција на кафезите или контејнерите употребени за транспорт освен ако истите не бидат уништени. Ако повторно се употребуваат, треба да се направени од материјал кој дозволува да бидат темелно исчистени и дезинфицирани. Кафезите и контејнерите треба да бидат уништени на начин со кој се избегнува ширење на причинители на болести.

(10) Постилката и отпадот треба редовно да се собираат, складираат во контејнер за таа намена и третираат на начин со кој се избегнува ширење на причинители на болести.

(11) Лешевите на угинатите птици треба да бидат испитани во официјална лабораторија назначена од страна на Управата за ветеринарство.

(12) Потребните испитувања и третмани на птиците треба да бидат направени во консултации со и под контрола на официјален ветеринар.

(13) Официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект или карантинскиот центар треба да биде известен за сите болести и угинување на птици и/или контролни птици кои се појавиле за време на карантинот.

(14) Лицето одговорно за карантинскиот објект или карантинскиот центар секогаш треба да ги има достапни следните податоци:

1) датум, број и вид на птици од секоја пратка кои се внесени или изнесени;

2) копии на ветеринарно-здравствени сертификати и ветеринарно влезен документ кој ја придружува пратката со птици;

3) индивидуални идентификациски броеви за увезените птици и во случај на идентификација со микрочип, детали за типот на микрочип и читачот кој бил користен;

4) број и место каде се сместени контролните птици во карантинскиот објект или карантинскиот центар, доколку во карантинскиот објект или карантински центар биле користени контролни птици;

5) секое значајно забележување, секојдневно во случај на болест и број на угинати птици;

6) датуми и резултати од извршени испитувања;

7) вид и датум на третман; и

8) лица кои влегле и излегле од карантинскиот објект или карантинскиот центар.

(15) Податоците наведени во став (14) од овој член треба да се чуваат најмалку 10 години.

Член 11

Потврдување на карантин

(1) Увозниците или нивните застапници пред увозот треба да обезбедат документ, издаден од лице одговорно за карантинскиот објект или карантинскиот центар со кој се потврдува дека пратката со птици ќе се прифати за карантин.

(2) Документот од став (1) на овој член треба:

1) да го содржи името и адресата, како и бројот на одобрението на карантинскиот објект или карантинскиот центар; и

2) да биде доставен до ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез преку електронска пошта или преку факс пред пристигнувањето на пратката или може да биде доставен од страна на увозникот или негов застапник пред пратката да го напушти ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез.

Член 12

Директен превоз на пратката со птици до карантински центри и карантински објекти

(1) Пратката со птици, од ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез, се превезуваат директно до карантинскиот центар или карантинскиот објект, во соодветни кафези или контејнери.

(2) Времетраењето на превозот од став (1) на овој член не треба да биде подолго од девет часа.

(3) Кога за превозот се користат средства за копнен сообраќај, истите треба да бидат запечатени од страна на Управата за ветеринарство на начин кој оневозможува неовластено отварање.

Член 13

Набљудување на превозот на пратка со птици

(1) Кога се спроведува набљудување на превозот на пратка со птици од ветеринарно инспекциско место на граничен премин на влез до карантинскиот објект или карантинскиот центар на местото на крајна дестинација:

1) официјалниот ветеринар од ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез го известува официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект или карантински центар на местото на крајна дестинација на пратката, за местото на потекло и местото на крајна дестинација преку информациониот систем за гранична ветеринарна инспекција или до негова целосна имплементација со друг начин на комуникација (факс, писмо или електронска пошта);

2) лицето одговорно за карантински објект или карантински центар на местото на крајна дестинација, во рок од 24 часа по пристигнувањето на пратката, преку електронска пошта или факс го известува официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект или карантинскиот центар на крајна дестинација, за пристигнувањето на пратката; и

3) официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект или карантинскиот центар на местото на крајната дестинација, во рок од 72 часа од пристигнувањето на пратката преку информациониот систем за гранична ветеринарна инспекција или до негова целосна имплементација со друг начин на комуникација (факс, писмо или електронска пошта), го известува официјалниот ветеринар од ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез кој предходно го известил за испраќањето на пратката, за пристигнувањето на пратката на местото на крајна дестинација.

(2) Доколку официјалниот ветеринар на ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез е известен дека пратката со птици најавени за одреден карантински објект или карантински центар не пристигнале на местото на крајна дестинација во рок од 24 часа од денот предвиден за пристигнување на пратката во карантинскиот објект или карантинскиот центар, Управата за ветеринарство кон лицето одговорно за пратката превзема мерки пропишани со Законот за ветеринарно здравство.

Член 14

Времетраење на карантин

(1) Времетраењето на карантинот за птици е најмалку 30 дена од датумот на внесување на пратката во карантинот.

(2) Официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект ја утврдува исполнетоста на условите за карантин за птиците од овој правилник, најмалку на почетокот и на крајот од карантинот за секоја пратка, вклучувајќи и преглед на податоци за смртност и клинички преглед на птиците во карантинскиот објект, карантинскиот центар или во секоја засебна единица на карантинскиот центар.

(3) По исклучок од став (2) на овој член, во случај кога епизотиолошката состојба налага, прегледите од став (2) на овој член, официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект може да ги изврши почесто.

(4) Птиците се ослободуваат од карантин со решение издадено од страна на официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект или карантинскиот центар, само во случај доколку се исполнети сите услови за нивно ослободување.

Член 15

Прегледи, земање на примероци и испитувања за времетраење на карантинот

(1) Прегледите, земањето на примероци и испитувања за Авијарна инфлуенца и Њукастелска болест согласно член 17 од овој правилник, се врши веднаш по пристигнувањето на птиците во карантинскиот објект или карантинскиот центар.

(2) Прегледите, земањето на примероци и испитувања, кога се користат контролни птици, се вршат на најмалку 10 единки во карантинскиот објект, карантинскиот центар или во секоја засебна единица на карантинскиот центар.

(3) Контролните птици кои се користат за преглед, земање на примероци и испитувања треба да:

1) бидат стари најмалку три недели и искористени еднократно за таа цел,

2) имаат прстен за идентификација или да бидат идентификувани на начин на кој не може да се отстрани идентификацијата,

3) не се вакцинирани и да се серо-негативни на Авијарна инфлуенца и на Њукастелската болест во период од 14 дена пред почетокот на карантинот, и

4) се сместени во карантински објект или во засебна единица на карантински центар пред пристигнувањето на пратката со птици во заеднички воздушен простор во непосредна близина на птиците на начин со кој се обезбедува контакт на контролните птици со изметот на птиците.

Член 16

Активности во случај на сомнеж и/или на потврда за појава на болест во карантински објект или карантински центар

(1) Во случај кога за времетраење на карантинот во карантинскиот објект, постои сомнеж дека една или повеќе единки од птиците и/или контролните птици се заразени со Авијарна инфлуенца или Њукастелска болест, треба да се превземат следните активности:

1) карантинскиот објект веднаш се става под надзор на Управата за ветеринарство;

2) од птиците и контролните птици за кои постои сомнеж дека се заразени се земаат примероци за вирусолошко испитување согласно член 17 став (2) од овој правилник; и

3) се додека не се отстрани сомнежот за појава на болеста ниедна птица не треба да се внесе во или да го напушти карантинскиот објект.

(2) Доколку во карантинскиот објект се потврди сомнежот за појава на болестите од став (1) на овој член, треба да се превземат следните активности:

1) убивање и нештетно отстранување на сите птици во карантинскиот објект;

2) чистење и дезинфекција на карантинскиот објект; и

3) 21 ден по извршеното чистење и дезинфекција не треба да се внесуваат птици во карантинскиот објект.

(3) Во случај кога за времетраење на карантинот во карантински центар, постои сомнеж дека една или повеќе единки од птиците и/или контролните птици во засебната единица на карантинскиот центар се заразени со Авијарна инфлуенца или Њукастелска болест, треба да се превземат следните активности:

1) карантинскиот центар се става под надзор на Управата за ветеринарство;

2) од птиците и контролните птици за кои постои сомнеж дека се заразени се земаат примероци за вирусолошко испитување согласно член 17 став (2) од овој правилник; и

3) се додека не се отстрани сомнежот за појава на болеста, ниедна птица не треба да се внесе во или да го напушти карантинскиот центар.

(4) Доколку во засебната единица на карантинскиот центар се потврди сомнежот за појава на болестите од став (3) на овој член, се превземаат следните активности:

1) убивање и нештетно отстранување на сите птици во засебната единица на карантинскиот центар;

2) чистење и дезинфекција на засебната единица на карантинскиот центар;

3) се земаат примероци од контролните птици и од другите засебни единици на карантинскиот центар за вирусолошко испитување, согласно член 17 од овој правилник, не порано од 21 ден од завршното чистење и дезинфекција на засебната единица каде е потврден сомнежот за појава на болест, во случај кога се користат контролни птици; или

4) се земаат примероци од птиците од другите засебни единици на карантинскиот центар за вирусолошко испитување согласно член 17 став (2) од овој правилник, во период од 7 до 15 дена од завршното чистење и дезинфекција, во случај кога не се користат контролни птици; и

5) ниедна птица не треба да го напушти карантинскиот центар пред да пристигнат резултатите со негативен наод од лабораториските испитувања наведени во точка 3) и 4) од овој став.

Член 17

Прегледи, земање на примероци и испитувања на Авијарна инфлуенца и Њукастелска болест

(1) За време на карантинот се вршат следните прегледи, земање на примероци и испитувања:

1) кога се користат контролни птици:

- крвни проби за вирусолошки испитувања од сите контролни птици не подоцна од 21-от ден од влезот во карантинот и најмалку три дена пред завршување на карантинот; и

- доколку контролните птици покажат позитивни или неопределени вирусолошки резултати од испитувањата од првата алинеја на овој став, увезените птици подлежат на вирусолошки испитувања, при што се земаат клоакални брисеви (или фецес) и трахеални/орофарингеални брисеви од најмалку 60 птици или од сите птици ако пратката е составена од помалку од 60 птици; или

2) кога не се користат контролни птици:

- вирусолошко испитување на увезените птици при што се земаат трахеални/орофарингеални и/или клоакални брисеви (или фецес) од најмалку 60 птици или од сите птици доколку пратката е составена од помалку од 60 птици, во период од 7-миот до 15-тиот ден на карантин.

(2) Покрај испитувањата од став (1) на овој член, за вирусолошки испитувања треба да се земат следните примероци:

1) клоакални брисеви (или фецес) и трахеални/орофарингеални брисеви, од клинички заболени птици или од болни контролни птици, доколку е можно;

2) црвена содржина, мозок, трахеа, бели дробови, црн дроб, слезена, бубрег и други видливо зафатени органи веднаш по утинувањето или од:

- угинатите контролни птици и сите птици кои пристигнале угинати и од оние кои угинале за време на карантинот; или

- во случај на висока смртност на мали птици од пратки со голем број на единки од најмалку 10 % од угинатите птици.

(3) Сите виролошки или серолошки испитувања на примероци земени за време на карантинот се извршуваат во лабораторија одобрена од страна на Управата за ветеринарство согласно дијагностичките процедури од Дијагностичкиот прирачник за авијарна инфлуенца и Прирачникот за тестови и вакцини за копнени животни на Меѓународната организација за здравствена заштита на животните (ОИЕ) за Њукастелска болест. За виролошки испитувања може да се земат и збирни примероци составени од најмногу пет примероци земени од различни птици. Примероците на фецес не се мешаат со примероци на органи или ткива при правење на збирни примероци.

(4) Вирусните изолати се испраќаат до Националната референтна лабораторија.

Член 18

Активности во случај на потврда на Ниско патогена авијарна инфлуенца или Њукастелска болест во карантински објект или карантински центар

(1) Кога за времетраење на карантинот една или повеќе од птиците и/или контролните птици се заразат со Ниско патогена авијарна инфлуенца или Њукастелска болест, Управата за ветеринарство, врз основа на проценетиот ризик, може да направи исклучок во превземање на активностите од член 16 став (2) точка 1) и член 16 став (4) точка 1) од овој правилник, само кога ваквите исклучоци не ја загрозуваат контролата на болеста.

(2) Кога официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект или карантинскиот центар врши инспекција на карантинскиот објект или карантинскиот центар во кои се применуваат исклучоците од став (1) на овој член, ги превзема следните активности:

1) во случај на позитивен наод на Ниско патогена авијарна инфлуенца, се земаат примероци за лабораториско испитување 21-от ден по утврдувањето на последниот позитивен наод на Ниско патогена авијарна инфлуенца во карантинскиот објект или од секоја засебна единица на карантинскиот центар и во последователни интервали од 21 ден:

- примероци од секоја угината контролна птица или друга птица присутна во времето на земање на примерокот,

- трахеални/орофарингеални и клоакални брисеви од најмалку 60 птици или од сите птици кога помалку од 60 единки се присутни во карантинскиот објект или засебната единица на карантинскиот центар,

- примероци од свеж измет, доколку птиците се мали, егзотични или не се навикнати да бидат ракувани или ракувањето со нив е опасно по луѓето, и

- земањето на примероци од алинеја два и три од овој став и нивно лабораториско испитување се спроведува се додека не се добијат два последователни негативни лабораториски наоди, во меѓусебни интервали од најмалку 21 ден.

2) по исклучок од точка 1) на овој став, Управата за ветеринарство, врз основа на проценетиот ризик, може да земе и друг број примероци за испитувања.

3) во случај на позитивен наод на Њукастелска болест, Управата за ветеринарство може да направи исклучок од став (1) од овој член, кога 30 дена од последното угинување или опоравување на единка заболена од болеста се земени примероци и е добиен негативен наод согласно член 17 став (1) и (2) од овој правилник, не земајќи го во предвид временскиот период од член 17 став (1) на овој правилник.

4) карантинската единица не ја напушта ниеда птица се додека трае лабораториското испитување согласно точка 1) на овој став.

5) карантинскиот објект или засебната единица на карантинскиот центар се испразнува, чисти и дезинфицира. Сите предмети или отпад за кои постои можност да се контаминирани се отстрануваат на начин кој ќе оневозможи ширење на причинителот на болеста и уништени на начин кој гарантира уништување на вирусот на Ниско патогена авијарна инфлуенца или Њукастелска болест, исто како и отпадот од лабораториските испитувања по истекувањето на временскиот период согласно точка 1) на овој став.

6) повторно внесување на птици во карантинскиот објект или карантинскиот центар не се врши порано од 21-от ден од спроведеното завршно чистење и дезинфекција од точка 5) на овој став.

Член 19

Активности во случај на Хламидиоза

Ако за времетраење на карантинот во карантинскиот објект или карантинскиот центар, постои сомнеж или е потврдено дека птиците од редот *Psittaciformes* се инфицирани со *Chlamydophyla psittaci*, сите птици од пратката ќе бидат третирани со метода одобрена од Управата за ветеринарство и нивниот престој во карантинот ќе биде продолжен за најмалку два месеци од последниот потврден случај.

Дел 5

УСЛОВИ ЗА КАРАНТИН НА ЖИВОТНИ ОД АКВАКУЛТУРА

Член 20

Техничко-технолошки услови кои треба да ги исполнува карантинскиот објект или карантинската единица за животни од аквакултура

(1) Карантинскиот објект треба да е одделен од останатите карантински објекти, други фарми или други области со фарми за одгледување на мекотели, на оддалеченост определена од страна на Управата за ветеринарство врз основа на процена на ризик земајќи ја во предвид епидемиологијата на соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, карантинскиот објект може да биде лоциран на фарма или област со фарми за одгледување на мекотели, по претходно одобрение на Управата за ветеринарство.

(3) Карантинските единици треба да бидат конструирани на начин со кој е оневозможено мешање на водата помеѓу нив.

(4) Собирниот систем за вода на секоја карантинска единица треба да биде дизајниран на начин со кој се превенира можна вкрстена контаминација помеѓу карантинските единици или други единици на истата фарма или област на фарми за одгледување на мекотели.

(5) Системот за водоснабдување на карантинските единици треба да биде слободен од болестите од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник.

(6) Кога системот за дренажа на карантинските единици е лоциран во зона или дел на територијата на Република Македонија или територија на трета земја или нејзин дел кој е деклариран како слободен од соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник или е опфатен со програма за ерадикација на соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник, треба да има прочистителен систем кој е одобрен од страна на Управата за ветеринарство.

(7) Прочистителниот систем од став (6) на овој член треба да:

1) ги третира отпадните води и отпадот која се создава во карантинските единици на начин со кој се врши ефективно онеспособување на инфективните агенси предизвикувачи на соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник, и

2) биде опремен со резервен механизам со кој се обезбедува непречено одвивање на активностите и целосно прочистување на водите и отпадот.

(8) Карантинските единици треба да бидат конструирани на начин со кој се превенира контакт со други животни кои можат да пренесат некоја од соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник.

(9) Целата опрема треба да биде конструирана на начин кој овозможува лесно чистење и дезинфекција.

(10) Хигиенските бариери треба да бидат поставени на влезовите и излезите од карантинскиот објект и на влезовите и излезите од секоја засебна карантинска единица.

(11) Секоја карантинска единица која е составен дел на карантинскиот објект треба да поседува сопствена опрема заради избегнување на вкрстена контаминација помеѓу различните карантински единици.

Член 21

Карантин за животни од аквакултура

(1) Бизнис операторот на карантинскиот објект за производство на аквакултура треба да обезбеди услуги на овластен ветеринар, за животни од аквакултура.

(2) За секоја пратка со животни од аквакултура кои се ставаат во карантин:

1) карантинската единица треба да биде исчистена и дезинфицирана најмалку 7 дена пред повторно населување на животни од аквакултура; и

2) времетраењето на карантинот треба да отпочне со моментот на внесување на последното животно од пратката во карантинската единица.

(3) Лицето одговорно за карантинскиот објект или карантинската единица треба да превземе соодветни активности со цел да се спречи вкрстена контаминација помеѓу пратките со животни од аквакултура кои се внесуваат и изнесуваат.

(4) Во карантинскиот објект неовластени лица не треба да имаат пристап.

(5) Лицата кои влегуваат во карантинскиот објект треба да се опремени со соодветна заштитна облека и обувки.

(6) Со цел спречување вкрстена контаминација, не треба да постои контакт меѓу персоналот и опремата од карантинскиот објект или карантинските единици; или карантинските објекти или област на фарми за одгледување на мекотели.

(7) По приемот на пратката, транспортните возила и опремата, вклучително и цистерните, контејнерите и водата, треба да бидат исчистени на начин кој ќе ги онеспособи инфективните агенси предизвикувачи на соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник.

(8) Угинатите животни од аквакултура и животните од аквакултура кои покажуваат клинички знаци на болест треба да бидат клинички прегледани од страна на овластен ветеринар, за животни од аквакултура, при што се зема репрезентативен примерок од истите за лабораториско испитување во лабораторија одобрена од страна на Управата за ветеринарство.

(9) Потребните испитувања, земањето на примероци и дијагностичките методи треба да бидат спроведени во консултација со и под контрола на Управата за ветеринарство.

(10) Лицето одговорно за карантинскиот објект или карантинската единица секогаш треба да има достапни податоци за:

1) сите движења на животни од аквакултура и нивни производи во и надвор од фармата или фармата за мекотели;

2) појавата на смртност во секоја карантинска, односно епидемиолошка единица, соодветно за видот на производство;

3) резултати од шемите за надзор над здравјето на животните кои се базираат на анализа на ризик;

4) време на влез и излез на персоналот;

5) третман на водите кои влегуваат и излегуваат од карантинскиот објект;

6) секоја невообичаена состојба која влијае на активностите во карантинот (прекин на струја, оштетување на објектот, временски непогоди); и

7) датум и резултати од примероците испратени на лабораториски испитувања.

Член 22

Услови за карантин на животни од аквакултура во трети земји

(1) При карантин на животни од аквакултура пред истите да бидат увезени во Република Македонија, карантинот на местото на потекло треба да се спроведе во карантински објект како што е дефинирано во член 2 став (2) точка 2) од овој правилник.

(2) Објектот за карантин треба да е под контрола на надлежниот орган на местото на потекло кој:

1) врши контрола на просториите од карантинскиот објект најмалку еднаш годишно;

2) потврдува дека карантинскиот објект ги исполнува еквивалентните услови за одобрување на карантински објекти за животни од аквакултура согласно прописите за ветеринарно здравство;

3) врши надзор над активностите на овластениот ветеринар надлежен за животните од аквакултура; и

4) потврдува дека условите под кои што е одобрен карантинскиот објект се исполнети.

(3) Животните од аквакултура подлежат на условите утврдени во:

- членовите 30 и 31 од овој правилник, во случај на приемчиви видови, и

- членовите 32 и 33 од овој правилник, во случај на видови вектори.

(4) Животните од аквакултура може да се ослободат од карантин само со писмено одобрение издадено од страна на надлежниот орган на местото на потекло.

Член 23

Услови за карантински објекти за животни од аквакултура во трети земји

(1) Карантинските објекти за животни од аквакултура за да бидат одобрени од надлежниот орган на земјата на потекло, треба да ги исполнуваат:

1) соодветните услови за одобрување на карантински објекти за животни од аквакултура согласно прописите за ветеринарно здравство; и

2) условите од член 20 и 21 на овој правилник.

(2) Секој одобрен карантински објект за животни од аквакултура треба да има регистарски број.

Член 24

Потврдување на карантин

(1) Увозниците или нивните застапници пред увозот треба да обезбедат документ, издадена од лице одговорно за карантинскиот објект со кој се потврдува дека животните од аквакултура ќе се прифатат за карантин.

(2) Документот од став (1) на овој член треба:

1) да биде напишан на македонски јазик и кирилско писмо;

2) да го содржи регистарскиот број на карантинскиот објект; и

3) да биде доставен до ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез пред пристигнувањето на пратката или да биде доставен од страна на увозникот или негов застапник пред пратката со животни од аквакултура да го напушти ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез.

Член 25

Директен превоз на пратка со животни од аквакултура до карантински објекти

(1) Увезената пратка со животни од аквакултура се превезува директно од ветеринарното инспекциското место на граничен премин на влез до карантинскиот објект.

(2) Средствата за директен превоз до карантинските објекти задолжително се запечатуваат со пломба од страна на официјален ветеринар на ветеринарно инспекциското место на граничен премин на влез.

Член 26

Набљудување на превозот на животни од аквакултура

(1) При увоз на пратка со животни од аквакултура наменета за карантин на местото на крајна дестинација во Република Македонија:

1) официјалниот ветеринар на ветеринарно инспекциското место на граничен премин на влез, во рок од еден работен ден од моментот на пристигнување на пратката на ветеринарното инспекциско место на граничен премин на влез, го известува официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект, за местото на потекло и местото на крајна дестинација на пратката преку информациониот систем за гранична ветеринарна инспекција или до негова целосна имплементација со друг начин на комуникација (факс, писмо или електронска пошта);

2) лицето одговорно за карантинскиот објект, во рок од еден работен ден од моментот на пристигнување на пратката во карантинскиот објект, го известува официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект на крајна дестинација, за пристигнувањето на пратката;

3) официјалниот ветеринар надлежен за карантинскиот објект, во рок од три работни дена од моментот на пристигнувањето на пратката во карантинскиот објект, го известува официјалниот ветеринар на ветеринарното инспекциското место на граничен премин на влез кој предходно го известил за испраќањето на пратката, за пристигнувањето на пратката, преку информациониот систем за гранична ветеринарна инспекција или до негова целосна имплементација со друг начин на комуникација (факс, писмо или електронска пошта).

(2) Доколку официјалниот ветеринар на ветеринарно инспекциското место на граничен премин на влез е известен дека пратката со животни од аквакултура најавена за одреден карантински објект не пристигнала на местото на дестинација во рок од еден работен ден од денот предвиден за пристигнување на пратката, Управата за ветеринарство превзема мерки пропишани со Законот за ветеринарно здравство.

Член 27

Спроведување на карантин за животни од аквакултура

(1) При увоз на пратки со животни од аквакултура согласно членовите 124, 125, 126, 127 и 128 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло или во случаи кога карантинот е услов за пуштање во промет на животни од аквакултура, треба да се исполнат следните услови:

1) карантинот за целото времетраење треба да се спроведе во истиот карантински објект;

2) животните од аквакултура подлежат на условите за карантин утврдени во:

- членовите 30 и 31 од овој правилник, во случај на приемчиви видови, и

- членовите 32 и 33 од овој правилник, во случај на видови вектори.

(2) Животните од аквакултура може да се ослободат од карантинот само со писмено решение издадено од страна на Управата за ветеринарство доколку се исполнети сите услови за нивно ослободување.

Член 28

Преглед, земање на примероци, испитување и дијагноза на болести кај животни од аквакултура

(1) Прегледот, земањето на примероци, испитувањето и дијагнозата на животните од аквакултура се врши со цел да се осигури условите на животна средина да овозможуваат лабораториско откривање на соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник во објектот за карантин за целото времетраење на карантинот.

(2) За времетраење на карантинот, 15 дена пред истекот на времетраењето на карантинот треба да се земат примероци од животните од аквакултура и тоа:

1) кога се користат контролни животни од аквакултура, примероци се земаат од сите контролни животни; или

2) кога не се користат контролни животни од аквакултура, примероци се земаат од соодветен број на животни од аквакултура со цел да се обезбеди откривање на соодветната болест од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник со 95% интервал на сигурност, доколку предвидената преваленца на болеста е 10% (најмалку 10 животни од аквакултура).

(3) Испитувањето на земените примероци за соодветните болести од листата во Прилог 1 од овој правилник, во текот на карантинот, се спроведува со дијагностички методи согласно Прирачникот за дијагностички тестови за животни од аквакултура на Меѓународната организација за здравствена заштита на животните (ОИЕ).

Член 29

Активности во случај на сомнеж или потврда на болест

(1) Во случај кога за времетраење на карантинот, постои сомнеж за појава на некоја од соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 на овој правилник, Управата за ветеринарство:

1) зема примероци и спроведува соодветни испитувања во согласност со член 28 точка 3) од овој правилник; и

2) до добивањето на лабораториските резултати, обезбедува ниедно животно од аквакултура да не се внесе во или изнесе од карантинскиот објект.

(2) Во случај кога за времетраење на карантинот, се потврди постоење на некоја од соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 на овој правилник, Управата за ветеринарство ги превзема следните активности:

1) убивање и нештетно отстранување на сите животни од аквакултура, земајќи го предвид ризикот од ширење на соодветната болест;

2) чистење и дезинфекција на сите карантински единици;

3) петнаесет дена од моментот на извршеното завршно чистење и дезинфекција, не треба да дозволи внесување или преместување на животните од аквакултура; и

4) водата во карантинските единици се третира на начин кој ефикасно го онеспособува инфективниот причинител на соодветната болест.

(3) По исклучок на став (2) точка 1) на овој член, Управата за ветеринарство може да дозволи ставање во промет на животни од аквакултура чувани во карантински објект и нивни производи само доколку здравствениот статус на животните од аквакултура на местото на дестинација во однос на соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 на овој правилник не е загрозена.

Член 30

Времетраење на карантин за приемчиви видови

(1) Времетраењето на карантинот за риба е најмалку 60 дена.

(2) Времетраењето на карантинот за ракови е најмалку 40 дена.

(3) Времетраењето на карантинот за мекотели е најмалку 90 дена.

Член 31

Преглед, земање на примероци, испитување и дијагноза за приемчиви видови

(1) За да се потврди отсуство на соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 на овој правилник, прегледот, земањето на примероци, испитувањето и дијагнозата од член 28 од овој правилник, треба да се со негативен наод на соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 на овој правилник.

(2) Контролните животни од аквакултура може да се користат при преглед, земање на примероци, испитување и дијагноза, освен кога се врши карантин на видови приемчиви на инфекција со *Marteilia refringens*.

(3) Управата за ветеринарство го определува бројот на контролни животни од аквакултура кои ќе се користат, земајќи го во предвид бројот и видот на животни од аквакултура кои се одгледуваат, големината на карантинската единица и карактеристиките на соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник.

(4) Контролните животни од аквакултура треба да:

1) се од видови приемчиви на соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник и кога е возможно земајќи ги во предвид нивните природни услови на размножување, посебно на старосните категории во однос на приемчивоста на болеста;

2) потекнуваат од зона или дел од Република Македонија, или од трета земја или нејзин дел прогласен за слободен од соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник;

3) не се вакцинирани против соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник;

4) се сместени во карантинска единица непосредно пред или по пристигнувањето на животните од аквакултура кои се ставаат во карантин и да се во контакт со тие животни под исти зоотехнички услови и иста животна средина.

(5) На почетокот и на крајот од карантинот за секоја пратка со животни од аквакултура, Управата за ветеринарство ја утврдува исполнетоста на условите од членовите 20, 21, 22, 23 и 27 од овој правилник.

(6) При вршење на прегледот од став (5) на овој член, Управата за ветеринарство:

1) треба да осигура условите на животната средина да овозможуваат лабораториско откривање на соодветните болести од листата дадена во Прилог 1 од овој правилник;

2) врши преглед на податоците за смртноста во текот на времетраењето на карантинот; и

3) кога е соодветно, врши преглед на животните од аквакултура во карантинските единици.

Член 32

Времетраење на карантинот за видови вектори

(1) Времетраењето на карантинот за видови вектори е најмалку 30 дена.

(2) Водата од карантинската единица се менува најмалку еднаш дневно.

Член 33

Преглед на карантинот за видови вектори

(1) На почетокот и на крајот од карантинот за секоја пратка со животни од аквакултура, Управата за ветеринарство ја утврдува исполнетоста на условите од членовите 20, 21, 22, 23 и 27 од овој правилник.

(2) При вршење на прегледот од став (1) на овој член, Управата за ветеринарство треба да:

1) врши преглед на податоците за смртност за времетраењето на карантинот; и

2) кога е соодветно, врши преглед на животните од аквакултура во карантинските единици.

Дел 6

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Престанок на важење

Одредбите на член 2 став (1) и (2), членовите 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 од овој правилник престануваат да важат со пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.

Член 35

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

Бр. 11-56/5
21 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1 Листа на болести

Егзотични болести

	Болест	Приемчиви видови
Риби	Епизоотска хематопоеитична некроза	речна пастрмка (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) и греч (<i>Perca fluviatilis</i>)
	Епизоотски улцеративен синдром	видови: <i>Catla</i> , <i>Channa</i> , <i>Labeo</i> , <i>Mastacembelus</i> , <i>Mugil</i> , <i>Puntius</i> и <i>Trichogaster</i>
Мекотели	Инфекција со <i>Bonamia exitiosa</i>	австралиска кална острига (<i>Ostrea angasi</i>) и чилеанска плосната острига (<i>O. chilensis</i>)
	Инфекција со <i>Perkinsus marinus</i>	тихоокеанска острига (<i>Crassostrea gigas</i>) и источна острига (<i>C. virginica</i>)
	Инфекција со <i>Microcytos mackini</i>	тихоокеанска острига (<i>Crassostrea gigas</i>), источна острига (<i>C. virginica</i>), олимпија плосната острига (<i>Ostrea conchaphila</i>) и европска плосната острига (<i>O. edulis</i>)
Черупкари	Синдром Taura	бело заливско морско ракче (<i>Penaeus setiferus</i>), тихоокеанско сино морско ракче (<i>P. stylirostris</i>) и тихоокеанско бело морско ракче (<i>P. vannamei</i>)
	Болест Yellowhead	заливско кафеаво морско ракче (<i>Penaeus aztecus</i>), заливско розово морско ракче (<i>P. duorarum</i>), рак Kuruma (<i>P. japonicus</i>), црно тигресто морско ракче (<i>P. monodon</i>), заливско бело морско ракче (<i>P. setiferus</i>), тихоокеанско сино морско ракче (<i>P. stylirostris</i>) и тихоокеанско бело морско ракче (<i>P. vannamei</i>)

Не-егзотични болести

	Болест	Приемчиви видови
Риби	Вирална хеморагична септикемија (VHS)	харинга (<i>Clupea</i> spp.), бела риба (<i>Coregonus</i> spp.), штука (<i>Esox lucius</i>), моруна (<i>Gadus aeglefinus</i>), тихоокеански бакалар (<i>G. macrocephalus</i>), атлански бакалар (<i>G. morhua</i>), тихоокеански лосос (<i>Oncorhynchus</i> spp.), речна пастрмка (<i>O. mykiss</i>), пастрмка од видот <i>Onos mustelus</i> , кафеава пастрмка (<i>Salmo trutta</i>), турбот (<i>Scophthalmus maximus</i>), сардела (<i>Sprattus sprattus</i>) и липљан (<i>Thymallus thymallus</i>)
	Инфективна хематопоеитична некроза (IHN)	кета лосос (<i>Oncorhynchus keta</i>), кохо лосос (<i>O. kisutch</i>), масу лосос (<i>O. masou</i>),

		речна пастрмка (<i>O. mykiss</i>), црвен лосос (<i>O. nerka</i>), розов лосос (<i>O. rhodurus</i>), кралски лосос (<i>O. tshawytscha</i>) и атлантски лосос (<i>Salmo salar</i>)
	Кои херпес вирус (KHV)	обичен крап и кои крап (<i>Cyprinus carpio</i>)
	Инфективна анемија кај лосос (ISA)	речна пастрмка (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), атлантски лосос (<i>Salmo salar</i>) и кафеава и морска пастрмка (<i>S. trutta</i>)
Мекотели	Инфекција со <i>Marteilia refringens</i>	австралиска кална острига (<i>Ostrea angasi</i>), чилеанска плосната острига (<i>O. chilensis</i>), европска плосната острига (<i>O. edulis</i>), аргентинска острига (<i>O. puelchana</i>), сина дагња (<i>Mytilus edulis</i>) и медитеранска дагња (<i>M. galloprovincialis</i>)
	Инфекција со <i>Bonamia ostreae</i>	австралиска кална острига (<i>Ostrea angasi</i>), чилеанска плосната острига (<i>O. chilensis</i>), олимпија плосната острига (<i>O. conchaphila</i>), азиска острига (<i>O. denselammellosa</i>), европска плосната острига (<i>O. edulis</i>) и аргентинска острига (<i>O. puelchana</i>)
Черупкари	Болест на бели точки (White spot)	сите десетоноги черупкари (ред Decapoda)

¹ Членовите 124, 125, 126, 127 и 128 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло се усогласени со членовите 10, 11, 12, 13, 14 и 15 од Регулатива (ЕЗ) бр. 1251/2008 на Комисијата од 12 декември 2008 за имплементација на Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ за условите и барањата за сертификација за ставање во продажба и увоз во Заедницата на аквакултура и производи од аквакултура и пропишување на листа на вектори преносители (32008R1251).

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
1600.**

Врз основа на член 112 став (2) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/2009), министерот за транспорт и врски, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ
НА РЕГИСТАРОТ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И
СТАНОВИ И НА РЕГИСТАРОТ НА УПРАВИТЕЛИ
НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на станбени згради и станови и Регистарот на управители на станбени згради што ги водат општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.

Член 2

(1) Регистарот на станбени згради и станови и Регистарот на управители на станбени згради на општината, општината во град Скопје или град Скопје се укоричени книги со димензии 297mm x 420 mm, кои се состојат од евиденциски листови.

(2) На насловната страна на корицата од Регистарот на станбени згради и станови во средината на горниот дел е отпечатен грбот на општината, општината во град Скопје или град Скопје, под него во средината е отпечатен текст: “Регистар на станбени згради и станови во општина, општина во град Скопје или град Скопје”.

(3) На насловната страна на корицата од Регистарот на управители на станбени згради во средината на горниот дел е отпечатен грбот на општината, општината во град Скопје или град Скопје, под него во средината е отпечатен текст: “Регистар на управители на станбени згради во општина, општина во град Скопје или град Скопје”.

Член 3

(1) Евиденцискиот лист на Регистарот на станбени згради и станови во општина, општина во град Скопје или град Скопје содржи рубрики во кои се запишуваат податоците утврдени во член 113 став (1) од Законот за домување и тоа:

- место, улица и број на станбената зграда;
- број на катови во станбената зграда;
- број на станови во станбената зграда;
- година на изградба на станбената зграда;
- година на последно реновирање на станбената зграда или на дел од зградата;
- процентуален удел на секој посебен дел од вкупната површина на станбената зграда;
- станови под закуп и

- број на договорот за закуп.

(2) Покрај податоците од член 113 став (1) од Законот за домување се запишува и редниот број и архивскиот број и датумот на барањето за упис.

(3) Образецот на Регистарот на станбени згради и станови во општина, општина во град Скопје или град Скопје е даден во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Во евиденциските листови од Регистарот на станбени згради и станови во општина, општина во град Скопје или град Скопје се запишуваат сите промени што ќе настанат по извршеното запишување.

Член 5

(1) Евиденцискиот лист на Регистарот на управители на станбени згради во општина, општина во град Скопје или град Скопје содржи рубрики во кои се запишуваат податоците утврдени во член 114 став (1) од Законот за домување и тоа:

- назив и седиште на правното лице, односно име и презиме и адреса на физичкото лице односно назив и седиште на заедницата на сопственици и

- број и датум на договорот за управувачки услуги, односно број и датум на статутот на заедницата на сопственици.

(2) Покрај податоците од член 114 став (1) од Законот за домување се запишува и редниот број и архивскиот број и датумот на барањето за упис.

(3) Образецот на Регистарот на управители на станбени згради во општина, општина во град Скопје или град Скопје е даден во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Во евиденциските листови од Регистарот на управители на станбени згради во општината, општината во град Скопје или град Скопје се запишуваат сите промени што ќе настанат по извршеното запишување.

Член 7


Регистрите од член 2 на овој правилник се водат во пишана и електронска форма според редоследот на поднесување на барањата за упис.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-9106/1
15 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиевски, с.р.

Прилог 1

(Грб на општина,
Општина во град Скопје или
Град Скопје)

РЕГИСТАР
НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ ВО
ОПШТИНА _____ ИЛИ
ОПШТИНА ВО ГРАД СКОПЈЕ _____ ИЛИ
ГРАД СКОПЈЕ

Прилог 2

(Грб на општина,
Општина во град Скопје или
Град Скопје)

РЕГИСТАР НА УПРАВИТЕЛИ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ВО
ОПШТИНА _____, ИЛИ
ОПШТИНА ВО ГРАД СКОПЈЕ _____ ИЛИ
ГРАД СКОПЈЕ

[illegible]

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1601.

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), постапувајќи по Решението на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката бр. 12-5/5 од 16 јуни 2010 година, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 02.07.2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ДЕЈНОСТИТЕ ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС И
УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА
ПРИРОДЕН ГАС ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2010-2012 ГОДИНА**

1. На Акционерското Друштво ГА-МА – Скопје, му се одобрува цена за услугите пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за регулираниот период 2010-2012 година, и тоа:

- за 2010 година, цената да изнесува 1,3460 ден/nm³, за планирани годишни пренесени количини на природен гас од 220.000.000 nm³;
- за 2011 година, цената да изнесува 0,8172 ден/nm³, за планирани годишни пренесени количини на природен гас од 533.000.000 nm³ и
- за 2012 година цената да изнесува 0,4961 ден/nm³, за планирани годишни пренесени количини на природен гас од 558.000.000 nm³.

2. Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката бр. 02-630/1 од 31.03.2010 година („Службен весник на РМ“ бр.44/10).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1150/1
2 јули 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1602.

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), постапувајќи по Решението на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката бр. 12-4/5 од 16 јуни 2010 година, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 02.07.2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА
СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА
ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА
СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА
РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД 2010-2012 ГОДИНА**

1. На МАКПЕТРОЛ АД Скопје му се одобрува цена за услугата снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, за регулираниот период 2010-2012, и тоа:

- за 2010 година, цената да изнесува 0,1081 ден/nm³, за испорака на планирани годишни количини на природен гас од 145.825.000 nm³;
- за 2011 година, цената да изнесува 0,0658 ден/nm³, за испорака на планирани годишни количини на природен гас од 137.017.000 nm³ и
- за 2012 година, цената да изнесува 0,0400 ден/nm³, за испорака на планирани годишни количини на природен гас од 164.517.000 nm³.

2. Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката бр.02-631/1 од 31.03.2010 година („Службен весник на РМ“ бр.44/10).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1151/1
2 јули 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010088